



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 27 март 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XIX

Цена на овој број е 160.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-861; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

144.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 март 1963 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 март 1963 година.

П. Р. бр. 76
26 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна
скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61 и 12/62) во членот 4 се додаваат два нови става кои гласат:

„Ако стопанската организација врши повеќе различни дејности за кои е определено различно плаќање на придонесот од доходот, така што на доходот што е остварен со вршење на некои од тие дејности да се плаќа придонес, а на доходот што е остварен со вршење на некои дејности да не се плаќа придонес или придонесот на стопанската организација во целина или делумно да ѝ се отстапува за некои дејности — таа е должна посебно да го утврдува вкупниот приход и доход и да врши расподелба на доходот остварен со одделна од тие дејности.

Стопанската организација што не ќе постапи според одредбите од ставот 2 на овој член, не може да го користи ослободувањето односно не може да ѝ се отстапи придонесот од доходот остварен со вршење на дејностите за кои посебно не го утврдила вкупниот приход и доход.“

Член 2

Во членот 30 став 2 зборовите: „се смета вредноста на стоките“ се заменуваат со зборовите: „се сметаат износите наплатени за стоките“.

По ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Вредноста на стоките и услугите од ставот 2 на овој член се пресметува по цените пропишани од страна на надлежниот орган, а ако се во праша-

ње производи и услуги за кои е определено да се врши контрола на цените — по цените што се признаени според прописите за општествената контрола на цените, а во другите случаи по пазарните цени.

Одредбите од ст. 2, 3 и 4 на овој член согласно се применуваат и во случаите на посебно утврдување на вкупниот приход, доход и придонесот од доходот според дејностите во смисла на членот 4 ст. 2 и 3 од овој закон.“

Член 3

Членот 31 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет може да донесе посебни прописи за утврдувањето на вкупниот приход и доход и за расподелбата на доходот на деловните единици односно на потгоните на стопанските организации што вршат дејност во странство.“

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

145.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Уставниот закон и членот 195 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ

Член 1

Сојузниот институт за заштита на спомениците на културата основан со Уредбата за Сојузниот институт за заштита на спомениците на културата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/50), ја продолжува работата како самостојна установа под назив Југословенски институт за заштита на културните споменици (во понатамошниот текст: Институтот).

Седиштето на Институтот е во Белград.

Член 2

Институтот ги истражува, проучува и според научните методи обработува прашањата од областа на заштитата на културните споменици; врши конзерваторски и реставраторски работи на културни споменици; се грижи за стручно образование и усовршување на кадрите и соработува со републичките и други установи за заштита на културните споменици.

Во областа на заштитата на културните споменици Институтот може и да организира изложби и стручни советувања; да издава публикации; да води потребна евиденција и документација; да соработува со слични установи во странство и да врши пропаганда за културните споменици и за нивната заштита.

Член 3

Институтот има својство на правно лице.

Член 4

Органи на управувањето на Институтот се: совет, управен одбор и директор.

Член 5

Советот на Институтот ги врши особено овие работи:

- 1) донесува правила на Институтот;
- 2) го утврдува планот и програмата за работа на Институтот и дава општи насочници за таа работа;
- 3) дава согласност на финансискиот план, завршната сметка, правилникот за распределба на чистиот приход и рамките на височината на надоместоките за услугите;
- 4) го претресува извештајот за работата на Институтот;
- 5) ги назначува и разрешува раководните службеници на Институтот за кои е тоа определено со правилата.

Член 6

Советот на Институтот има тринаесет членови. Два члена на советот определува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура од редовите на културните и јавни работници, по еден член делегираат републичките органи на управата надлежни за работите на заштитата на културните споменици и Друштвото на конзерваторите на Југославија, а три члена избира работниот колектив на Институтот од својата средина.

Директорот на Институтот е член на советот според својата положба.

Советот избира претседател на советот од редот на своите членови.

Директорот на Институтот не може да биде претседател на советот.

Член 7

Мандатот на членовите на советот трае две години.

Член 8

Управниот одбор на Институтот непосредно управува со работите на Институтот, во согласност со важечките прописи, правилата на Институтот и општите насочници на советот, и ги врши особено овие работи:

- 1) составува предлог на правилата и предлог на планот и програмата за работа на Институтот;
- 2) во согласност со советот, донесува финансиски план, ја утврдува завршната сметка, донесува правилник за распределба на чистиот приход и ги определува рамките на височината на надоместокот за услугите;
- 3) донесува правилник за распределба на личните доходи и правилник за работните односи;
- 4) по предлог од директорот, назначува и разрешува службеници и работници на Институтот и решава за приговорите против актите за работните односи што ги донесува директорот.

Член 9

Управниот одбор на Институтот има пет членови.

Членовите на управниот одбор ги избира работниот колектив од својата средина.

Членовите на управниот одбор се избираат на две години.

Директорот на Институтот е член на управниот одбор според својата положба.

Управниот одбор избира претседател на управниот одбор од редот на своите членови.

Директорот на Институтот не може да биде претседател на управниот одбор.

Член 10

Советот и управниот одбор ги донесуваат своите заклучоци на седници, со мнозинство на гласови на своите членови.

Член 11

Директорот на Институтот раководи непосредно со работата на Институтот врз основа на важеч-

ките прописи, правилата на Институтот и заклучоците на советот и управниот одбор и ја организира оваа работа.

Директорот донесува решенија за работните односи на службениците и работниците на Институтот за чие донесување е овластен, издава решенија за назначување и отказ на службениците и работниците што ги назначува советот односно управниот одбор, и дисциплински е старешина за службениците и работниците на Институтот.

Директорот го претставува и застапува Институтот.

Директорот му помага на претседателот на советот и на претседателот на управниот одбор во подготвувањето на седниците на советот односно управниот одбор, и ги спроведува заклучоците на советот и управниот одбор.

Директорот е должен привремено да запре извршување на заклучоци на советот и управниот одбор ако смета дека се во спротивност со закон, со други прописи или со правилата на Институтот, и, заедно со своето решение да му ги достави на решавање на органот што врши надзор над законитоста на работата на Институтот.

Ако овој орган не донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот, заклучокот на советот односно заклучокот на управниот одбор останува во сила.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура назначува директор на Институтот, по предлог од советот на Институтот.

Член 12

Институтот има свои правила.

Правилата особено содржат поблиски одредби за работите на Институтот, за неговата внатрешна организација и работа, за правата и должностите на органите на управувањето и за нивните меѓусебни односи, за начинот на изборот на членовите на управниот одбор и членовите на советот што ги избира работниот колектив и за начинот на нивно отповикување, како и одредби за финансирањето и финансиското работење на Институтот.

Член 13

Институтот се финансира според прописите за финансирањето на самостојните установи.

Институтот ги остварува своите приходи од надоместоките за услуги што ги врши во својот делокруг и од други извори.

Член 14

Институтот не пресметува и не плаќа интерес на деловниот фонд, придонес од доходот и придонес за општествените инвестициони фондови.

Член 15

Надзор над законитоста на работата на Институтот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Член 16

На инвентарот и другиот имот што го користел досегашниот Сојузен институт за заштита на спомениците на културата правото на користење го здобива Институтот.

Институтот ги презема сите обврски што ги склучил досегашниот Сојузен институт за заштита на спомениците на културата.

Советот на Институтот ќе одлучи кои службеници и работници од досегашниот Сојузен институт за заштита на спомениците на културата ќе преземе Институтот.

Член 17

До формирањето на советот и управниот одбор од чл. 6 и 9 на оваа уредба работите на советот и управниот одбор од чл. 5 и 8 на оваа уредба ќе ги врши советот што го формира Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура.

Член 18

Организацијата и работата на Институтот ќе се усогласат со одредбите од оваа уредба до 1 јули 1963 година.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за Сојузниот институт за заштита на спомениците на културата.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 37

12 март 1963 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

146.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВСЕЛЕНАТА ВО МИРОЉУБИВИ ЦЕЛИ****Член 1**

Се оснива Комисија за користење на вселената во мирољубиви цели (во понатамошниот текст: Комисијата) како самостоен сојузен орган на управата.

Член 2

Комисијата има за задача: да го организира проучувањето на прашањата во врска со користењето на вселената во мирољубиви цели; во согласност со националниот план за користење на вселената во мирољубиви цели да ја координира работата на сојузните органи на управата и установите и организациите што ги основале сојузните државни органи, а кои се занимаваат со истражувања заради користење на вселената во мирољубиви цели; на надлежните државни органи да им предлата преземање мерки во врска со користењето на вселената во мирољубиви цели и самата да презема мерки за кои е овластена; да го следи развитокот на користењето на вселената во мирољубиви цели во рамките на меѓународниот план.

Член 3

Комисијата се состои од претседател и членови, што ги именува Сојузниот извршен совет од редовите на претставниците на заинтересираните сојузни органи на управата, установи и организации.

Член 4

Комисијата ги донесува своите заклучоци на седници со мнозинство на гласовите од членовите на Комисијата.

Член 5

Со работата на Комисијата раководи претседател.

Претседателот на Комисијата ги приготвува и свикнува седниците на Комисијата и се грижи за извршувањето на заклучоците и другите акти на Комисијата.

Член 6

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски ја обезбедува стручната и административната служба за работа на комисијата и за спроведување на нејзините заклучоци.

Член 7

Средствата за вршење на работите од делокругот на Комисијата се обезбедуваат во претсметката на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 8

Поблиски прописи за својата внатрешна организација и работа донесува Комисијата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 36

12 март 1963 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

147.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Уставниот закон и членот 195 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА****Член 1**

Сојузниот завод за физичка култура, основан со Уредбата за Сојузниот завод за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) како управна установа, продолжува со работа како самостојна установа под назив Југословенски завод за физичка култура (во понатамошниот текст: Заводот).

Седиштето на Заводот е во Белград.

Член 2

Заводот има за задача да ја утврдува состојбата на физичката култура на народите и да ги проучува потребите на одделни општествено-економски категории на населението; да организира и врши истражувања за влијанието и можностите на поуспешното дејство на физичкото вежбање врз здравјето, работната кондиција, спортското творештво, активниот одмор и физичкото воспитување на човекот; да ги следи и пренесува искуствата од областа на теоријата и праксата на физичката култура и да собира соодветна документација; да издава публикации во рамките на својата дејност.

Член 3

Заводот има својство на правно лице.

Член 4

Органи на управувањето на Заводот се: совет, управен одбор и директор.

Член 5

Советот на Заводот ги врши особено овие работи:

- 1) донесува правила на Заводот;
- 2) го утврдува планот и програмата за работа на Заводот и дава насоки за таа работа;
- 3) ја утврдува тарифата за услугите што ги дава Заводот;
- 4) дава согласност на финансискиот план, завршната сметка и правилникот за распределба на чистиот приход на Заводот;
- 5) ги претресува извештаите за работата на Заводот;
- 6) назначува и разрешува раководни службеници за кои е определено тоа со правилата.

Член 6

Советот на Заводот има 15 членови.

Четири члена на советот именува Сојузниот извршен совет, по еден член делегираат Југословенската народна армија, Народната младина на Југославија и Сојузот на синдикатите на Југославија, три члена делегира Југословенскиот сојуз на организациите за физичка култура, а четири члена из-

бира работниот колектив на Заводот од својата средина.

Директорот на Заводот е член на советот според својата положба.

Советот избира претседател на советот од редот на своите членови.

Директорот не може да биде претседател на советот.

Член 7

Мандатот на членовите на советот трае две години.

Член 8

Управниот одбор на Заводот непосредно управува со работите на Заводот во согласност со важечките прописи, правилата и насоките на советот и ги врши особено овие работи:

1) составува предлогот на правилата и предлог на планот и програмата за работа;

2) во согласност со советот, донесува финансиски план, завршна сметка и правилник за распределба на чистиот приход;

3) донесува правилник за работните односи и правилник за распределбата на личните доходи;

4) по предлог од директорот, назначува и разрешува службеници и работници на Заводот и решава за приговорите против актите за работните односи што ги донесува директорот.

Член 9

Управниот одбор има најмногу 9 членови.

Членовите на управниот одбор ги избира работниот колектив од својата средина.

Членовите на управниот одбор се избираат на две години.

Директорот на Заводот е член на управниот одбор според својата положба.

Управниот одбор избира претседател на управниот одбор од редот на своите членови.

Директорот не може да биде претседател на управниот одбор.

Член 10

Советот и управниот одбор донесуваат свои заклучоци на седници со мнозинство на гласовите на членовите на советот односно на членовите на управниот одбор.

Член 11

Директорот на Заводот непосредно раководи со работата во Заводот врз основа на важечките прописи, правилата и заклучоците на советот и управниот одбор, и ја организира оваа работа.

Директорот донесува решенија за работните односи на службениците и работниците на Заводот за чие донесување е овластен, издава решенија за назначување и отказ на службениците и работниците што ги назначува советот односно управниот одбор, и дисциплински е старешина на службениците и работниците на Заводот;

Директорот го претставува и застапува Заводот.

Директорот им помага на претседателите на советот и управниот одбор во приготвувањето на седниците на советот и управниот одбор, и ги спроведува заклучоците на советот и управниот одбор.

Директорот е должен привремено да запре од извршување заклучоци на советот и управниот одбор ако смета дека се во спротивност со закон, со други прописи и со правилата на Заводот, и, заедно со своето решение, да му ги достави на решавање на органот што врши надзор над законитоста на работата на Заводот.

Ако овој орган не донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот, заклучокот на советот односно заклучокот на управниот одбор останува во сила.

Директорот го назначува Сојузниот извршен совет, по предлог од советот.

Член 12

Заводот има свои правила.

Правилата содржат особено одредби за организацијата и работата на Заводот, за правата и должностите на органите на управувањето и за нивните меѓусебни односи, за начинот на избирањето на управниот одбор и членовите на советот што ги избира работниот колектив и за начинот на нивниот отповик, како и одредби за финансирањето и финансиското работење на Заводот.

Член 13

Заводот се финансира според одредбите на прописите за финансирањето на самостојните установи. Заводот ги остварува своите приходи од надоместоците за услугите што ги врши во рамките на својот делокруг и од други извори.

Член 14

Заводот не пресметува и не плаќа интерес на деловниот фонд, придонес од доходот и придонес за општествените инвестициони фондови.

Член 15

На зградите, земјиштето, спортските објекти, опремата, инвентарот и другиот имот што го користел досегашниот Сојузен завод за физичка култура, правото за користење го стекнува Заводот.

Заводот ги презема сите обврски што ги склучил досегашниот Сојузен завод за физичка култура.

Заводот ги презема и сите службеници и работници на досегашниот Сојузен завод за физичка култура.

Член 16

Надзор над законитоста на работата на Заводот врши Сојузната комисија за физичка култура.

Член 17

До формирањето на советот и управниот одбор на Заводот според чл. 6 и 9 на оваа уредба, работите на советот и управниот одбор од чл. 5 и 8 на оваа уредба ги врши советот чии членови се именувани, од Сојузниот извршен совет.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за Сојузниот завод за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) и Одлуката за располагање со средствата остварени од надоместоците на корисниците во Центарот за физичка култура во Белград — Кошутњак („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/60).

Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 35
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

148.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 6 од Уставниот закон и членот 17 од Законот за сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВУВАЊЕТО, НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Член 1

За вршење на техничките работи за потребите на сојузните државни органи се оснoвуваат: Управа за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет, Управа за одржување на станбениите згради

на сојузните органи, Авто-сервис на сојузните органи и Управа за изградба на објектите на сојузните органи (во понатамошниот текот: управите и Авто-сервисот).

Член 2

Управата за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет ги врши работите со кои се обезбедува редовно користење на таа зграда и на опремата во неа.

Управата за одржување на станбените згради на сојузните органи ги врши работите во врска со користењето и одржувањето на станбените згради и на другите објекти кои со решение на Сојузниот извршен совет односно на органот што ќе го овласти тој ѝ се доверени на таа управа.

Авто-сервисот на сојузните органи им врши услуги на превоз со моторни возила на определени сојузни органи и установи и ги одржува моторните возила на сојузните органи и установи.

Управата за изградба на објектите на сојузните органи врши работи во врска со организирањето на инвестиционата изградба на деловни и станбени згради чии инвеститори се сојузни државни органи односно во чија изградба учествуваат тие.

Управите и Авто-сервисот ги вршат работите од ст. 1 до 4 на овој член според своите правилници за организацијата и работата.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа може на управите и на Авто-сервисот да им определи и други работи.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа може да ги определи работите што се должни управите и Авто-сервисот првенствено да ги извршуваат.

Член 3

Управите и Авто-сервисот имаат својство на правно лице.

Член 4

Со работата на управите односно Авто-сервисот раководи директор. Директорот ја претставува и застапува управата односно Авто-сервисот, донесува решенија за работните односи на работниците и службениците и врши и други работи определени со оваа уредба и со правилниците за организацијата и работата на управите односно Авто-сервисот.

Решението за работните односи на раководните службеници го донесува директорот на управата односно на Авто-сервисот, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Директорот на управата односно на Авто-сервисот го назначува и разрешува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 5

Во управите и Авто-сервисот се формира совет на работниот колектив.

Составот на советот на работниот колектив, начинот на изборот на неговите членови и начинот на неговата работа ги определуваат правилниците за организацијата и работата на управите односно Авто-сервисот.

Член 6

Директорот на управата односно на Авто-сервисот и советот на работниот колектив спогодбено донесуваат: правилник за организацијата и работата, правилник за награднувањето на работниците и службениците и ценовник на услугите на управата односно Авто-сервисот.

Правилниците и ценовникот од ставот 1 на овој член влегуваат во сила кога ќе ги потврди Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 7

Средствата за работа на управата односно на Авто-сервисот се остваруваат од надоместоците за определени услуги што ги вршат и од средствата од сојузниот буџет.

Приходите од услугите и средствата од сојузниот буџет управите и Авто-сервисот ги користат преку посебна сметка кај банката. Овие приходи служат за награднување на работниците и службениците, за набавка на нова и за одржување на постојната опрема, како и за покривање на други материјални расходи на управите односно Авто-сервисот.

Средствата од посебната сметка се користат врз основа на претсметките на управите односно на Авто-сервисот што ги донесуваат спогодбено директорот и советот на работниот колектив, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Управите односно Авто-сервисот на крајот на годината составуваат завршна сметка. Со завршната сметка конечно се утврдуваат за изминатата година приходите и расходите и се распоредува вишокот на приходите над расходите за целите од ставот 2 на овој член. Завршната сметка ја донесуваат спогодбено директорот на управата односно на Авто-сервисот и советот на работниот колектив, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Директорот на управата односно на Авто-сервисот е наредбодавец за извршување на претсметката на управата односно на Авто-сервисот.

Член 8

Надзор над работата на управите и Авто-сервисот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 9

Управата за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет ги презема работите од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа во врска со одржувањето на зградата на Сојузниот извршен совет.

Управата за одржување на станбените згради на сојузните органи ги презема работите од досегашната Управа на зградите на Сојузниот извршен совет.

Авто-сервисот на сојузните органи ги презема работите, правата и обврските од Сервисот за вршење транспортни услуги на сојузните органи и установи и работите од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа во врска со авто-службата.

Управата за изградба на објектите на сојузните органи ги презема работите од Управата на изградба на зградата на Сојузниот извршен совет.

Член 10

Управата за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет ги презема работниците и службениците од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа што вршат работи со кои се обезбедува користењето на зградата на Сојузниот извршен совет.

Управата за одржување на станбените згради на сојузните органи ги презема работниците и службениците од досегашната Управа на зградите на Сојузниот извршен совет.

Авто-сервисот на сојузните органи ги презема работниците и службениците од Сервисот за вршење транспортни услуги на сојузните органи и установи и работниците и службениците од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа што вршат работи во врска со авто-службата.

Управата за изградба на објектите на сојузните органи ги презема работниците и службениците од Управата за изградба на зградата на Сојузниот извршен совет.

Член 11

Со имотот со кој досега ракуваше Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа во врска со работите за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет, ќе ракува Управата за одржување на зградата на Сојузниот извршен совет.

Со имотот со кој досега ракуваше Управата на зградите на Сојузниот извршен совет, ќе ракува Управата за одржување на станбените згради на сојузните органи.

Со имотот што досега го користеше Сервисот за вршење транспортни услуги на сојузните органи и установи, како и со имотот со кој ракуваше Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа во врска со работите на авто-службата, ќе ракува Авто-сервисот на сојузните органи.

Со имотот со кој досега ракуваше Управата за изградба на зградата на Сојузниот извршен совет, ќе ракува Управата за изградба на објектите на сојузните органи.

Член 12

Отуѓување и расходување на инвентарот од членот 11 од оваа уредба вршат управите односно Авто-сервисот според прописите што важат за отуѓувањето и расходувањето на имотот на државните органи.

Паричните средства остварени со отуѓување на средствата од ставот 1 на овој член се уплатуваат на посебната сметка од членот 7 став 2 на оваа уредба.

Управите и Авто-сервисот одговараат за своите обврски спрема трети лица само со средствата од посебната сметка од членот 7 став 2 на оваа уредба.

Член 13

Во поглед на придонесите и другите обврски спрема општествената заедница за управите односно Авто-сервисот се применуваат прописите што важат за државните органи.

Член 14

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа, по потреба, да донесе поблиски прописи за применување на оваа уредба.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Решението за основавање Сервис за вршење транспортни услуги на сојузните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58), Одлуката за основавање Управа на зградите на сојузните државни органи Р.п.бр. 206 од 20 мај 1954 година и Решението за основавање Управа за изградба на зградата на Сојузниот извршен совет О.П.бр. 16 од 7 мај 1954 година.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 34
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

149.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

За службениците на Кабинетот на Претседателот на Републиката се установува посебен додаток во износ до 12.000 динари месечно.

Член 2

Височината на посебниот додаток се определува според природата, тежината и значењето на рабо-

тата, како и според стручната спрема и личното залагање на службеникот, и тоа:

Динари

- 1) за шефот на Протоколот на Претседателот на Републиката, шефот на Канцеларијата на ордените, за началниците на одделенија и за службениците на соодветните положаи — — — — до 12.000
- 2) за шефовите на стручните отсеци и референтите со висока стручна спрема — — — — до 10.000
- 3) за референтите со виша и средна стручна спрема што вршат работи за кои се бара посебно стручно знаење или знаење на странски јазици — — — — до 9.000
- 4) за службениците што работат на сметководствени и канцелариски работи — — — — до 7.000
- 5) за службениците што работат на калиграфски работи во Канцеларијата на ордените — — — — до 8.000

Член 3

На службеник што се презема од друга служба, а кој имал посебен додаток во износ поголем од износот предвиден во членот 2 на оваа уредба, може да му се определи посебен додаток во износот што го примал дотогаш.

Член 4

Решението за доделување на посебниот додаток до износите пропишани со оваа уредба го донесува генералниот секретар на Претседателот на Републиката.

Член 5

Оваа уредба ќе се применува и на службениците од Дирекцијата на објектите за општодржавни потреби за репрезентација, а височината на овој додаток им се определува на тие службеници врз основа на правилникот што, во согласност со одредбите на оваа уредба, ќе го пропише органот што го врши правото на надзор над работата на Дирекцијата.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за посебниот додаток за службениците на Кабинетот на Претседателот на Републиката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/59) и членот 8 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за оснивање Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 38
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

150.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

За службениците на Државниот секретаријат за надворешни работи се установува посебен додаток на службата, во износ од 3.000 до 12.000 динари месечно.

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на државните потсекретари во Државниот секретари-

јат за надворешни работи, на службениците во звањето амбасадор и на помошниците на државниот секретар.

Член 2

Височината на посебниот додаток во границите од членот 1 став 1 на оваа уредба се определува според значењето на положајот, степенот на стручните квалификации и условите на работата на одделни работни места.

Член 3

Според значењето на положајот односно значењето на дипломатско-конзуларните звања им припаѓа посебен додаток на службениците:

Динари

- 1) на положајот началник на одделение, ополномоштен министер, помошник началник на одделение и шеф на определен отсек — — — до 12.000
- 2) во звањето советник — — — до 11.000
- 3) во звањето I секретар — — — до 9.000
- 4) во звањето II секретар — — — до 8.000
- 5) во другите дипломатско-конзуларни звања и на приправниците за звањето аташе — — — до 7.000

До износот од ставот 1 на овој член може да им се определи посебен додаток и на други службеници што имаат соодветно звање и што работат на работните места од исто значење.

Член 4

За другите управни, канцелариски и сметководствени службеници се установува посебен додаток до 7.000 динари месечно, според степенот на знаењето на странски јазици и дактилографија.

На службениците од ставот 1 на овој член што вршат определени работи под посебни услови на работата и на радио-телеграфистите им се определува посебен додаток во износ до 9.000 динари месечно.

Член 5

Упатство за спроведување на оваа уредба издава, по потреба, Државниот секретаријат за надворешни работи, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за посебниот додаток за службениците на Државниот секретаријат за надворешни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/59).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 39
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

151.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ЗАШТИТАТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 1

За службениците на сојузните органи на управата овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и зашти-

тата на растенијата, се установува посебен додаток во месечен износ до 12.000 динари.

Член 2

Височината на додатокот од членот 1 на оваа уредба ја определува старешината надлежен за назначување, според природата и тежината на работите, одговорноста за работа на работното место и степенот на стручното знаење.

Член 3

Републичкиот извршен совет може за службениците овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и заштитата на растенијата — инспектори на републичките органи на управата, а околиците народни одбори односно општинските народни одбори за службениците овластени за вршење инспекциски работи во области на земјоделството, шумарството и заштитата на растенијата — инспектори на органот на управата на околицкиот односно општинскиот народен одбор, да установат посебен додаток во месечен износ до 8.000 динари.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 40
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

152.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

За службениците на царинската служба се установува посебен додаток во износ до 12.000 динари месечно.

Член 2

Височината на посебниот додаток се определува според природата, тежината и одговорноста на работите на работното место, како и според стручната спрема на службеникот.

Член 3

Височината на посебниот додаток за одделни работни места ја определува, според условите од членот 2 на оваа уредба Управата за царини со упатство за спроведување на оваа уредба.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за посебниот додаток за службениците на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61).

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 42
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

153.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ НА СООБРАКАЈОТ

Член 1

За инспекторите на сообраќајот на Сојузниот сообраќаен инспекторат се установува посебен додаток во месечен износ до 12.000 динари.

Член 2

Височината на посебниот додаток се определува според природата и тежината на работите, одговорноста за работа на работното место и степенот на стручното знаење.

Член 3

Републичкиот извршен совет може за инспекторите на републичкиот сообраќаен инспекторат односно за инспекторите на сообраќајот на републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајната инспекција, а околинскиот народен одбор односно општинскиот народен одбор — за инспекторите на сообраќајот на органот на управата на околинскиот односно општинскиот народен одбор надлежен за работите на сообраќајната инспекција да установи посебен додаток во месечен износ до 8.000 динари.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 41
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

154.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56, 3/58 и 53/61) чл. 70 и 71 се бришат.

Член 2

По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи: „Одлуката за соединување на две или повеќе претпријатија во едно претпријатие односно за присоединување на едно претпријатие кон друго претпријатие работничките совети можат да ја донесат ако постои економска оправданост за соединување односно присоединување на претпријатијата.“

Пред донесувањето на одлуката за соединување односно присоединување мора да биде направен елаборат со производствено-техничка и економско-финансиска анализа на економската оправданост за соединување односно присоединување.

Околинската стопанска комора на чие подрачје се наоѓа седиштето на новото претпријатие што настанува со соединување односно на претпријатието кон кое се врши присоединување може да бара

претпријатието да ѝ ги доставува елаборатите од ставот 2 на овој член.“

Член 3

По членот 84 се додава нов член 84а, кој гласи: „Работничкиот совет на претпријатието што се соединува односно претпријатието што се присоединува може во својата одлука за соединување односно за присоединување да предвиди определени услови под кои се врши соединување односно присоединување.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 33
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

155.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМОТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 42/62 и 46/62) во делот II се вршат следните измени:

1) во тар. број 56 се додава забелешка, која гласи:

„Забелешка:

Во производите од овој тар. бр. спаѓаат стартерите и тињалките“;

2) во тар. број 93 во точката 2 по зборот: „бранеста лепенка“ се додаваат зборовите: „и лепенка од слама“;

3) во тар. број 105 во забелешката, се додава нов став, кој гласи:

„Не се плаќа данок според точката 3 од овој тар. број на ткаенините што се употребуваат за гребена, кога тие ткаенини ги набавува во земјата или ги увезува производител на готови гребена, а под условите пропишани со општата забелешка 6 кон овој дел од Тарифата.“;

4) во тар. број 128 на крајот на забелешката 1 точката се брише и се додаваат зборовите: „како ниту на гумени подлоги за гребена кога ги набавува во земјата или ги увезува производител на гребена, под условите пропишани со општата забелешка 6 кон овој дел од Тарифата.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 32
12 март 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

156.

Врз основа на членот 17 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и одредбите од главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ОПШТАТА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ВО 1963 ГОДИНА

1. Деловните банки ќе им обезбедуваат на стопанските организации потребни кредити во согласност со условите предвидени со оваа одлука. Посебно, банките по пат на кредити ќе им овозможуваат поуспешно работење на стопанските организации чија дејност придонесува да се зголеми извозот и на стопанските организации кои со постојните капацитети го зголемуваат производството на стоки за кои постои зголемена побарувачка на домашниот пазар.

2. Банките можат во 1963 година, во смисла на точката 1 од главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година да им одобруваат на стопанските организации кредити од сите банкарски средства, и тоа:

- 1) за вршење на стоковниот промет;
- 2) за залихи;
- 3) за определени работи.

3. Кредитите за вршење на стоковниот промет можат да се одобруваат за фактично продадени стоки, а кај трговијата — и за купување на стоки, и тоа до височината на нивната продажна односно набавна цена.

Кредитите за вршење на стоковниот промет ќе се одобруваат врз основа на определената документација за извршената продажба односно купување на стоки. Банката може давањето кредит на продавачот да го услови и со гаранција од друга деловна банка.

Кредитите за вршење на стоковниот промет можат да се користат само врз основа на документите за извршената испорака односно извршениот прием на стоките.

Роковите за враќање на кредитите за вршење на стоковниот промет не можат, по правило, да бидат подолги од три месеци, сметајќи од денот на нивното користење.

Кредити за вршење на стоковниот промет банките не можат да ги одобруваат за стоки продадени на крајните потрошувачи (општа и лична потрошувачка и инвестиции), освен ако е тоа предвидено со сојузни прописи.

Комуналните банки можат да им одобруваат кредити на трговски организации за продажба на стоки по пат на потрошувачки кредити, што ги одобруваат тие според важечките прописи.

4. Кредитите за залихи се одобруваат:

- 1) за сезонски залихи на готови стоки и сезонски залихи на репродукциони материјали;
- 2) за вонредни залихи на готови стоки, репродукциони материјали и недовршено производство;
- 3) за залихи на готови стоки и репродукциони материјали од увозот;
- 4) за залихи наменети за извоз;
- 5) за залихи на стоки во продавници на производителски претпријатија.

5. Кредитите за сезонски залихи на готови стоки и кредитите за сезонски залихи на репродукциони материјали се даваат кога овие залихи се формираат поради сезонскиот карактер на производството, продажбата или набавката.

Како сезонски залихи на готови стоки се сметаат: готови производи на прехранбената индустрија, земјоделски производи наменети за понатамошна продажба, земјоделски машини, вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, градежни материјали, производи на конфекција и трикотажа, ткаенини, обувки, термички апарати за домаќинство,

како и други производи кај кои постои сезонска неусогласеност помеѓу производството и продажбата.

Како сезонски залихи на репродукциони материјали се сметаат: земјоделски производи (жито, маслодајки, шеќерна репка, овошје и зеленчук, тутун, кадела, волна, кожа и слично), репродукциони материјали во земјоделското производство, како и други репродукциони материјали кај кои постои сезонска неусогласеност помеѓу набавката и преработката.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка мораат да бидат усогласени со истекот на сезоната за која се дадени кредитите.

6. Кредитите за вонредни залихи можат да се одобруваат:

1) за залихи на готови стоки и репродукциони материјали — ако вонредниот запирач во продажбата настапи поради причините што не зависат од работењето на стопанската организација (вложување на условите за продажба на странски пазар, пореметување во сообраќајот, неповолни временски и други услови предизвикани со виша сила);

2) за зголемување на залихите на недовршеното производство — ако порастот на овие залихи е предизвикан со недостаток на репродукционите материјали од увозот или со други објективни причини што не зависат од работењето на стопанската организација, а во прашање е производство на стоки што имаат обезбедена продажба;

3) за залихи на готови стоки и репродукциони материјали — ако Народната банка, во спогодба со надлежните државни секретаријати односно со секретаријатите на Сојузниот извршен совет а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите определила да се формираат вонредни залихи на стоки и репродукциони материјали.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка треба да бидат усогласени со траењето на условите поради кои се формирани вонредните залихи.

7. Користењето на кредитите што се одобруваат за залихите на готови стоки и репродукциони материјали од увозот треба да биде усогласено со динамиката на увозот односно плаќањето на тие залихи, а роковите за враќање на кредитите — со динамиката на нивната продажба односно трошење.

8. Кредитите за залихи наменети за извоз можат да се одобруваат за стоки за кои ќе се дадат докази дека ќе се продадат на странски пазар. Роковите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со извршувањето на извозните работи.

9. На производителските стопански организации што своите производи ги продаваат преку сопствени продавници ќе им се одобруваат кредити за залихите во тие продавници. Роковите за враќање на овие кредити не можат да бидат подолги од три месеци.

10. Кредитите за залихите предвидени во точ. 4 до 9 на оваа одлука банката ќе ги одобрува до височината на нивната вредност утврдена според членот 77 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62). Овие кредити банката ќе ги одобрува врз основа на определената документација што ја поднесува барателот на кредитот.

11. Кредитите за определени работи ќе се одобруваат првенствено:

- 1) за производство и приготвување на стоки за извоз;
- 2) за производство на определени земјоделски производи за пазар (жито, месо, зеленчук и друго) од страна на организациите со средства во општествена сопственост и во кооперација на тие организации со индивидуални земјоделски производители;
- 3) за зимница што ја произведуваат определени стопански организации.

Роковите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со траењето на работите за кои се дадени тие кредити и не можат да бидат подолги од една година.

Покрај кредитите од ставот 1 на оваа точка, можат, да се одобруваат и кредити: за изградба на станови за пазар, за производство на филмови, за издавање на определени едичии и школски учебници и за други намени што ќе ги определи Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии, по предлог од Народната банка.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии ќе ги пропише, по предлог од Народната банка, поблиските услови за одобрување на кредитите од ставот 3 на оваа точка.

При одобрувањето на кредитите од оваа точка банките треба да обрнат посебно внимание на рентабилноста на работите за кои се одобруваат кредитите и на можноста за нивна реализација со цел за враќање на кредитите во рокот.

12. Заради мобилизирање на постојните фактори на производството кога со помали вложувања се остварува во пократко време определено зголемување на производството на стоки за извоз и стоки за кои постои зголемена побарувачка на домашниот пазар (точка 5 од главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година), деловните банки можат да одобруваат кредити за посебни работи, и тоа:

1) комуналните банки — од средствата на резервните фондови и од амортизацијата на стопанските организации на издвоени сметки, од слободните средства на општествените инвестициони фондови и од фондовите за кредитирање на станбената изградба, до височината од 5% од износот на овие средства;

2) републичките банки — од средствата депонирани кај нив, до височината од 7% од износот на овие средства;

3) специјализираните банки — од сите банкарски средства што се формираат кај овие банки.

Комуналните банки ќе ги одобруваат кредитите од оваа точка исклучиво за обртни средства.

Југословенската инвестициона банка ќе ги одобрува кредитите од оваа точка особено кога се во прашање вложувања со цел за забрзување на инвестиционата изградба, воведување повеќе смени, специјализација на машиноградбата, олеснување на спроведувањето на интеграција, овозможување кооперација со претпријатија од земјите во кои во поголема мерка се располага со странски средства за плаќање и слично.

Југословенската земјоделска банка ќе ги одобрува кредитите од оваа точка за вложувања во основни и обртни средства заради производство на стоки за домашниот пазар и за извоз, и тоа првенствено за производство на месо и зеленчук.

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка треба да бидат усогласени со движењето на банкарските средства од кои можат да се одобруваат овие кредити, со тоа што да не можат да бидат подолги од три години.

13. Комуналните банки можат за финансирање на инвестициите во основни средства да користат до 20% од штедните влогови.

14. Деловните банки можат од своите банкарски средства од кои се даваат кредити за вложувања во основни средства да одобруваат кредити за производство на сервиска опрема.

Роковите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со роковите во кои банката е должна да ги врати средствата од кои се одобрени кредитите.

15. Банките можат да им одобруваат кредити само на кредитно способни стопански организации, водејќи сметка да не се врши двојно кредитирање по ист основ.

Како кредитно способна се смета онаа стопанска организација што обезбедува враќање на кредитот во рок, која има ажурно и уредно книговодство, која го искажува својот имот и обврска според фактичната вредност во согласност со важечките прописи и која има средено финансиско работење.

16. Деловните банки се должни да преземаат мерки кредитите што во 1963 година ќе се одобру-

ваат за обртни средства да се користат само за намените за кои се одобрени и по пат на тие кредити да не се врши прелевање на обртните средства на корисниците на кредитите во основните средства, освен кога е тоа предвидено со сојузни прописи.

17. Комуналните банки и банките на народните републики можат на политичкотериторијалните единици и на општествените фондови за шкоство да им одобруваат во 1963 година краткорочни кредити во смисла на одредбата од ставот 2 точка 6 од главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година за покривање на нерамномерниот прилив на приходите во однос на расходите во текуштата година.

Овие кредити можат да се одобруваат до 30 септември 1963 година, со рок за враќање до 30 ноември 1963 година.

Кредитите според оваа точка банките можат да ги одобруваат од сите банкарски средства. Кредити на политичкотериторијалните единици можат да им се одобруваат дури откако се исцрпени сите средства од 6%-ната буџетска резерва на политичкотериторијалната единица формирани врз основа на одредбите на Сојузниот општествен план за 1959 година.

18. Деловните банки ќе им одобруваат до 30 септември 1963 година на заводите за социјално осигурување кредити од сите банкарски средства заради покривање на нивните расходи во случаите на недостаточен прилив на приходите. Рокот за враќање на овие кредити може да биде до 31 декември 1963 година. Заводите што не ќе можат да ги исплатат овие кредити до крајот на 1963 година, се должни исплатата да ја извршат во месечни рати до 31 декември 1964 година.

19. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии да донесе поблиски прописи во поглед на намените и начините за кредитирање на самостојните установи.

20. Народната банка ќе ја кредитира безинтересно федерацијата за покривање на нерамномерниот прилив на приходите во однос на расходите во 1963 година, со рок за враќање до крајот на буџетската година.

Народната банка ќе им одобри за сметка на федерацијата на Дирекцијата за сировини и на Дирекцијата за исхрана потребни кредити за зголемување на постојните резерви, врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет или од органот што ќе го овласти тој.

Порастот на задолжувањата на федерацијата на крајот на годината по горните основи не може да биде поголем од зголемувањето на нејзините депозити кај Народната банка.

21. За покривање на недостаточниот прилив на средствата на Општиот инвестиционен фонд во износ од 135 милијарди динари (одредбата на ставот 3 од точката 6 на главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година) ќе се употребат вонредните отплати на кредитите на стопанските организации за почетниот фонд на обртните средства — до износот од 120 милијарди динари. Овие отплати стопанските организации ќе ги дадат од издвоените средства на 10%-ната задолжителна резерва на фондовите. Остатокот на средствата до 135 милијарди динари ќе го обезбеди Југословенската заедница на осигурувањето со кредит од средствата на своите фондови и од резервите на сигурноста, под условите што ќе ги утврди сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии.

22. Народната банка ќе им обезбеди на Дирекцијата за сировини и на Дирекцијата за исхрана потребни кредити за формирање на привремени пазарни резерви во 1963 година. Роковите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со движењата на тие резерви.

23. Народната банка ќе ѝ обезбеди на Југословенската банка за надворешна трговија кредит во износ од 24 милијарди динари за кредитирање на извозот на опрема.

Рокот за враќање на кредитот од оваа точка од страна на Југословенската банка за надворешна трговија треба да биде усогласен со роковите за отплатување на кредитите дадени за извоз на опрема.

24. Деловните банки можат да им одобруваат кредити на резервните фондови на општините и народните републики (на заедничките резерви на стопанските организации) заради обезбедување дополнителни средства потребни за санации и покривање на загубите во стопанството.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка банките можат да ги одобруваат од средствата предвидени во точката 2 на главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година, како и од средствата наведени во точката 12 на оваа одлука. Роковите за враќање на овие кредити треба да бидат усогласени со движењето на средствата од кои се одобрени кредитите, и не можат да бидат подолги од три години.

Покрај тоа, деловните банки можат од сите банкарски средства да им одобруваат на овие фондови и кредити до височината од 50% од остварениот прилив на средствата на овие фондови во 1962 година, со рок за враќање до 31 март 1964 година.

25. Комуналните банки ќе одобруваат потрошувачки кредити според важечките прописи од сите банкарски средства.

26. Деловните банки можат од средствата предвидени во точката 2 на главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година да одобруваат кредити од сите видови и за сите намени.

Роковите за враќање на ови кредити мораат да бидат во согласност со роковите во кои е должна банката да ги врати средствата од кои се одобрени кредитите.

Средствата на орочените депозити со рок пократок од една година, како и средствата прибавени со издавање на обврзници и благајнички записи со рок пократок од една година, деловните банки не можат да ги користат за давање на кредити за инвестиции во основни средства.

27. Народната банка во 1963 година ќе ги кредитира непосредно деловните банки заради регулирање на нивниот кредитен потенцијал и заради обезбедување на нивната ликвидност.

Народната банка ќе им ги одобрува овие кредити во потребни износи на оние деловни банки кои во својата кредитна активност се придржуваат за мерките и насокните на општата кредитна политика определени со Сојузниот општествен план за 1963 година и со оваа одлука, како и за прописите и упатствата за нивното спроведување.

Народната банка ќе применува еднаква интересна норма и провизија на сите кредити што им ги одобрува на деловните банки.

28. Оценувањето на согласноста на кредитната политика на деловната банка со целите на кредитно-паричната политика во смисла на точката 26 став 2 на оваа одлука, го врши Народната банка врз основа на прегледот на книгите и документите за кредитното работење во самата деловна банка. Народната банка може да го врши ова оценување и кај оние деловни банки кои не користат кредити ниту кај неа ниту кај други банки, и без оглед на нивните кредитни барања.

29. Ако народната банка смета дека кредитната политика на деловната банка не е во согласност со мерките и насокните на општата кредитна политика утврдена со сојузниот општествен план, со оваа одлука и со прописите донесени на нивното спроведување, ќе ја предупреди деловната банка на тоа и ќе ѝ определи рок во кој е должна да ја усогласи својата кредитна политика со мерките и насокните на општата кредитна политика.

До истекот на рокот што ѝ го определила на деловната банка заради усогласување на нејзината кредитна политика, Народната банка може давањето на нови кредити на деловната банка да го услови со преземање на соодветни мерки со кои ќе

се обезбеди спроведувањето на општата кредитна политика.

Ако деловната банка во определениот рок не ја усогласи својата кредитна политика со мерките и насокните на општата кредитна политика, Народната банка може на деловната банка да ѝ го запре понатамошното давање на кредити а може, под условите предвидени во договорот, да бара и наплата на веќе дадените кредити. За тоа Народната банка ќе го извести извршниот совет односно народниот одбор заради преземање на мерките предвидени со закон.

30. Усогласувањето на постојните кредитни односи помеѓу банките со одредбите од оваа одлука ќе го извршат заинтересираните банки спогодбено.

Поблиски упатства за регулирање на овие односи ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните.

31. Кредитите за почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации, како и соодветниот износ на средствата од кои се одобрени тие кредити, Народната банка ќе ги пренесе врз Општиот инвестиционен фонд преку соодветните специјализирани банки.

32. Кредитите што на стопанските организации им се одобрени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се користат на начинот и под условите под кои се одобрени.

Заради отстранување на пречките во финансирањето на обртните средства на стопанските организации што би можеле да настанат при преминот кон спроведувањето на оваа одлука, деловните банки можат во оправдани случаи да го продолжат рокот за враќање на постојните кредити.

33. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните ќе донесе поблиски прописи за средствата кои според важечките прописи можат да се орочуваат кај банките, како и за средствата што можат да се користат за уплатување на обврзниците и благајничките записи.

34. Се овластува Народната банка да издава технички упатства за постапката на одобрувањето, потребната документација и водењето на евиденција за кредитите предвидени со оваа одлука.

35. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансните.

36. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 43

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

157.

Врз основа на членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБЕН КРЕДИТ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Стопанската банка на Народна Република Македонија може од средствата што во вид на кредит ќе ѝ ги стави на располагање Народната банка да му одобри на резервниот фонд на Народна Република Македонија, и тоа на заедничките резерви на стопанските организации, посебен кредит во износ од 800 милиони динари.

Кредитот од ставот 1 на оваа точка резервниот фонд на Народна Република Македонија ќе го отплатува во годишни рати во рок од 12 години, со интерес по нормата од 1% годишно.

2. Средствата на кредитот од точката 1 на оваа одлука резервниот фонд на Народна Република Македонија ќе ги употреби за давање санациони кредити на земјоделските организации на територијата на Народна Република Македонија кои претрпеле штета од поплави во есента на 1962 година.

Резервниот фонд на Народна Република Македонија ќе им ги одобрува овие кредити на земјоделските организации со истите услови под кои и самиот го добил кредитот.

3. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, по потреба, да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 56
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

158.

Врз основа на членот 12 став 2 и членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), во врска со точката 17 од главата XII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. На кредитите што им се даваат на рудниците на јаглен од средствата на Општиот инвестиционен фонд интересот се пресметува по нормата од 1% годишно.

По договорите за кредитите на рудниците на јаглен што се даваат од средствата на Општиот инвестиционен фонд склучени пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука, интересната норма од ставот 1 на оваа точка ќе се применува: за кредитите во користење — од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на оваа одлука, а за кредитите во отплата — од денот на стасаноста на првиот ануитет кој стасува во 1963 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 49
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

159.

Врз основа на членот 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ЈАГЛЕН НАД МИНИМАЛНИТЕ ЗАЛИХИ

1. По кредитите што комуналните банки им ги одобруваат на определени стопански организации за формирање резерви на јаглен над минималните залихи на јаглен утврдени според одредбите од Наредбата за минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58, 14/59 и 30/61), од 1 јануари 1963 година интерес ќе се пресметува по нормата од 2% годишно.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 48
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

160.

Врз основа на ставот 2 точка 10 од главата XII на Сојузниот општествен план за 1963 година и членот 9 од Законот за регулирање на определени обврски од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОПОСИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМААТ ПРЕДВИД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА

1. Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка ќе ги кредитираат пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба настанати по 31 декември 1962 година, според порано склучените договори за кредитирање на пречекорувањата, за инвестициите чие финансирање се продолжува од средствата на Општиот инвестиционен фонд во смисла на точ. 4 до 6 од главата XII на Сојузниот општествен план за 1963 година, ако тие пречекорувања настанале како последица од применувањето на сојузни прописи поради кои дошло до промена:

1) на цените на увозната опрема или на инвестиционите работи поради измена на царинската тарифа, тарифата за данокот на промет при увозот или девизните курсеви;

2) на транспортните тарифи.

2. Пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба настанати до 31 декември 1962 година, што не се намирени до тој ден, ќе ги кредитираат Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка под условите утврдени во договорот за кредитирање на тие пречекорувања, без оглед дали понатамошното финансирање на таа инвестициона изградба се продолжува од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

3. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се применуваат и на пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба договорени за гарантираните инвестиции и на другите незавршени инвестициони објекти на териториите на Народна Република Македонија, Народна Република Црна Гора и на подрачјето на Автономна Косовско-Метохиска Област, за кои договорите за кредит се склучени до крајот на 1960 година, како и за инвестициите на другите недоволно развиени подрачја започнати врз основа на одредбата под 4 од точката 6 на одделот II на главата XVII на Сојузниот општествен план за 1960 година.

Одредбите од ставот 1 на оваа точка ќе се применуваат на инвестиционата изградба чие кредитирање се продолжува од средствата на Општиот инвестиционен фонд, како и на инвестиционата изградба чие кредитирање од тој фонд се запира.

4. Поблиски прописи за применување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Р. п. бр. 52
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

161.

Врз основа на чл. 4 и 14 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОМАКИНСТВА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ТУРИСТИТЕ

1. Заради зголемување на капацитетот и подобрување на условите за сместување и исхрана на туристите во домаќинствата во местата во кои постојат услови за развој на туризмот а постојните хотели и други угостителски, туристички и други објекти не можат да ги подмират потребите на туризмот, комуналните банки можат да им одобруваат кредити за намените и под условите што се предвидени со оваа одлука, и тоа:

1) на угостителските претпријатија — заради кредитирање на домаќинствата;

2) непосредно на домаќинствата.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на туризмот ќе ги определи подрачјата односно местата во кои на домаќинствата можат да им се одобруваат кредитите од ставот 1 на оваа точка.

Како домаќинство во смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбира домаќинството на сопственикот и домаќинството на закупецот на стан односно зграда.

2. Кредитите од точката 1 на оваа одлука можат да се одобруваат ако домаќинството што врши туристички услуги може да го зголеми капацитетот и да ги подобри условите за сместување и исхрана на туристи.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на туризмот ќе издава, врз основа на увидот во фактичната состојба, потврда за исполнувањето на условите од ставот 1 на оваа точка.

3. Кредитите предвидени со оваа одлука комуналните банки можат да им ги одобруваат на домаќинствата во местата што се наоѓаат на подрачјето за кое е основана банката.

4. Кредитите од точката 1 на оваа одлука можат да се одобруваат за следните намени:

1) за набавка на опрема (шпорет, намештај, постелина и сл.);

2) за воведување на водоводни и електрични инсталации, за набавка и инсталирање на санитарни уреди и сл.;

3) за други вложувања со кои се постигнува проширување на капацитетот или подобрување на условите за сместување и исхрана на туристи.

5. Кредитите од точката 1 на оваа одлука можат да се одобруваат:

1) со рок за враќање до три години — до износот од 200.000 динари по домаќинство;

2) со рок за враќање над три години до пет години — до износот од 500.000 динари по домаќинство.

6. Отплатувањето на добиениот кредит ќе се врши во годишни рати.

7. Комуналните банки можат на кредитите од точката 1 на оваа одлука да пресметуваат до 2% провизија годишно.

8. Комуналните банки можат кредитите од точката 1 на оваа одлука да ги одобруваат од сите банкарски средства.

9. Кон молбата за кредит од точката 1 на оваа одлука барателот е должен, покрај потврдата од точката 2 на оваа одлука, да поднесе и писмена обврска на старешината на домаќинството, заверена од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на туризмот дека ќе врши услуги за исхрана и сместување на туристи и ќе обезбеди користење на тие услуги најмалку 45

дена во годината, и тоа во периодот кој не може да биде пократок од времето на користењето на кредитот.

10. Корисникот на кредитот е должен на комуналната банка да ѝ положи во готово најмалку 10% од износот на кредитот и да даде други обезбедувања што ги бара банката.

11. Кредитите одобрени врз основа на оваа одлука за купување на индустриски стоки комуналната банка ги исплатува во барирани чекови.

12. Комуналната банка што го одобрила кредитот е должна да ја контролира наменската употреба на средствата на одобрениот кредит, а органот што ја дал потврдата од точката 2 односно што ја оверил обврската од точката 9 на оваа одлука — ќе го контролира извршувањето на обврската на корисникот на кредитот, во поглед на вршењето на услугите на туристите во смисла на дадената обврска и одредбите од оваа одлука.

13. Се овластува Народната банка да издаде технички упатства за одобрување на кредитите од точката 1 на оваа одлука и за водење посебна евиденција за тие кредити.

14. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, да донесе, по потреба, поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 53

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

162.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1963 ГОДИНА

1. На стопанските организации за производство на греж (филанди) им се одобрува регрес од 3.000 динари за секој килограм продаден и испорачан греж од домашно производство.

2. Вкупниот износ на регресот од точката 1 на оваа одлука не може во 1963 година да го надмине износот од 210 милиони динари.

Исплатата на регресот се врши на товар на средствата на сојузниот буџет.

3. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, ќе донесе поблиски прописи за примена на оваа одлука и ќе определи одделни корисници на регресот од точката 1 на оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање регрес за греж („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Р. п. бр. 60

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

163.

Врз основа на членот 13 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), по предлог од Народната банка, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕДИТНИТЕ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61, 16/62 и 28/62) во точката 21 став 1 по зборовите: „во 1962“ се додаваат зборовите: „и 1963“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 47

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

164.

Врз основа на членот 27 став 1 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/61, 8/62 и 16/62) во точката 4 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од ставот 1. на оваа точка, согласно се применуваат и на професионалните противпожарни единици, противпожарните единици на доброволните противпожарни друштва, како и на противпожарните моторни возила на противпожарните единици на стопанските организации и установи што имаат своја противпожарна служба организирана според прописите за заштита од пожар.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Р. п. бр. 46

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

165.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕГАТИВНАТА РАЗЛИКА ЗА УВЕЗЕНАТА КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1963 ГОДИНА

1. Во Одлуката за надоместокот на негативната разлика за увезената концентрирана храна за до-

биток за потребите на земјоделството во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62) во точката 2 став 3 износот „1.400“ се заменува со износот: „3.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 50

12 март 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

166.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон, во врска со членот 17 став 1 од Законот за избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/46), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

1. Во Одлуката за ревизија и препишување на избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/63) по точката 14 се додаваат два нови оддели со по една нова точка, кои гласат:

„2а. Избирачки списоци во државните органи, здруженијата и општествено-политичките организации

14а. Заради приготвување на изборите за членови на соодветните собори на претставничкото тело на политичкотериторијалните единици, во кои ќе учествуваат и лица запослени во државни органи, здруженија и општествено-политички организации, во секој државен орган, здружение на стопански организации или установи, здружение на граѓани и во општествено-политичка организација ќе се формира комисија за изработка на избирачкиот список, која до 10 април 1963 година ќе го состави избирачкиот список во кој се запишуваат сите лица запослени во државниот орган, здружението или општествено-политичката организација што имаат избирачко право.

Комисијата за изработка на избирачкиот список ќе ѝ го достави до 15 април 1963 година избирачкиот список на потврда на општинската комисија за избирачки списоци.

Во поглед на формирањето на комисијата за изработка на избирачкиот список и составувањето на избирачкиот список во државен орган, здружение или општествено-политичка организација, согласно важат одредбите од чл. 112 и 113 на Општиот закон за уредувањето на општините и околиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55, 29/57, 24/59 и 47/59).

2б. Избирачки списоци на активните офицери, подофицери, воените службеници и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија

14б. Заради приготвување на изборите за членови на соодветниот собор на претставничкото тело на политичкотериторијалните единици, во кои ќе учествуваат и активните офицери, подофицери, воените службеници и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија — со служба во воени единици и воени установи, во тие единици и установи ќе се формира комисија за изработка на избирачкиот список, која до 10 април 1963 година ќе го состави избирачкиот список во кој се запишуваат активните офицери, подофицери, воените службеници и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија — со служба во воената единица односно установа, што имаат избирачко право.

Поблиски прописи за составувањето и потврдувањето на избирачкиот список на лицата запослени

во воена единица или воена установа ќе донесе Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 66
25 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

167.

Врз основа на одредбите под 1 и 3 од точката 1 на главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОШТЕНСКА ТАРИФА ЗА ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

1. За сите поштенски пратки, освен оние што ги упатуваат државни органи или самиот Југословенски црвен крст, предадени на пошта во текот на неделата на Црвениот крст од 5 до 11 мај 1963 година, ќе се плаќа, покрај редовната поштарина, уште и 5 динари во корист на Југословенскиот црвен крст.

За оваа цел ќе се употребуваат посебните марки на Југословенскиот црвен крст.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 61
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

168.

Откога ја разгледа и усвои програмата за организација на работата на приготвување на општествениот план на стопанскиот развој на Југославија за периодот од 1964 до 1970 година што ја изработи Сојузниот завод за стопанско планирање и мислењето на Одборот на Сојузниот извршен совет за општествен план, Сојузниот извршен совет, на седницата од 12 март 1963 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА ПРИГОТВУВАЊЕ НА СЕДУМГОДИШНИОТ ПЛАН НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1964 ДО 1970 ГОДИНА

1. На Сојузниот завод за стопанско планирање му се става во задача да преземе потребни мерки за организирање и координирање на работата на приготвување и изработка на предлогот на седумгодишниот план на стопанскиот развој.

2. Со оглед на обемот и сложеноста на работите на изработка на предлогот на седумгодишниот план, како и на нивното значење, на овие работи треба да им се обезбеди приоритет во 1963 година. За таа цел сите сојузни органи и установи треба да ги усогласат задачите од своите годишни планови за работа со задачите што произлегуваат за нив во врска со приготвувањето на предлогот на седумгодишниот план.

3. Советот им препорачува на републичките извршни совети, едновременно со пристапувањето кон работа на приготвување на предлогот на седумгодишниот план во федерацијата, да преземат мерки и во народните републики да се пристапи кон работа на приготвување на републичките седумгодишни планови, и работата на сојузните и републичките планови да се усогласува по пат на што потесна соработка помеѓу соодветните сојузни и републички органи. Исто така, уште во почетната фаза на работата на приготвување на седумгодишниот план треба да се пристапи кон соодветни подготовки и во околиите и општините, како и во стопанските и други организации, водејќи сметка за потребата од усогласување и проширување на таа работа врз основа на концепцијата на стопанскиот развој на земјата за седумгодишен период и методологијата на планирањето, кога соодветните решенија за тоа ќе бидат усвоени.

4. Во приготвувањето на седумгодишниот план на стопанскиот развој треба, во сите фази на работата, да се оствари соработка со Сојузната стопанска комора, синдикатите и Постојаната конференција на градовите, а, по потреба, да се обезбеди соработка и на други организации што можат да придонесат во работата на приготвување на седумгодишниот план.

Сојузниот завод за стопанско планирање треба, во договор со Сојузната стопанска комора, да преземе мерки и да го определи начинот за непосредно вклучување на соодветните совети на гранки, деловни заедници и други организации на здружените претпријатија во работата на приготвување на седумгодишниот план.

Исто така, во приготвувањето на седумгодишниот план треба да се оствари што потесна соработка со економските институти, институтите на природни, технички и други општествени науки, како и со соодветните стручњаци, научни и други јавни работници.

5. Работите на приготвување на предлогот на седумгодишниот план треба временски да се распоредат така што до крајот на октомври 1963 година на поблиску и поопределено да се разработи основната концепција на развојот во варијанти, врз основа на што ќе се донесе конечна одлука за општата линија на економската политика за периодот од 1964 до 1970 година.

Кога оваа конечна одлука ќе се донесе, ќе се пристапи кон непосредна изработка на предлогот на седумгодишниот план.

6. Во понатамошната разработка на организацијата на работата на приготвување на седумгодишниот план треба да се предвиди начинот за изнесување одделни прашања на соодветна стручна дискусија, како и роковите и начинот на изнесувањето на предлогот на седумгодишниот план на јавна дискусија.

7. На Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет ѝ се става во задача да му даде сестрана помош на Сојузниот завод за стопанско планирање во решавањето на прашањето на кадри-те, за да се оспособи што побрзо за извршување на работите кои со програмата за организација на работата на приготвување на седумгодишниот план му се ставени во задача.

Р. п. бр. 62
12 март 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

169.

Врз основа на членот 49 став 4 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) и членот 2 точка 39 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во врска со членот 34 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63) сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАН- СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Општи одредби

Член 1

Како стопански организации, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) претпријатија и дуќани;
- 2) задруги (занаемски, набавно-продажни, земјоделски и други стопански задруги);
- 3) деловни банки, Поштенската штедилница, Југословенската лотарија, осигурителни заводи, заедници на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето;
- 4) деловни здруженија, електростопански заедници и други заедници што остваруваат вкупен приход и вршат расподелба на доходот на начинот пропишан за стопанските организации;
- 5) погони и деловни единици со самостојна пресметка;
- 6) претпријатија и погони во пробно производство;
- 7) работнички ресторани и мензи;
- 8) сервис на станбени заедници од членот 24 став 1 од Општиот закон за станбените заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59);
- 9) организации на ученици и студенти што вршат стопанска дејност или дејности слични на стопанска;
- 10) самостојни установи и организации што според принципите стопанско работење редовно и трајно остваруваат доход.

Член 2

Со периодичната пресметка стопанската организација привремено го утврдува вкупниот приход и врши расподелба на доходот според важечките прописи а на начинот пропишан со овој правилник.

Конечно утврдување на вкупниот приход и расподелба на доходот се врши годишно според посебните сојузни прописи за завршната сметка на стопанските организации.

Член 3

Стопанската организација составува периодична пресметка врз основа на податоците од своите деловни книги и од другите евиденции.

Член 4

Погонската односно деловната единица што самостојно го утврдува вкупниот приход и врши расподелба на доходот, е должна самостојно да ја составува и својата периодична пресметка во смисла на одредбите од овој правилник.

Погонската односно деловната единица од ставот 1 на овој член е должна кај надлежната филијала на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) да отвори своја посебна жиро-сметка.

Член 5

Стопанската организација што има погони со самостојна пресметка или што според важечките прописи го утврдува вкупниот приход и доход и врши расподелба на доходот посебно според дејностите што се третираат различно во поглед на пресметувањето или користењето на придонесот од до-

ходот, е должна, покрај периодичната пресметка на погонот со самостојна пресметка, да составува посебни периодични пресметки според тие дејности, и тоа заклучно со пресметката на придонесот од доходот. Покрај тоа, стопанската организација составува и заедничка периодична пресметка за дејностите што немаат статус на погон со самостојна пресметка во која ќе ги искаже збирите на одделни елементи до збирот на чистиот приход на тие дејности и така добиениот збир на чистиот приход ќе го користи според важечките прописи.

II. Периоди и рокови на пресметката

Член 6

Стопанските организации составуваат периодични пресметки тримесечно (задолжителен пресметковен период).

Стопанските организации можат периодичните пресметки да ги составуваат и за пократки периоди (незадолжителен пресметковен период), но не за периоди пократки од еден месец.

Од периодичните пресметки составени за незадолжителни пресметковни периоди произлегуваат сите права и обврски на стопанската организација како и од периодичната пресметка.

Стопанските организации не составуваат периодична пресметка за четвртото тримесечје.

Член 7

Стопанските организации ја поднесуваат периодичната пресметка во рок од 20 дена од денот на истекот на пресметковниот период (задолжителниот или незадолжителниот).

Ако рокот за поднесување на периодичната пресметка паѓа во денови на неделниот одмор или државен празник, како рок за поднесување на периодичната пресметка се смета првиот нареден работен ден.

Член 8

По исклучок од одредбата на членот 7 став 1 на овој правилник, периодична пресметка можат да поднесуваат во рок од 25 дена од денот на истекот на пресметковниот период следните стопански организации:

- 1) стоконите куќи (611—40);
- 2) претпријатијата за трговија со нафта и деривати на нафта (611—50);
- 3) туристичките претпријатија и бира (630—10);
- 4) стопанските организации што имаат во свој состав три до пет погонски или деловни единици со самостојна пресметка или вршат дејности за кои посебно се пресметува придонесот од доходот.

Член 9

По исклучок од одредбите на членот 7 став 1 и членот 8 на овој правилник, периодична пресметка можат да поднесуваат во рок од 30 дена од денот на истекот на пресметковниот период следните стопански организации:

- 1) стопанските организации од гранката производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија (111—00);
- 2) претпријатија за обработка на тутун (129—10);
- 3) претпријатијата за геолошки и рударски истражувања (131—10);
- 4) стопанските организации од областа на земјоделството и рибарството (област 2);
- 5) стопанските организации од областа на шумарството (област 3);
- 6) стопанските организации од областа на градежништвото (област 4), освен стопанските организации од гранката проектирање (411—00);
- 7) стопанските организации од гранката железнички сообраќај (511—00);
- 8) претпријатијата за превоз на стоки во прекуморска пловидба (512—30);
- 9) претпријатијата за спасување и влечење бродови (512—40);
- 10) претпријатијата за превоз на патници и стоки по внатрешните пловни патишта (513—10);

11) стопанските организации од гранката воздушен сообраќај (514—00);

12) стопанските организации од гранката поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај (519—00);

13) стопанските организации од гранката надворешна трговија (613—00), освен претпријатијата за застапување на странски фирми (613—30);

14) деловните здруженија (615—10);

15) стопанските организации од гранката градежно занаетчиство (740—00);

16) осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето (013—20);

17) стопанските организации што имаат во свој состав повеќе од пет погонски или деловни единици со самостојна пресметка или вршат дејности за кои посебно се пресметува придонесот од доходот.

Член 10

Како погонска или деловна единица, во смисла на чл. 4 и 5, членот 8 точка 4 и членот 9 точка 17 на овој правилник, се подразбира и дел на претпријатието за кој не се составува периодична пресметка според одредбите на чл. 4 и 5 од овој правилник.

Член 11

По исклучок од одредбите на чл. 7 до 9 од овој правилник, здравствените установи можат да ја поднесуваат периодичната пресметка во рокот предвиден во Одлуката за определување на прописите за финансирањето на стопанските организации што не се применуваат врз здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61 и 11/62).

Член 12

Роковите за поднесување на периодичната пресметка определени во чл. 7 до 11 од овој правилник, важат и за поднесување на периодичната пресметка на погонските односно деловните единици со самостојна пресметка, како и за поднесување на периодичната пресметка за определени дејности на стопанската организација (член 5).

Член 13

Во исклучително оправдани случаи, Службата може на стопанската организација да ѝ одобри продолжување на рокот за поднесување на периодичната пресметка определен со овој правилник најдолго за 10 дена.

На стопанската организација што произведува за определени потреби на Југословенската народна армија, продолжувањето на рокот за поднесување на периодичната пресметка од ставот 1 на овој член ѝ го одобрува Воениот сервис на Народната банка.

Член 14

Броевите во заграда во чл. 8 и 9 на овој правилник по називите на областите, гранките, групите односно подгрупите на стопанските организации претставуваат ознаки на дејностите од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63).

III. Поднесување на периодичната пресметка

Член 15

Стопанската организација ѝ ја поднесува периодичната пресметка на Службата на чие подрачје е седиштето на стопанската организација односно кај која има жиро-сметка.

Како седиште на стопанската организација се подразбира местото кое како такво е запишано во регистарот на стопанските организации.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, стопанската организација што произведува за определени потреби на Југословенската народна армија ѝ ја поднесува периодичната пресметка на На-

родната банка — Воениот сервис во Службата кај која се врши финансиското работење на стопанската организација.

Погонската односно деловната единица што самостојно го утврдува вкупниот приход и го расподелува доходот е должна, преку Службата кај која има жиро-сметка, да ѝ ја достави својата периодична пресметка на онаа Служба кај која има жиро-сметка стопанската организација во чиј состав е таа единица, без оглед дали во таа периодична пресметка е искажана загуба или не.

Ако во периодичната пресметка на погонската односно деловната единица од ставот 4 на овој член не е искажана загуба, Службата кај која има жиро-сметка стопанската организација во чиј состав е таа единица врз периодичната пресметка ја става клаузулата: „Нема загуба“, а потоа периодичната пресметка ја доставува до Службата кај која погонската односно деловната единица има жиро-сметка.

Ако во периодичната пресметка на погонската односно деловната единица од ставот 4 на овој член е искажана загуба, претходно, во смисла на одредбите од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, ќе се изврши покривање на загубата. Службата кај која стопанската организација има жиро-сметка врз периодичната пресметка на погонската односно деловната единица ја става клаузулата: „Пресметувањето е извршено за стопанската организација како целина“, потоа ѝ го доставува на Службата кај која погонската односно деловната единица има жиро-сметка.

Службата кај која стопанската организација има жиро-сметка е должна во рок од 5 дена од денот на приемот на последната периодична пресметка на стопанската организација или на нејзините погонски односно деловни единици да ги врати периодичните пресметки на погонските односно деловните единици со испишаната соодветна клаузула на Службата, кај која тие погонски односно деловни единици имаат жиро-сметка.

Периодичната пресметка составена за одделни дејности според одредбите од членот 5 на овој правилник стопанската организација ја поднесува со заедничката периодична пресметка до Службата кај која има жиро-сметка, односно до Воениот сервис од ставот 3 на овој член.

Преглед и контрола на периодичната пресметка на стопанските организации врши Службата според одредбите од Законот за општественото книговодство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62), од овој правилник и од другите сојузни прописи.

Член 16

Стопанската организација ја поднесува периодичната пресметка на обрасците пропишани со овој правилник.

Ако периодичната пресметка не ги содржи сите пропишани обрасци или суштествените елементи во одделни обрасци, ќе се смета дека е непотполна.

Непотполната периодична пресметка на стопанската организација, макар била поднесена и во пропишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена.

IV. Наплата на приходите на буџетите и фондовите

Член 17

Службата врши наплата на приходите на буџетите и фондовите по налозите што стопанската организација ги дава врз основа на периодичната пресметка, завршната сметка или своите посебни извештаи, како и по налозите што се издаваат врз основа на решенијата од надлежните органи.

Службата ги наплатува приходите на буџетите и фондовите од паричните средства на стопанската организација.

Ако стопанската организација на својата жиро-сметка нема или нема достаточни парични средства за уплата на стасаните обврски спрема општествената заедница или за подмирување на други стасани обврски по решенијата донесени во судска, у-

правна или административно-казнена постапка, е должна од сметката на издвоените средства да пренесе во корист на жиро-сметката расположиви средства до износот потребен за исплата на тие обврски, и тоа: паричните средства на амортизацијата што му припаѓаат на деловниот фонд, уплатениот износ на незадолжителниот дел на резервниот фонд, слободните средства од девизната сметка пресметани во динари според пресметковниот курс, средствата на чистиот приход што стопанската организација може да ги користи како обртни средства во смисла на Одлуката за употреба на чистиот приход за обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62) и паричните средства на фондот за заедничка потрошувачка. Стопанската организација го избира редот по кој ќе ги пренесе тие средства на жиро-сметка.

Ако стопанската организација не ѝ издаде на Службата кај која има жиро-сметка соодветни налози за пренесување на средствата според ставот 3 на овој член заради подмирување на стасаните обврски, Службата, согласно со одредбите од чл. 95 и 96 на Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и со одредбите од Законот за општественото книговодство, сама ќе изврши пренесување на средствата на жиро-сметка, и тоа по следниот ред:

- 1) средствата на чистиот приход што стопанската организација може да ги користи како обртни средства во смисла на Одлуката за употреба на чистиот приход за обртни средства;
- 2) паричните средства на амортизацијата што му припаѓаат на деловниот фонд;
- 3) уплатениот износ на незадолжителниот дел на резервниот фонд;
- 4) слободните средства од девизната сметка, пресметани во динари според пресметковниот курс;
- 5) паричните средства на фондот на заедничката потрошувачка.

Службата потоа ќе изврши наплата на стасаните обврски.

Паричните средства на фондот на заедничката потрошувачка стопанската организација е должна во наредниот пресметковен период да ги врати на товар на својата жиро-сметка во корист на издвоените средства.

Користените средства на незадолжителниот дел на резервниот фонд ќе му се вратат на тој фонд веднаш по стекнувањето на средствата на жиро-сметката.

Член 18

Приходите на буџетите и фондовите и другите обврски се наплатуваат од стопанските организации по следниов ред:

- 1) данок на промет;
- 2) придонес за буџетите од личниот доход;
- 3) придонес за социјално осигурување;
- 4) придонес за станбена изградба;
- 5) средства за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластичите во сообраќај;
- 6) средства на амортизацијата;
- 7) интерес на деловниот фонд;
- 8) придонес за посебните општествени фондови;
- 9) царина;
- 10) придонес за експлоатација на рудното богатство (руднички придонес);
- 11) придонес од доходот;
- 12) придонес на вонредниот приход;
- 13) придонес за општествените инвестициони фондови;
- 14) средства за заедничките резерви на стопанските организации;
- 15) придонес за задолжителните фондови на стопанските организации;
- 16) придонес за коморите.

Член 19

Налозите на стопанската организација за уплатување на приходите на буџетите и фондовите и на другите обврски од членот 18 на овој правилник Службата ги извршува пред сите други налози на стопанската организација.

По судските одлуки со кои се дозволува извршување заради подмирување на обврските на стопанската организација, наплатата на тие обврски ќе се изврши по наплатата на обврските од членот 18 на овој правилник.

Член 20

При наплатата на обврските од членот 18 на овој правилник Службата ќе се придржува за пропишаниот ред, без оглед дали се во прашање обврски што произлегуваат од последната периодична пресметка, од претходните периодични пресметки, завршната сметка на стопанската организација или од другите пресметки според важечките прописи.

Член 21

По исклучок, стопанската организација може пред наплатата на обврските според членот 19 од овој правилник да ги користи паричните средства од својата жиро-сметка за следните исплати на:

- 1) личните доходи пресметани според важечките прописи, што не можеле да бидат подмирени со средствата предвидени со посебни сојузни прописи (средствата на резервниот фонд, средствата на заедничките резерви на стопанските организации и слично);
- 2) личните примања што ги товарат трошоците на работењето на стопанската организација;
- 3) судските такси по споровите;
- 4) стипендиите според важечките прописи и договори;
- 5) подвозните трошоци стасани за плаќање во корист на домашни стопански организации регистрирани за превоз на стоки и во корист на странски шпедитери;
- 6) потрошокот на електрична енергија;
- 7) поштенско-телеграфско-телефонските трошоци;
- 8) издатоците за финансирање на училишта и други форми за образование на стручните кадри, кои според важечките прописи можат да се подмируваат на товар на трошоците на работењето;
- 9) другите обврски во посебни случаи што ќе ги определи сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 22

Стопанската организација ги уплатува одделните видови на приходите на буџетите и фондовите во височината искажана во периодичната пресметка, освен ако со посебни сојузни прописи не е определено поинаку.

За месеците во рамките на пресметковниот период стопанската организација е должна да уплатува аконтации на придонесот од доходот според одредбите од овој правилник и аконтации на придонесот на вонредниот приход според посебните прописи на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите за пресметувањето и плаќањето на тој придонес.

Член 23

Придонесот од доходот го уплатува стопанската организација во височината искажана во периодичната пресметка.

Стопанската организација е должна да уплатува месечни аконтации на придонесот од доходот. Аконтациите се уплатуваат до 25-иот ден во месецот за изминатиот месец. Стопанската организација што има продолжен рок за поднесување на периодичната пресметка и стопанската организација што не ќе ја поднесе во рокот периодичната пресметка, уплатуваат месечни аконтации на придонесот од доходот сè додека не ја поднесат периодичната пресметка.

Одредбите од ставот 2 на овој член се однесуваат и на стопанските организации од членот 27 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, што придонесот од доходот го уплатуваат во корист на општината.

Износот на месечната аконтација на придонесот од доходот се утврдува:

1) во периодот до поднесувањето на првата периодична пресметка — во височина на една деветина на износот на придонесот од доходот според периодичната пресметка за периодот јануари—септември на изминатата година ако стопанската организација ги поднесувала периодичните пресметки во текот на изминатата година, а по поднесувањето на завршната сметка за изминатата година — во височина на една дванаесетина на износот на придонесот од доходот според завршната сметка. Стопанската организација што ги поднесува периодичните пресметки месечно, го уплатува придонесот од доходот во височина на тој придонес утврден во месечната периодична пресметка;

2) во периодот по поднесувањето на периодичната пресметка — во височина што според придонесот од доходот за изминатиот пресметковен период му одговара на месечниот дел на тој придонес. Како претходен пресметковен период се подразбира периодот од 1 јануари до крајот на месецот за кој е поднесена периодичната пресметка.

Стопанската организација што во текот на изминатата година не поднесувала периодична пресметка, е должна аконтацијата на придонесот од доходот да ја уплатува врз основа на податоците од завршната сметка за изминатата година.

Член 24

Ако врз основа на периодичната пресметка се утврди дека аконтациите на приходите на буџетите и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пресметковен период, се помали од износите утврдени со периодичната пресметка, ќе се изврши наплата на разликата, а ако уплатените аконтации се поголеми — ќе се изврши враќање на разликата или таа разлика ќе се признае во отплата на износот што подоцна стасува за плаќање.

Член 25

Приходите на буџетите и фондовите не можат да се уплатуваат пред истекот на периодот на кој се однесуваат.

Член 26

Стопанската организација уплатува данокот на промет врз основа на извештајот даден на посебниот образец што е пропишан со овој правилник, и тоа за периодот за кој стасала обврската за плаќање.

Стопанската организација е должна во рок од 20 дена по истекот на секои 10 дена да го пресмета данокот на промет стасан во текот на изминатите 10 дена и да ѝ достави на Службата извештај за пресметаниот данок со налог за негова уплата.

Стопанската организација што е должна да плаќа данок на промет повремено — од случај до случај, е должна тој данок за изминатиот месец да го уплати до 5-иот ден во наредниот месец, поднесувајќи ѝ на Службата посебен извештај за тоа. Во овој извештај стопанската организација е должна да назначи дека нејзината обврска за плаќање на тој данок е повремена.

Стопанската организација е должна да го пресмета меѓуфазниот данок на промет на сопствените производи при изработката на други производи, и тоа до 20-иот ден во месецот за изминатиот месец, и да ѝ достави на Службата извештај за пресметаниот данок со налог за негова уплата.

Стопанската организација што е должна да плаќа само општ данок на промет според делот I од Тарифата за данокот на промет, ќе поднесува извештај на посебен образец секој месец, во рок од 10 дена по истекот на месецот за изминатиот месец, заедно со налогот за уплата на тој данок.

Член 27

Стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ (паушалисти), ги извршуваат тие обврски со уплатување на износите што ги определел органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите.

Стопанската организација од ставот 1 на овој член ја плаќа аконтацијата на придонесот од доходот и другите обврски содржани во паушален износ — во еднакви месечни износи, ако органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите не определи поинаку.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите е должен да ѝ достави на Службата список на стопанските организации што ги плаќаат обврските од ставот 2 на овој член во паушален износ.

Сé додека органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите не ѝ достави на Службата податоци за паушалните износи на обврските за стопанските организации од ставот 3 на овој член, Службата нема да врши наплата на аконтациите на овие обврски.

Член 28

При поднесувањето на периодичната пресметка стопанската организација ѝ поднесува на Службата и налог со кој остварениот чист приход го пренесува од својата жиро-сметка врз посебна сметка кај Службата.

Од средствата на чистиот приход издвоени во текот на годината на посебна сметка кај Службата стопанската организација го пренесува на својата жиро-сметка износот на личните доходи содржани во наплатените производи и услуги, утврден според периодичната пресметка.

Покрај тоа, стопанската организација може да ги пренесе во корист на својата жиро-сметка сите други средства на чистиот приход што ќе останат по издвојувањето според ставот 2 на овој член и да ги користи според важечките прописи.

Член 29

Ако стопанската организација не ги плати во рок стасаните обврски спрема буџетите и фондовите, е должна да пресмета и уплати казнен интерес во височината и на начинот што се определени со посебни сојузни прописи.

Казнениот интерес наведен во ставот 1 од овој член не се пресметува на средствата што им припаѓаат на фондовите на стопанската организација ниту на средствата на амортизацијата.

V. Образци за составување на периодичната пресметка

Член 30

За составување на периодичната пресметка стопанската организација ги употребува следниве образци:

- 1) образец ППР-1 — Претходна пресметка и податоци за составување на периодичната пресметка;
- 2) образец ППР-2 — Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот;
- 3) образец ППР-3 — Утврдување на неподмирените лични доходи;
- 4) образец ППР-4 — Извештај за данокот на промет и царината;
- 5) образец ППР-5 — Бруто биланс.

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 31

Обрасците наведени во членот 30 од овој правилник ги пополнуваат и стопанските организации со редовна пресметка и стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ (паушалисти).

Член 32

Стопанската организација ѝ поднесува на Службата периодична пресметка на пополнетите образци ППР-1, ППР-2 и ППР-5.

Пополнетиот образец ППР-2 се поднесува во три примероци, а пополнетите образци ППР-1 и ППР-5 се поднесуваат во по еден примерок.

Образецот ППР-3 стопанската организација го поднесува само ако според периодичната пресметка не остварила достаточен чист приход за подмирување на личните доходи содржани во наплатените производи и услуги. Стопанската организација што ги извршува своите обврски спрема општествената заедница во паушален износ (паушалист) не го поднесува овој образец.

Образецот ППР-4 стопанската организација не го поднесува со периодичната пресметка, туку при пресметката и уплатата на данокот на промет или царината во смисла на членот 26 од овој правилник.

Стопанската организација ѝ поднесува на Службата бруто биланс на образецот ППР-5 и за месеците во рамките на пресметковниот период и тоа до 20-ти во наредниот месец за изминатиот месец.

Стопанската организација ги искажува во образците од ППР-1 до ППР-5 паричните вредности во полн износ.

Член 33

Образецот ППР-1 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 го внесуваат сите стопански организации, освен трговските стопански организации, коефициентот Р-1 кој служи за изнаоѓање на трошоците на работењето содржани во фактурираните производи и услуги;

2) под ред. бр. 2 го внесуваат трговските стопански организации коефициентот Р-2 кој служи за изнаоѓање на трошоците на трговијата содржани во фактурираната реализација (член 43);

3) под ред. бр. 3 го внесуваат сите стопански организации коефициентот Р-3 кој служи за изнаоѓање на трошоците на работењето, данокот на промет и рудничкиот придонес содржани во наплатената реализација.

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат најмалку на два децимали.

Ако стопанската организација ги утврдила трошоците содржани во фактурираната односно наплатената реализација врз основа на податоците од книговодството и од други евиденции (без утврдување на коефициентот), на соодветното место предвидено за запишување на коефициентот во колоната 3 ја става ознаката: „Без коефициент“;

4) под ред. бр. 4 се внесува износот на фактурираната реализација во пресметковниот период заедно со пренесеното салдо на ненаплатената реализација од изминатата година што е искажана на контата од групата 75 до 77 во книговодството на стопанските организации. Интерната реализација (синтетичкото konto 759) не влегува во фактурираната реализација односно во вкупниот приход;

5) под ред. бр. 5 се внесуваат непретиените побарувања од следните конти:

- 120 — Купувачи во земјата,
- 121 — Купувачи во странство,
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачите,
- 160 — Самостојни погони,
- 161 — Продавници,
- 162 — Сладови и консигнациони лагери,
- 137 — Други разни побарувања што се однесуваат на продажбата со регрес,
- 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуални производители,
- 1810 — Кредити во стоки,
- 185 — Потрошувачки кредити,
- 187 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, како и непретиени побарувања од другите конти што се во врска со книжењето во класата 7, но без интерна реализација.

На контата 160, 161 и 162 се внесуваат само побарувањата за испорачани и фактурирани стоки односно за извршените и фактурираните услуги.

Побарувањата од наведените конти се намалуваат за соодветниот износ од контото 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања и од контото 189 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од кредитните односи, ако е вршена исправка на побарувањата за изминатите години на овие конти, а на тогвар на контата од групата 73 во текот на годината;

6) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 5 се внесуваат вкупно укалкулираните трошоци според видовите од соодветните конти на класата 4 означени во колоната 2 на овој образец;

7) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 6 стопанските организации ги внесуваат износите на трошоците содржани во фактурираната реализација добиени со примена на коефициентот Р-1, односно трговските стопански организации — со примена на коефициентот Р-2, врз износите искажани во колоната 5;

8) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 7 сите стопански организации ги внесуваат износите на трошоците содржани во наплатената реализација добиени со множење на коефициентот Р-3 со износите искажани во колоната 6;

9) под ред. бр. 28 до 33 во колоната 6 се внесуваат податоците од контата означени во колоната 2;

10) под ред. бр. 28 до 33 во колоната 7 се внесуваат податоците пресметани со примена на коефициентот Р-3 врз износите искажани во колоната 6;

11) под ред. бр. 34 до 38 и под ред. бр. 40 во колоните 6 и 7 се внесуваат податоците од книговодството што се истоветни за обете колонии;

12) под ред. бр. 42 во колоната 7 се искажува износот што треба да се прокнижи на товар на синтетичкото konto 795, при одобрување на соодветните конти од групата 70 до 73;

13) под ред. бр. 44 стопанските организации здружени во електростопански заедници односно во деловни здруженија го внесуваат износот добиен во вид на враќање од заедниците односно од деловното здружение;

14) под ред. бр. 46 електростопанските заедници односно деловните здруженија го внесуваат делот на доход што им го враќаат на стопански организации здружени во тие заедници односно во тие деловни здруженија;

15) под ред. бр. 49 стопанските организации што оствариле загуба на трошоците на работењето го зголемуваат износот на загубата искажан под ред. бр. 48 на овој образец за износот на загубата на погонските односно деловните единици;

16) под ред. бр. 51 погонската односно деловната единица со самостојна пресметка односно матичната стопанска организација што искажала загуба, го внесува износот употребен за покривање на таа загуба. На ист начин постапува стопанската организација при покривањето на загубата за делностите за кои посебно го пресметува придонесот од доходот (член 5). Давателот на покривањето за загубата го искажува целиот тој износ под ред. бр. 36 на овој образец (konto 749);

17) под ред. бр. 53 се внесува износот на фактурираната реализација од 1 јануари до крајот на пресметковниот период од групата на контата 75 до 77 по одбивање на почетната состојба од претходната година, а под ред. бр. 54 — соодветниот дел на фактурираната реализација на прехранбените производи врз основа на посебните книговодствени податоци;

18) под ред. бр. 60 до 66 се внесува бројот на часовите на работа (колоната 3) и износите на личните доходи (колоните 4, 5 и 6) од соодветните конти на групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи. Придонесите што се плаќаат според личните доходи (придонесот за станбена изградба, придонесот за социјално осигурување според дополнителната норма на основ-

ните придонеси и надоместокот за повластиците во патничкиот сообраќај) се внесуваат во колоните 4 и 5;

19) под ред. бр. 72 се внесува просечниот износ на личните доходи по работен час остварени во изминатата година во дејноста на која ѝ припаѓа стопанската организација, во смисла на членот 5 од Правилникот за пресметување и плаќање на придонесот на вонредните приходи на стопанските организации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/62 и 23/62). До објавувањето на просечните лични доходи за изминатата година — стопанските организации ќе ги применуваат просечните лични доходи од годината што на таа измината година ѝ претходи.

Член 34

Образецот ППР-2 го пополнуваат сите стопански организации. Податоците се внесуваат кумулативно за времето од 1 јануари до крајот на пресметковниот период за кој се составува периодичната пресметка.

Податоците во колоната: „изминатата година“ се земаат од периодичната пресметка за истиот пресметковен период на изминатата година. Ако во изминатата година не е составувана периодична пресметка со соодветниот период — таа колона нема да се пополнува.

Податоците за текуштата година се земаат од соодветните конта означени во колоната 2 на овој образец односно од образецот ППР-1.

Пополнувањето на овој образец се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 и 4 до 30 во колоната 5 се внесуваат податоците од соодветните редни броеви од образецот ППР-1;

2) под ред. бр. 32 стопанските организации од определени дејности го внесуваат од доходот што во целина или делумно го уплатуваат во општествените инвестициони фондови и во буџетите на другите политичкотериторијални единици наместо како приходите на федерацијата, во смисла на членот 7 став 3 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

3) под ред. бр. 32 или 34 стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ (паушалисти) го внесуваат износот на придонесот од доходот според договорот што е склучен со општинскиот народен одбор во смисла на чл. 17 до 28 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

4) под ред. бр. 33 се внесува придонесот од доходот употребен за покривање на гарантираните лични доходи што е искажан под ред. бр. 4 на образецот ППР-3;

5) под ред. бр. 35 стопанските организации за производство на електрична енергија и стопанските организации за пренесување на електрична енергија го внесуваат придонесот од доходот за фондот за покривање на кусоците на електростопанските организации во смисла на точката 5 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62).

Под истиот реден број издавачките стопански организации го внесуваат делот на доходот што го уплатуваат во корист на републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност според точката 4 став 2 на Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации, а стопанските организации за промет на филмови — делот на доходот што го уплатуваат во корист на стопанските организации за прикажување на филмови во смисла на Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/62);

6) под ред. бр. 39 се внесува делот на чистиот приход наменет за исплата на личните доходи според одредбите од Правилникот за распределба на чистиот приход;

7) под ред. бр. 61 се внесува реализацијата фактурирана од 1 јануари до крајот на пресметковниот период (контата од групата 75 до 77) по одбивање на пренесените салда од изминатата година;

8) под ред. бр. 67 се внесува вкупната загуба во пресметковниот период која претставува збир на следните износи:

— загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 30 на овој образец);

— неподмирени гарантирани лични доходи (ред. бр. 5 колоната 4 на образецот ППР-3);

— неподмирени износ на остатокот на личните доходи (ред. бр. 5 колоната 5 на образецот ППР-3);

— неподмирена загуба и неподмирени лични доходи од изминатата година (ред. бр. 122 колоната 7 на образецот бр. 14 од завршната сметка за 1962 година);

9) под ред. бр. 76 се внесуваат личните доходи во наплатените производи и услуги од ред. бр. 26 колоната 7 на образецот ППР-1;

10) под ред. бр. 77 се внесуваат часовите на работа во наплатените производи и услуги од ред. бр. 71 на образецот ППР-1;

11) под ред. бр. 78 се внесуваат вкупно укалкулираните часови на работа во пресметковниот период од ред. бр. 66 колоната 3 на образецот ППР-1;

12) под ред. бр. 80 се внесуваат просечно користените основни средства од ред. бр. 82 колоната 3 на образецот ППР-1;

13) под ред. бр. 81 се внесуваат просечно користените обртни средства од ред. бр. 83 колоната 3 на образецот ППР-1.

Член 35

Образецот ППР-3 го пополнува стопанската организација што во текот на пресметковниот период не остварила достаточен чист приход за подмирување на личните доходи содржани во наплатените производи и услуги.

Пополнувањето на образецот ППР-3 се врши на следниот начин:

1) колоната 3 ги дава податоците од збирот на колоните 4 и 5;

2) под ред. бр. 8 во колоната 4 се внесуваат износите што Службата, во смисла на чл. 196 и 202 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61), ќе ѝ го обезбеди на стопанската организација за исплата на личните доходи.

Кон барањето за пренесување на вака утврдениот износ од средствата на заедничките резерви на стопанските организации на општината, стопанската организација ѝ поднесува на Службата пополнет образец ППР-3 во два примерка.

Кон барањето од ставот 3 на овој член стопанската организација е должна, по барање и по избор на Службата, да ги поднесе своите конечни исплатни листи за изминатите месеци на текуштата година, рекапитулацијата на тие исплатни листи или аналитичката евиденција (картичките) од контата на групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи, заради проверување на податоците дадени во образецот.

Врз основа на проверените податоци Службата ќе го товари општинскиот резервен фонд (средствата на заедничките резерви на стопанските организации) во корист на стопанската организација — подносител на барањето, а кон налогот за товариње ќе приложи еден примерок од заверениот пополнет образец ППР-3. Овој заверен примерок претставува писмено известување за општинскиот народен одбор во смисла на членот 202 став 2 од Законот за работните односи.

Стопанската организација што, покрај покривањето на гарантираните лични доходи, бара и обезбедување на средствата за покривање на деловната загуба или за санација, ќе ѝ поднесе свое образложено барање на Службата, како и пополнет образец ППР-3. Врз основа на проверените податоци Службата ќе го спроведе ова барање до општин-

скиот народен одбор заедно со своето образложение и со заверениот примерок на образецот ППР-3.

На начинот од ставот 7 на овој член ќе постапи Службата и стопанската организација што го плаќа придонесот од доходот во паушален износ, ако поднесе барање за обезбедување на средства за покривање на деловната загуба или за санација.

Член 36

Образецот ППР-4 се пополнува според рубриките означени во самиот образец, а се поднесува според одредбите од чл. 26 и 32 став 4 на овој правилник.

Член 37

Образецот ППР-5 се пополнува според податоците од книговодството на стопанската организација за периодот од 1 јануари до крајот на пресметковниот период.

Во овој образец се внесува состојбата по задолжителните синтетички конта од единствениот контен план на стопанските организации во смисла на членот 18 на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/ 61, 2/63 и 10/63).

Член 38

Деловните банки наместо обрасците ППР-1, ППР-2 и ППР-3 ги употребуваат обрасците:

1) образец ППР-1/ДБ — Претходна пресметка и податоци за составување на периодичната пресметка на деловните банки;

2) образец ППР-2/ДБ — Утврдување на вкупниот приход и расподелба на доходот на деловните банки;

3) образец ППР-3/ДБ — Утврдување на неподмирени лични доходи на деловните банки.

Во обрасците од ставот 1 на овој член се внесуваат податоците според рубриките и колоните во самите обрасци, со следните дополненија:

1) во образецот ППР-1/ДБ под ред. бр. 2 се внесуваат податоците за разликата на минималните лични доходи за работниците што работат според ефект или норма, ако во текот на пресметковниот период не остварат заработка во височина на минималните лични доходи;

2) во образецот ППР-2/ДБ под ред. бр. 24 се внесува само загубата од трошоците на работењето. Загубата што произлегува од неподмирени лични доходи се утврдува во образецот ППР-3/ДБ. Ако под ред. бр. 24 на образецот ППР-2/ДБ се искаже загуба од трошоците на работењето, вкупната загуба претставува збир на износите искажани под ред. бр. 24 и 62 намален за износот искажан под ред. бр. 61 на тој образец;

3) во образецот ППР-3/ДБ под ред. бр. 2 до 12 се внесуваат податоците за користење на расположивите средства за покривање на неподмирени лични доходи, и тоа по редот како што е означено во образецот.

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се напечатени кон овој правилник и негов се составен дел.

Осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето, покрај обрасците од членот 30 на овој правилник, ќе употребуваат за составување на периодичната пресметка и посебни обрасци што по предлог од Југословенската заедница на осигурувањето и Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка, ќе ги одобри сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

VI. Казнени одредби

Член 39

Неподнесувањето на периодичната пресметка во рокот определен со овој правилник повлекува одговорност според одредбите од членот 77 на Законот за општественото книговодство.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 40

По исклучок од одредбата на членот 6 став 1 на овој правилник, стопанските организации не се должни да ја состават и поднесат периодичната пресметка за периодот јануари—март 1963 година.

Периодичната пресметка за периодот јануари—јуни 1963 година, стопанските организации ќе ја поднесат во роковите предвидени со одредбите од чл. 7 до 12 на овој правилник.

Член 41

Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка ќе определи со свое стручно упатство на кој начин и во кои рокови ќе се усогласуваат податоците на стопанската организација со податоците на Службата.

Член 42

Службата на општественото книговодство ќе изврши збирна обработка на податоците од образецот ППР-2 и обработените податоци по стопански гранки и области ќе ги достави во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на периодичната пресметка, и тоа:

1) до републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите — за стопанските организации чии седишта се на територијата на односната народна република;

2) до сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите — за сите стопански организации на територијата на Југославија.

Член 43

Трговската стопанска организација што, според одредбите од членот 32 став 6 под 1 на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации, при отворањето на книгите под 1 јануари 1963 година го пренесла износот на трошоците на работењето и на личните доходи содржани во неплатената реализација на товар на контото 490 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи, ќе изврши пренесување на тој износ на товар на посебното синтетичко konto 719 — Трошоци на работењето и лични доходи содржани во фактурираната реализација.

Во текот на годината, по истекот на пресметковниот период а пред составувањето на периодичната пресметка, трговската стопанска организација ќе го задолжи контото 719 за вкупниот износ на трошоците искажани на контата од класата 4 при истовремено одобрување на контата од групата 49 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи.

Член 44

Обрасците напечатени кон овој правилник ќе се издаваат како обрасци од службено издание. Начинот на издавањето на тие обрасци ќе го определи сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 45

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за периодичните пресметки на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/62).

Член 46

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1—3087/1

20 март 1963 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

Образец ППР-1
(формат 210×297 mm)

НР _____ Околија _____ Општина _____
 Претпријатие _____ Шифра на дејноста _____
 Место _____

ПРЕТХОДНА ПРЕСМЕТКА И ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА
 од 1 јануари до _____ година

I. Пресметување на коефициентот за изнаоѓање на трошоците на работењето содржани во фактурираните и наплатените производи и услуги

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1	2	3
1	Коефициентот P-1 = $\frac{\text{износот на контото 70 минус контото 709}}{\text{износот на контото 49 минус контото 48}}$	
2	Коефициентот P-2 = $\frac{\text{износот на контото 719}}{\text{износот на контото 49 минус контото 48}}$	
3	Коефициентот P-3 = $\frac{\text{ред. бр. 6 колоната 4 од овој образец}}{\text{ред. бр. 4 колоната 4 од овој образец}}$	

II. Пресметување на наплатената реализација

Реден број	Класа, група или konto	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1	2	3	4
4	75 без 759, 76, 77	Реализација на готовите производи и услуги според издадените фактури до крајот на пресметковниот период	
5		Побарувања од купувачите на крајот на пресметковниот период	
6		Наплатена реализација (4 минус 5) = ред. бр. 1 на образецот ППР-2	

III. Пресметување на трошоците во фактурираната и наплатената реализација

Реден број	Класа, група или konto	Реден број на образецот ППР-2	ЕЛЕМЕНТИ	Трошоци		
				Укакулирани	во реализација фактурирана	наплатена
1	2	3	4	5	6	7
7	40	5	Вредност на потрошениот материјал			
8	41	дел 8	Издатоци за услуги на други лица			
9	420	13	Интерес на кредитите за трајни и повремени потреби			
10	421	24	Трошоци за образование на стручните кадри			
11	422, 423, 424	дел 8	Трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби и слично			
12	425	15	Премии на осигурувањето			
13	426	6	Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства			
14	427	7	Трошоци за обновување, одржување и истражување на резервите на рудното и друго минерално богатство			
15	428	дел 8	Трошоци за освојување ново производство			
16	429	дел 8	Други разни трошоци			
17	43	дел 22	Лични издатоци во готово што ги товарат трошоците на работењето			
18	440	10	Амортизација			

1	2	3	4	5	6	7
19	450	14	Интерес на деловниот фонд			
20	451, 459 дел	17	Придонеси и членарини за коморите и други организации и други придонеси			
21	452	23	Придонес за социјално осигурување — дополнителен и додаток на придонесот			
22	453	19	Меѓуфазен данок на промет			
23	454 дел	17	Воден придонес			
24	47 дел	22	Други лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето			
25			Вкупно (7 до 24)			
26	46		Лични доходи со придонеси			
27			Вкупно (25 плус 26)			
28	71 без 719 дел	4	Набавна вредност на трговските стоки	xxxxxxxx		
29	72 дел	4	Набавна вредност на материјали и отпадоци	xxxxxxxx		
30	7400	18	Општ данок на промет	xxxxxxxx		
31	7401	20	Сојузен данок на промет	xxxxxxxx		
32	7402, 7403	21	Данок на промет — други	xxxxxxxx		
33	741	16	Руднички придонес	xxxxxxxx		
34	742, 743, дел	25	Посебни резервни средства на градежништвото, придонес од прометот на филмови и придонес за унапредување на шумарството	xxxxxxxx		
35	745 дел	25	Стасани отплати по кредитите за трајни потреби	xxxxxxxx		
36	746, 749 дел	8	Непокриена разлика на неамортизираниот дел на основните средства и друго	xxxxxxxx		
37	747 дел	8	Трошоци на подвоз, натоварување и истоварување на реализираните производи	xxxxxxxx		
38	748 дел	8	Отпишана разлика во цената на запасите	xxxxxxxx		
39			Вкупно (28 до 38)	xxxxxxxx		
40	73	9	Вонредни трошоци	xxxxxxxx		
41			Вкупни трошоци (25 плус 39 плус 40 колона 7 = ред. бр. 26 колона 5 на образецот ППР-2)	xxxxxxxx		
42			Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите (26 плус 41)	xxxxxxxx		

IV. Пресметување на доходот односно загубата

Реден број	Реден број на образецот ППР-2	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1	2	3	4
43	27	Доход на стопанската организација (ред. бр. 3 колона 5 на образецот ППР-2 минус ред. бр. 41 колона 7 на овој образец)	
44		Зголемување на доходот	
45		Вкупно (43 плус 44)	
46		Намалување на доходот	
47	28	Доход за распределба — коригиран (45 минус 46)	
48	29	Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 41 колона 7 на овој образец минус ред. бр. 3 колона 5 на образецот ППР-2)	
49		Зголемување на загубата	
50		Вкупно (48 плус 49)	
51		Намалување на загубата	
52	30	Вкупно загуба од трошоците на работењето (50 минус 51)	

V. Пресметување на придонесот од доходот според прометот на прехранбени производи

Реден број	Реден број на образецот ППР-2	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1	2	3	4
53	61	Фактурирана реализација од 1 јануари до крајот на пресметковниот период	
54		Од тоа фактурирана реализација на прехранбените производи	

1	2	3	4
55	Норма на прометот на прехранбени производи: ред. бр. 54 на овој образец $\times 100$	$\times 100$	
	ред. бр. 53 на овој образец		(на 2 децимали)
56	Доход за расподелба (ред. бр. 47 колона 4 на овој образец)		
57	Износ на доходот на кој не се плаќа придонес од доходот: ред. бр. 56 на овој образец $\times$ нормата од ред. бр. 55 на овој образец		
		100	
		100	
58	Дел на доходот на кој се пресметува придонес од доходот (ред. бр. 56 минус ред. бр. 57 на овој образец)		
59	Износ на придонесот од доходот: ред. бр. 58 на овој образец $\times$ норма на придонесот од доходот		
		100	
		100	

VI. Пресметување на вкупниот износ на гарантираните лични доходи

Реден број	О П И С	Број на часовите на работата	Износ на личните доходи		Вкупно (4 плус 5)
			до височината на гарантираните лични доходи	над височината на гарантираните лични доходи	
1	2	3	4	5	6
60	Укалкулирани лични доходи на работниците за часовите поминати на работа				
61	Разлика на минималните лични доходи	xxxxx	xxxxx		
62	Вкупно (60 плус 61 = контото 460)				
63	Исплатени и разграничени надоместоци на личните доходи = контото 461				
64	Вкупно (62 плус 63)				
65	Хонорари на надворешните соработници = контото 463		xxxxx		
66	Вкупно укалкулирано од 1 јануари до (64 плус 65)				

VII. Пресметување на реализираните часови на работа и износот на гарантираните лични доходи содржани во реализираните и наплатените производи и услуги

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
67	Коефициент Р-4 за пресметување на гарантираните лични доходи: ред. бр. 66 од колоната 4 на овој образец	
	ред. бр. 66 од колоната 6 на овој образец	(на 2 децимали)
68	Реализиран износ на гарантираните лични доходи според издадените фактури (ред. бр. 26 колона 6 на овој образец $\times$ коефициентот Р-4)	
69	Реализирани гарантирани лични доходи во наплатените производи и услуги (ред. бр. 68 на овој образец $\times$ коефициентот Р-3)	
70	Потрошени часови на работата во фактурираните производи и услуги: (ред. бр. 66 колона 3 на овој образец $\times$ коефициентот Р-1 односно Р-2)	
71	Потрошени часови на работа во наплатените производи и услуги: (ред. бр. 70 на овој образец $\times$ коефициентот Р-3)	

VIII. Пресметување на определените лични доходи на работниците за текуштата година

Реден број	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1	2	3
72	Просечен износ на личните доходи по работен час остварен во изминатата година во дејноста на која ѝ припаѓа стопанската организација	
73	Определени лични доходи (ред. бр. 71 × ред. бр. 72 на овој образец)	

IX. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за 196— година

Реден број	Со-стојба на денот	К О Н Т О					Вкупно (3 до 8)
		900	910	911	912	913	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 I						
	1 II						
	1 III						
	1 IV						
	1 V						
	1 VI						
	1 VII						
	1 VIII						
	1 IX						
	1 X						
	1 XI						
	1 XII						
74	Вкупно						
75	Износ под ред. бр. 80 колона 4 на овој образец						
76	Вкупно (74 плус 75)						
77	Просечен износ на вкупните средства за утврдување на придонесот на вонредниот приход: ред. бр. 76 на овој образец						
	број на месеците						

Реден број	Состојба на денот	Група 00 и konto 020	Група 01 и konto 021	Сегашна вредност (3 минус 4)	Konto 103	Вкупно (5 плус 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1 I					
	1 II					
	1 III					
	1 IV					
	1 V					
	1 VI					
	1 VII					
	1 VIII					
	1 IX					
	1 X					
	1 XI					
	1 XII					
78	Вкупно					
79	30% од ред. бр. 78 колона 3 на овој образец	XXXX		XXX.	XXXX	XXXX
80	Позитивна разлика (78 минус 79)	XXX		XXX.	XXXX	XXXX

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
81	Просечно користени вкупни средства: ред. бр. 74 колона 9 на овој образец број на месеците	=
82	Просечно користени основни средства: ред. бр. 78 колона 7 на овој образец број месеци	=
83	Просечно користени обртни средства (81 минус 82)	

Х. Пресметување на придонесот на вонредниот приход

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
84	Чист приход на стопанската организација (ред. бр. 36 колона 5 на образецот ППР-2)	
85	Определени лични доходи (ред. бр. 73 на овој образец)	
86	Остаток на чистиот приход (84 минус 85)	
87	6% за соодветниот број месеци врз просечниот износ на вкупните средства за ист број месеци: ред. бр. 77 на овој образец $\times 6 \times$ бројот на месеци 12×100 =	
	1200	
88	30% од износот на определените лични доходи од ред. бр. 85 на овој образец: ред. бр. 85 на овој образец $\times 30$ 100 = 100	
89	Вонреден приход (86 минус 87 или 86 минус 88)	
90	Придонес на вонредниот приход (25% од износот од ред бр. 89): ред. бр. 89 на овој образец $\times 25$ 100 = 100	

На _____ 196— година

Раководител на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ППР-2
(формат 210×297 mm)

РЕДЕН БРОЈ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА _____
 НАЗИВ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА _____

 НР _____ ОКОЛИЈА _____
 ОПШТИНА _____ МЕСТО _____
 ОПЕРАТИВЕН БРОЈ НА ФИЛИЈАЛАТА _____
 ОЗНАКА НА ЖИРО-СМЕТКАТА _____
 ВИД НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА _____
 ШИФРА НА ДЕЛНОСТА _____

(М. П. на стопанската организација)

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ

од 1 јануари до година

І. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ

Ред. број	Класа, група или konto	Е Л Е М Е Н Т И	До крајот на пресметковниот период	
			на изминатата година	на текуштата година
1	2	3	4	5

А. Утврдување на вкупниот приход

- 1 Наплатена реализација во пресметковниот период
 2 78 Други приходи
 3 Вкупен приход (1 плус 2)

Б. Утврдување на доходот

- 4 71, 72 Набавна вредност на реализираните трговски стоки,
 без 719 материјали и отпадоци
 5 40 Вредност на потрошените материјали
 6 426 Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства
 7 427 Трошоци за обновување, одржување и истражување на резервите на рудното и друго минерално богатство
 8 41, 422, 423, 424, 428, 429, 746 до 749 Други трошоци
 9 73 Вонредни трошоци
 10 440 Амортизација
 11 Потрошени средства (4 до 10)
 12 Нето продукт (3 минус 11)
 13 420 Интерес на кредитите за трајни и повремени потреби
 14 450 Интерес на деловниот фонд
 15 425 Премии на осигурувањето
 16 741 Руднички придонес
 17 451, 454, 459 Други придонеси
 18 7400 Општ данок на промет
 19 453 Меѓуфазен данок на промет
 20 7401 Сојузен данок на промет
 21 7402, 7403 Данок на промет — друг
 22 43, 47 Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето
 23 452 Придонес за социјално осигурување — дополнителен и додаток на придонесот
 24 421 Трошоци за образование на стручните кадри
 25 742, 743, 744, 745 Други трошоци пред утврдувањето на доходот
 26 Вкупно на товар на вкупниот приход (11 плус 13 до 25)
 27 Доход на стопанската организација (3 минус 26)
 28 Доход за распределба (коригиран)
 29 Загуба од трошоците на работењето (26 минус 3)
 30 Вкупно загуба од трошоците на работењето (коригирана)

1	2	3	4	5
В. Распределба на доходот				
31	240	Придонес од доходот за федерацијата		
32		Придонес од доходот на општината		
33		Придонес од доходот употребен за покривање на гарантираните лични доходи		
34		Придонес од доходот отстапен за фондовите на стопанските организации		
35		Други издвојувања од доходот		
36		Чист приход		
37		Вкупно (31 до 36 = 28)		
38		Придонес на вонредниот приход		
39		Дел на чистиот приход за лични доходи		
40		Остаток на чистиот приход		
Г. Распоред на средствата што не влегуваат во вкупниот приход				
41		Средства што не влегуваат во вкупниот приход		
42		Од тоа: распоредени за лични доходи		

II. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Реден број	Класа, група или konto	О П И С	Состојба на 31 декември 196__ година	Состојба на крајот на пресметковниот период	
				на изминатата година	на текуштата година
1	2	3	4	5	6
43	00 без 008, 02	Активни основни средства			
44	00 без 008, 02 минус 010, 021	Сегашна вредност на активните основни средства			
45	100, 101, 103, 106 до 109 без 1084, 11	Парични средства			
46	12	Побарувања од купувачите			
47	22	Аванси дадени на добавувачите			
48	3	Запаси на материјали и ситен инвентар			
49	5	Запаси на недовршеното производство			
50	6	Запаси на готовите производи и стоки			
51	040 до 048 минус 049	Средства на заедничката потрошувачка			
52	104, 105, 1084, 13 до 19, 23, 24, 27, 011, 006, кл. 7 и 8	Други средства			
53	90	Вкупно средства (44 до 52 = 60)			
54		Деловен фонд			
55	910 до 913	Кредити за основни и обртни средства			
56	926	Разлика во вредноста на основните средства настаната по извршената ревалоризација			
57	22	Обврски спрема добавувачите			
58	12	Аванси примени од купувачите			
59	13, 14, 16, 21, 23, 24 до 27, 29, 914, 919, 92 без 926, 93, 94, кл. 7 и 8	Други извори			
60		Вкупно извори (54 до 59 = 53)			

III. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Реден број	Класа, група или конто	Е Л Е М Е Н Т И	До крајот на пресметковниот период	
			на изминатата година	на текуштата година
1	2	3	4	5
61		Фактурирана реализација во текот на пресметковниот период (без салдо на 31 декември 196.... година)		
62	303	Царини		
63		Данок на промет при увозот		
64	12, 180, 182, 183 и 186	Побарувања од корисниците надвор од стопанството		
65	422 до 424	Трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, учествување на саеми и слично		
66	1470	Дневници за службени патувања и преместувања		
67		Вкупна загуба во пресметковниот период		
68	146	Исплатени лични доходи од изминатата година		
69	140	Аконтации на личните доходи од редовен работен однос		
70	141	Хонорари на надворешните соработници		
71	143 до 145	Други лични доходи		
72	142, 147, без 1470, 1480, 1481	Други нето лични примања што не го товарат чистиот приход		
73	236, 238, 2390, 2391	Придонеси и надоместоци на личните доходи и личните примања без придонеси за социјално осигурување		
74	237	Придонеси за социјално осигурување на личните доходи и личните примања		
75		Вкупно (68 до 74)		
76		Лични доходи во наплатени производи и услуги (брuto)		
77		Часови на работа во наплатени производи и услуги		
78		Вкупно укалкулирани часови на работа во пресметковниот период		
79		Просечен број на запослените (просек врз основа на состојбата на запослените на крајот на секој месец)		
80		Просечно користени основни средства		
81		Просечно користени обртни средства		

На _____ 196.... година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Контролата ја извршиле:

1. _____
2. _____Образец ППР-3
(формат 210 × 297 mm)

НР _____ Срез _____ Општина _____ Место _____

Претпријатие _____ Шифра на дејноста _____

УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ ГОДИНА

Ред. број	О П И С	Лични доходи содржани во наплатените производи и услуги (4 плус 5)	О д т о а	
			Гарантирани лични доходи	Остаток на личните доходи (3 минус 4)
1	2	3	4	5

А. ПРЕСМЕТАНО

- 1 Ред. бр. 76 колона 5 на образецот ППР-2 се пренесува во колоната 3 на овој образец, а ред. бр. 69 на образецот ППР-1 се пренесува во колоната 4 на овој образец

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Б. ПОКРИЕНО

- 2 Со чистиот приход (ред. бр. 39 колона 5 на образецот ППР-2)
- 3 Остатокот неподмирено со чистиот приход (1 минус 2)
- 4 Со придонесот од доходот (ред. бр. 33 колона 5 на образецот ППР-2) xxxxxxxx
- 5 Остаток неподмирено со чистиот приход и со придонесот од доходот (3 минус 4)

В. КОРИСТЕЊЕ НА РАСПОЛОЖИВИТЕ СРЕДСТВА

- 6 На резервниот фонд на стопанската организација (конто 104)
- 7 На фондот за заедничка потрошувачка (конто 105)
- 8 Остаток неподмирено со средствата под ред. бр. 2, 4, 6 и 7 на овој образец (5 минус 6 плус 7)
- 9 На заедничките резерви на стопанските организации на општината xxxxxxxx
- 10 Остаток (8 минус 9)
- 11 Дотации и слично
- 12 Неподмирено остаток (10 минус 11)

На _____ година

Раководител на
сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Заверува Службата на општественото книговодство

(потпис и печат)

Образец ППР-4
(формат 210 × 297 mm)

НР _____ Околија _____ Општина _____ Место _____

Претпријатие _____ Шифра на дејност _____

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И ЦАРИНАТА

од 1 јануари до _____ година

Реден број	О П И С	Даночна основаца (промет)	Норма на данокот	Износ на данокот
1	2	3	4	5

I. ОПШТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

- 1 Општ данок на промет 0,5
- 2 Општ данок на промет 1,0
- 3 Вкупно (1 плус 2)

II. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ

а) Производи и услуги

- 1 Тар. бр.
- 2 Тар. бр.
- 3 Тар. бр.
- 4 Тар. бр.
- 5 Тар. бр.
- 6 Тар. бр.

1	2	3	4	5
7	Тар. бр.			
8	Тар. бр.			
9	Тар. бр.			
10	Тар. бр.			
11	Вкупно: (1 до 10)			
12	б) Реализација на другите производи и услуги што не подлежат на данок на промет			
13	Вкупна екстерна реализација во текот на годината (11 плус 12)			

III. МЕЃУФАЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ

- 1 Тар. бр.
- 2 Тар. бр.
- 3 Тар. бр.
- 4 Тар. бр.
- 5 Тар. бр.
- 6 Вкупно (1 до 5)

ВКУПНО (I плус II плус III)

IV. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ

- 1 Тар. бр.
- 2 Тар. бр.
- 3 Вкупно (1 плус 2)

V. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ

- 1 Данок на промет на производи и услуги
- 2 Данок на промет на стоки на мало и услуги
- 3 Вкупно (1 плус 2)

VI. УПЛАТЕНА ЦАРИНА

Реден број	Опис	Основица	Норма	Износ на царината на	
				инвестициони материјали и опрема	суровини и други репродукциони материјали
1	2	3	4	5	6
1	Увоз на стоки што привремено биле извезени заради преработка, доработка, обработка или поправка				
2	Тар. бр.				
3	Тар. бр.				
4	Тар. бр.				
5	Тар. бр.				
6	Тар. бр.				
7	Тар. бр.				
8	Тар. бр.				
9	Тар. бр.				
10	Тар. бр.				
11	Тар. бр.				
12	Тар. бр.				
13	Тар. бр.				
14	Вкупно (1 до 13)				

На _____ година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ППР-5
(формат 250 × 350 mm)

НР _____ Околија _____ Општина _____

Претпријатие _____ Шифра на дејноста _____

Место _____

Б Р У Т О Б И Л А Н С

на _____ 196— година

(во полни износи)

Број на конто	НАЗИВ НА КОНТОТО	Почетна состојба на 1. јануари _____ година		Промет од 1 јануари година до _____ година со почетната состојба		С А Л Д О	
		долгува	побарува	долгува	побарува	долгува	побарува
1	2	3	4	5	6	7	8

Во _____
На _____ година

Раководител на сметководството,

Директор,

(назив на банката)

Образец ППР-1/ДБ
(формат 210 × 297 mm)

ОКОЛИЈА _____

НР _____

ПРЕТХОДНА ПРЕСМЕТКА И ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА
НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ

од 1 јануари до _____ година

I. Пресметување на вкупниот износ на гарантираните лични доходи

Реден број	О П И С	Број на часовите на работа	Износ на личните доходи		Вкупно (4 плус 5)
			до височи- ната на га- рантираните	над височи- ната на гарантираните	
1	2	3	4	5	6
1	Исплатени лични доходи на работниците за часовите поминати на работа				
2	Разлика на минималните лични доходи	xxxxx	xxxxx		
3	Вкупно (1 плус 2)				
4	Исплатени и разграничени надоместоци на личните доходи				
5	Вкупно (3 плус 4)				
6	Хонорари на надворешните соработници (сметка 401)		xxxxx		
7	Вкупно исплатено од 1 јануари до _____ година (5 плус 6)				

II. Пресметување на определени лични доходи за текуштата година

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
8	Просечен износ на личните доходи по работен час остварен во изминатата година за дејноста на деловните банки	
9	Определени лични доходи (ред. бр. 63 на образецот ППР-2/ДБ помножен со ред. бр. 8 на овој образец)	

III. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за текуштата година

Реден број	Состојба на денот	Деловен фонд сметка 760	Кредити за основни средства сметка 765	Кредити за обртни средства за потребите на самата банка	Вкупно (3 до 5)
1	2	3	4	5	6
	31.I				
	28.II				
	31.III				
	30.IV				
	31.V				
	30.VI				
	31.VII				
	31.VIII				
	30.IX				
	31.X				
	30.XI				
	31.XII				
10	Вкупно				
11	Износ од колоната 4 ред. бр. 16 на овој образец				
12	Вкупно (10 плус 11)				
13	Просечен износ на вкупните средства за утврдување на придонесот на вонредниот приход: ред. бр. 12 на колоната 6				
	број на месеци				

Реден број	Состојба на денот	Група 00	Група 01	Сегашна вредност (3 минус 4)	Сметка 143	Вкупно (5 плус 6)
1	2	3	4	5	6	7
	31.I					
	28.II					
	31.III					
	30.IV					
	31.V					
	30.VI					
	31.VII					
	31.VIII					
	30.IX					
	31.X					
	30.XI					
	31.XII					
14	Вкупно					
15	30% од ред. бр. 14 на колоната 3.	xxx		xxx	xxx	xxx
16	Позитивна разлика (14 минус 15)	xxx		xxx	xxx	xxx
17	Просечно користени вкупни средства ред. бр. 10 на колоната 6					
	број на месеци					
18	Просечно користени основни средства ред. бр. 14 на колоната 7					
	број на месеци					
19	Просечно користени обртни средства (ред. бр. 17 минус 18)					

IV. Пресметување на придонесот на вонредниот приход

1	2	3
20	Чист приход на деловната банка (ред. бр. 27 на образецот ППР-2/ДБ)	
21	Определени лични доходи (ред. бр. 9 на овој образец)	
22	Остаток на чистиот приход (20 минус 21)	
23	6% за соодветниот број месеци на просечниот износ на вкупните средства за истиот број месеци: ред. бр. 13 × 6 × број на месеците	
	12×100	1200
24	30% од износите на определените лични доходи ред. бр. на овој образец × 30	× 30
	100	100
25	Вонреден приход на деловната банка (22 минус 23 или 22 минус 24) ред. бр. 25 × 25	
26	25% придонес на вонредниот приход =	
	$\frac{100}{\times 25}$	
	100	

196 година

Во

Раководител на сметководството,

Директор,

Образец ППР-2/ДБ
(формат 210 × 297 мм)

(назив на банката)

Околија

Место

НР

Општина

Динарски износи се внесуваат во овој образец во полни износи
Пополнувањето на бројките во овој образец треба задолжително да се врши во предвидените колони — коцки т.е. секоја бројка треба да се запише во определената коцка заради обезбедување точна обработка по механиграфски пат.

Печат на филијалата на
Службата на општественото книговодство што ја примила периодичната пресметка
Датум на приемот

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ
од 1 јануари до година

I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ

Реден број	Група или сметка	Е Л Е М Е Н Т И	До крајот на пресметковниот период	
			на изминатата година	на текуштата година
1	2	3	4	5

А. Утврдување на вкупниот приход

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | 450 | Провизии и надоместоци во врска со кредитните работи |
| 2 | 451, 454 | Приходи во врска со работите на внатрешниот промет и приходи во врска со работите со странство |
| 3 | 452 | Приходи што се остваруваат од граѓани |
| 4 | 453 | Приходи на товар на договорниот интерес и на товар на финансиските органи |
| 5 | 455, 457, 458, 459 и 4261 | Други приходи |
| 6 | | Вкупен приход (1 до 5) |

1	2	3	4	5
Б. Утврдување на доходот				
7	412, 413, 415	Материјални трошоци, отписи и услуги		
8	417	Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација		
9	419	Укалкулирани трошоци на инвестиционото одржување на основните средства		
10	421	Расходи во врска со работите со странство		
11	422	Платени банкарски провизии и трошоци		
12	423	Амортизација		
13	420 без 4209	Разни трошоци		
14	429	Вонредни трошоци		
15		Потрошени средства (7 до 14)		
16		Разлика (6 минус 15)		
17	4209, 418	Разни други трошоци, придонеси и членарини на сојузите и здруженијата и премии на осигурувањето		
18	424	Данок на промет		
19	410 и 411	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето		
20	4260	Придонес за социјално осигурување — дополнителен и додаток на придонесот		
21	416	Трошоци на образованието на стручните кадри		
22		Вкупни трошоци (15 плус 17 до 21)		
23		Остварен доход (6 минус 22)		
24		Загуба (22 минус 6)		
В. Расподелба на доходот				
25	7260	Придонес од доходот		
26	7260	Дел од придонесот од доходот употребен за покритие на гарантираните лични доходи		
27	480	Чист приход		
28		Вкупно (25 до 27 = 23)		
29	7264	Придонес на вонредниот приход		
30		Дел од чистиот приход за личните доходи		
31		Остаток на чистиот приход		
Г. Утврдување на приходите од интересите и расподелба				
а) Пресметка на приходите од интересите				
32	75107, 75126	Интерес во врска со меѓубанкарските работи		
33	75100, 75101, 75102, 75104, 75105, 75112, 75113, 75114, 75119, 75120, 75121, 75122, 75127	Интерес во врска со кредитите дадени на стопанството		
34	75118	Интерес во врска со работите со странски кореспонденти		
35	75106, 75110, 75111, 75115, 75116, 75123, 75103	Интерес во врска со кредитите дадени на нестопанство-то и интерес во врска со потрошувачките кредити		
36	75109, 75117, 75131	Казнени интерес во врска со кредитите и интерес во врска со сомнителните побарувања, како и договорни казни и пенали во врска со кредитите		
37	75130	Надоместок на интересот во врска со кредитите одобрени со пониска интересна норма		
38		Вкупно приход од интерес (32 до 37)		
б) Расподелба на приходите од интереси				
39	75020	Покритие од интересот 50% на тарифната ставка од точката 21 на Одлуката за тарифите на максималните провизии итн.		
40	75022	Покритие од интересот на провизијата на банката според точката 27 од Одлуката за тарифата на провизијата за услугите во вршење на банкарските работи итн.		
41	75024	Покритие од интересот на провизијата на банките според точката 20 од Одлуката за тарифата на максималните провизии итн.		
42		Вкупно пренесено на редовните приходи (39 до 41)		
43	75001, 75026	Интерес во врска со кредитите кај други банки		
44	75004, 75006	Интерес во врска со работите со странство		
45	75002, 750	Интерес во врска со другите пасивни работи		
46		Вкупно платен интерес (43 до 45)		

1	2	3	4	5
47		Остаток на приходите од интерес (38 минус 42 плус 46)		
48	75027	Општ данок на промет на приходот од интерес		
49	752	Интерес на деловниот фонд		
50	753	Интерес на кредитниот фонд		
51		Вкупно (48 до 50)		
52		Чист приход од интерес (47 минус 51)		
53	7262	Придонес од доходот		
54		Остаток на чистиот приход (52 минус 53)		

II. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

55	405 без 4054	Исплатени лични доходи и лични примања од изминатата година		
56	400 без 4009	Аконтации на личните доходи од редовен работен однос		
57	401 без 4019	Хонорари на надворешните соработници		
58	402 и 403 без 4029, 4039	Други лични доходи		
59	Дел: 4054, и дел 4054, 4020, 4039	Придонеси за социјално осигурување на личните доходи и личните примања		
60	4041, 4042 и део 4054, 4009, 4019, 4029, 4039	Други придонеси и надоместоци на личните доходи и и личните примања		
61	4043, 4044, 4045, 4049	Други издатоци што ги товарат средствата за личните доходи		
62		Вкупно (55 до 61)		
63		Вкупно укалкулирани часови на работа		
64		Просечен број на запослените (просек врз основа на со- стојбата на запослените на крајот на секој месец)		

III. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

65	000	Активни основни средства		
66	010	Исправка на вредноста на активните основни средства		
67	100, 15	Готовина во каса, валути и чекови во странска валута		
68	140, 236	Редовни и проодни жиро-сметки, побарувања за дадени учества и др.		
69	141	Средства на задолжителната резерва кај СОК		
70	1420	Средства на чистиот приход на деловните банки издвоени во текот на годината		
71	1422	Средства на чистиот приход од интереси на деловните банки издвоени во текот на годината		
72	143	Средства на уплатената амортизација кај СОК		
73	1440	Средства на редовниот резервен фонд кај СОК		
74	1441	Средства на резервниот фонд на деловната банка за покривање на ненаплативите побарувања во врска со дадените кредити		
75	142 и 237	Средства на фондот на заедничката потрошувачка кај СОК и аванси и учество за истите		
76	147	Средства на фондот на задолжителните резерви кај СОК		
77	760	Деловен фонд		
78	791	Кредитен фонд		
79	765	Кредити за основни средства — сопствени		
80	71	Кредити на банките кај банката кредитор		
81	72, 73	Неуплатени обврски спрема заедницата, фондовите и др.		
82		Просечно користени основни средства		
83		Просечно користени обртни средства		

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАСМАНОТ И СРЕДСТВАТА

84	30, 36, 334, 345, 358, 3510 3530	Кредити од банкарските средства		
85	38, 80, 82, 84, 86	Кредити од општествените фондови		
86	351 без 3510 353 без 3530	Потрошувачки кредити		
87	393, 394, 83	Други кредити		
88		Вкупно (84 до 87)		
89	396, 398, 399	Сомнителни побарувања		
90	290, 67, 643	Средства на корисниците на општествен имот		

1	2	3	4	5
91	62, 64 без 643	Средства на населението		
92	65 и 393	Други средства		
93		Вкупно (89 до 92)		
94	74	Средства за пласмани на општествените фондови		

_____ година Раководител
на сметководството, Директор,
Во _____

Образец: НПР-3/ДБ
(формат 210 × 297 mm)

_____ (назив на банката)
Општина _____
Околија _____
НР _____

УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ

од 1 јануари до _____ година

Реден број	О П И С	Исплатени лични доходи (4 плус 5)	Од тоа	
			гарантирани лични доходи	остаток на личните доходи (3 минус 4)
1	2	3	4	5

А. ПРЕСМЕТАНО

- 1 Ред. бр. 62 минус .61 на образецот ППР-2/ДБ се пренесува во колоната 3 на овој образец Ред. бр. 7 на колоната 4 на образецот ППР-2/ДБ се пренесува во колоната 4 на овој образецот

Б. ПОКРИЕНО

- 2 Со чистиот приход — ред. бр. 30 на образецот
ППР-2/ДБ
- 3 Остаток неподмирен со чистиот приход
(1 минус 2)
- 4 Со придонесот од доходот — ред. бр. 26 на
образецот ППР-2/ДБ
- 5 Остаток неподмирен со чистиот приход и со
придонесот од доходот (3 минус 4)

XXXXX

В. КОРИСТЕЊЕ НА РАСПОЛОЖИВИТЕ СРЕДСТВА

- 6 На резервниот фонд на банката (сметка 1440)
- 7 На фондот на заедничката потрошувачка (сметка 1450)
- 8 Остаток неподмирден со средствата под ред. бр. 2, 4, 6 и 7 на овој образец (5 минус 6 плус 7)
- 9 На заедничките резерви на стопанските организации на општината
- 10 Остаток (8 минус 9)
- 11 Дотации и слично
- 12 Неподмирден остаток (10 минус 11)

XXXXX

_____ ГОДИНА
Во _____

Раководител на сметководството,

Заверува Службата
на општественото книговодство

(подпис и печат)

Директор,

170

Врз основа на чл. 23, 36 став 2 и чл. 46 и 51 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), членот 214 став 2 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и точката 5 од Одлуката за определување на нормите на придонесите за социјално осигурување, додаток на деца и запослување на работници во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, а по прибавено мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/61, 5/62 и 16/62) во членот 4 ставот 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) стопанската организација како целина, без оглед на бројот на погонските, деловните и другите единици. По исклучок погонските и деловните единици со самостојна пресметка, секциите на железничкото транспортно претпријатие со самостојна пресметка и погоните на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија и деловните единици на банките и на Службата на општественото книговодство, се сметаат како посебни исплатители на лични доходи.

Точката 4 се менува и гласи:

„4) стопанските комори, советите на гранки, задружните сојузи како секции за унапредување на задругарството и другите секции на соодветните стопански комори;“.

Во точката 7 во четвртиот ред по зборот: „др.“, понатамошниот текст се менува и гласи: „Југословенската заедница на осигурувањето, заедниците на осигурувањето, осигурителните заводи и деловните единици на осигурителните заводи, заводите за социјално осигурување односно филијалата на комуналниот завод за социјално осигурување;“.

Точката 8 се брише, та досегашната точка 9 станува точка 8.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Како придонеси од личниот доход од работен однос, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) придонесите за буџетите од личниот доход;
2) основните придонеси за социјално осигурување.

Како придонеси за буџетите од личниот доход се подразбираат:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход;

2) дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход;

3) вонредниот придонес за буџетите од личниот доход.

Како основни придонеси за социјално осигурување (во понатамошниот текст: основните придонеси за социјално осигурување) се подразбираат:

1) основниот придонес за здравствено осигурување;

2) основниот придонес за инвалидско осигурување;

3) придонесот за пензиско осигурување;

4) редовниот придонес за додатокот на деца;

5) придонесот за запослување на работниците.

Покрај основните придонеси за социјално осигурување што се пресметуваат и плаќаат од личниот доход, се пресметува и дел на основните придонеси за социјално осигурување според дополни-

телната норма од 2,5% кој се плаќа од средствата за лични доходи.

Ако врз основа на одредбите од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување се определени, се пресметуваат и плаќаат уште и следните придонеси:

1) додаден придонес за здравствено осигурување;

2) додаден придонес за инвалидско осигурување;

3) придонесите за социјално осигурување определени со републички прописи (член 149 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување);

4) посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство (член 147 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување);

5) придонесот за социјално осигурување за случај на несреќа на работа и оболение од професионална болест;

6) вонредниот придонес за здравствено осигурување;

7) посебниот придонес за додатокот на деца.

Ако со одредбите од овој правилник не е определено поинаку, како придонес и редовен придонес за буџетите се подразбира редовниот придонес за буџетите, а како придонес за социјално осигурување се подразбираат основните придонеси за социјално осигурување.

Во придонесот за буџетите од личниот доход е содржан и придонесот за општествените фондови за школство — во височината определена со посебни прописи.“

Член 3

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Како средства што на исплатителот на личните доходи му служат за учество во спроведувањето на здравственото осигурување (член 122 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување) се подразбираат:

1) делот на придонесот за здравствено осигурување што му го отстапила на исплатителот на личниот доход комуналната заедница на социјалното осигурување (член 122 ст. 1 и 3 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување);

2) дополнителните средства од нето износот на личните доходи на работниците (член 122 став 5 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување);

3) дополнителните средства од средствата со кои исплатителот на личниот доход самостојно располага (член 122 став 5 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување).“

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Од личниот доход од работен однос од кои се пресметува и плаќа редовниот придонес за буџетите од личниот доход (член 5 став 2 точка 1) се пресметуваат и плаќаат основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3) според збирната норма утврдена според членот 12 од овој правилник, ако со одредбите од овој правилник не е определено поинаку, дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход, ако е пропишан во смисла на членот 12 од Законот, како и другите придонеси што се плаќаат од личниот доход, ако се определени.“

Член 5

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

„Придонесите од личниот доход од работен однос се пресметуваат со примена на определените норми, и тоа:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход (член 5 став 2 точка 1) — со примена на нормата на тој придонес врз износот на исплатениот личен доход (врз бруто износот на личниот доход) од работен однос;

— 2) основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 3) — со примена на збирната норма на тие придонеси врз износот на исплатениот личен

доход (врз бруто износот на личниот доход) од работен однос;

3) делот на основните придонеси за социјално осигурување според дополнителната норма од 2,5% (член 5 став 4), додадениот придонес за здравствено осигурување (член 5 став 5 точка 1), додадениот придонес за инвалидско осигурување (член 5 став 5 точка 2) и посебниот придонес за додатокот на деца (член 5 став 5 точка 7) — со примена на определените норми на тие придонеси врз вкупниот износ на исплатените лични доходи (врз вкупниот бруто износ на личните доходи).“

По ставот 5 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Вонредниот придонес за здравствено осигурување (член 5 став 5 точка 6) што го плаќаат осигурениците се пресметува со примена на определената норма на тој придонес врз нето износот на исплатеното лично примање на одделен работник, ако со одлуката за воведување на овој придонес е определена нормата за примена врз нето износот на личниот доход. Овој придонес може да се пресметува и од бруто износот на личниот доход на работниците со примена на нормата на тој придонес пресметана на начинот изложен во членот 11 од овој правилник.

Придонесот за социјално осигурување за случај на несреќа при работа и професионално оболение (член 5 став 5 точка 5) се пресметува со примена на нормата на тој придонес врз вкупниот нето износ на личните примања на оние работници што се социјално осигурени само според одредбите од членот 20 став 1 точ. 1 и 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62).“

Член 6

По членот 7 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 7а

Вонредниот придонес за здравствено осигурување што го плаќаат исплатителите на личниот доход се пресметува и се плаќа на начинот определен во членот 53 на овој правилник.

Придонесите за социјално осигурување определени со републички прописи (член 5 став 5 точка 3) се пресметуваат и плаќаат во износите определени со тие прописи.

Член 7б

Ако средствата на отстапениот придонес за здравствено осигурување (член 122 став 1 односно член 123 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување) не се достаточни, а дополнителните средства за таа цел делумно или во целина се обезбедуваат од личните доходи на работниците, средствата што се обезбедуваат од личните доходи на работниците се пресметуваат со примена на процентот утврден според членот 53а од овој правилник врз износот на исплатеното нето лично примање на секој одделен работник.“

Член 7

Во членот 8 се брише ставот 2.

Член 8

Во членот 9 став 1 точка 7 по зборовите: „бр. 8/61“ се става записка и се додаваат зборовите: „26/61 и 12/62“.

Во ставот 3 во уводната реченица по зборовите: „бр. 19/61“ се става записка и се додаваат зборовите: „4/62 и 22/62“.

Член 9

Во членот 11 зборовите: „Основицата на редовните придонеси од личниот доход“ се заменуваат со зборовите: „Основицата на редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основицата на основните придонеси за социјално осигурување“. На крајот точката се заменува со записка и по тоа се додаваат зборовите: „ако со посебни прописи не е определено поинаку.“

Се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Придонесите од членот 5 став 2 точ. 2 и 3, ст. 4 и 5 точ. 1 и 2, како и дополнителните средства од

членот 5а на овој правилник, се пресметуваат од основиците од чл. 53 и 53а на овој правилник.

Ако за пресметување на основните придонеси за социјално осигурување (член 5 став 1 точка 2) е определена паушална основица, тие придонеси се пресметуваат со примена на нормите од членот 12 на овој правилник врз определената основица.

Ако основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат врз минималната основица определена во нето износ или врз остварените нето лични доходи, тие придонеси се пресметуваат со примена на нормите од членот 13 на овој правилник.

Од личниот доход на лицата запослени во станбени заедници и станбени задруги се пресметуваат и плаќаат придонесите од личните доходи според одредбите од овој правилник, ако тие придонеси не се пресметуваат и не плаќаат според одредбите од Наредбата за паушалните износи на придонесите од личниот доход на лицата запослени во станбени заедници и станбени задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59 и 3/61).“

Член 10

Членот 12 се менува и гласи:

„Од остварениот личен доход од редовен (постојан) работен однос се пресметуваат и плаќаат придонесите по нормите, и тоа:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход — по нормата од 15%;

2) основните придонеси за социјално осигурување — по збирната норма што се добива со собирање на нормите на овие придонеси. На пример, ако нормата на основниот придонес за здравствено осигурување е определена во височина од 8,3%, нормата на основниот придонес за инвалидско осигурување во височина од 3,5%, нормата на придонесот за пензиско осигурување во височина од 6%, нормата на редовниот придонес за додатокот на деца во височина од 3,7% и нормата на придонесот за службата за запослување на работниците во височина од 0,5%, сите овие придонеси ќе се пресметуваат со примена на збирната норма од 22%.“

Член 11

Членот 13 се менува и гласи:

„Ако личните доходи се пресметуваат и исплатуваат во нето износи, редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат според пресметаните норми.

Пресметаните норми на овие придонеси се пресметуваат на тој начин што пропишаната норма на редовниот придонес за буџетите односно збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување се множи со 100 и производот се дели со бројот 100 намален со збирот на нормите кој се добива со собирање на нормата на редовниот придонес за буџетите од личниот доход и збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување. Пресметувањето на тие норми се врши според следната формула:

1) нормата на редовниот придонес за буџетите од личниот доход:
нормата на придонесот за буџетите од личниот доход $\times 100$

100 — (нормата на придонесот за буџетите од личниот доход + збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување)

2) збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување:

збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување $\times 100$

100 — (нормата на редовниот придонес за буџетите + збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување)

На пример, ако покрај нормата на редовниот придонес за буџетите од личниот доход од 15%, збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување е 22%, нивниот збир изнесува 37%, а пресметаните норми на тие придонеси изнесуваат:

1) нормата на редовниот придонес за буџетите:

$$\frac{15 \times 100}{1500} = 1500 : 63 = 23,81\%;$$

$100 - (15 + 22) = 100 - 37$

2) збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување:

$\frac{22 \times 100}{2200} = 2200 : 63 = 34,92\%.$

$100 - (15 + 22) = 100 - 37$

По нормите утврдени на начинот од ставот 2 на овој член ќе се пресметуваат редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување и врз износот на вишокот на дневниците и трошоците за службени патување и други примања на работниците над износите што на стопанската организација ѝ се признаваат како материјални трошоци односно трошоци на работењето, како и на вредноста на давањата во натура.

Исто така, по нормите пресметани според ставот 2 од овој член ќе се пресметаат придонесите и на делот на средствата наменети за личните доходи на работниците што ги користи стопанската организација за целите наведени во членот 9 став 1 точка 9 на овој правилник.

Член 12

Членот 14 се менува и гласи:

„Од личниот доход на одделни работници можат редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување да се пресметуваат според збирот на нормите од членот 12 на овој правилник ако личните доходи се пресметуваат и исплатуваат во бруто износи, односно според збирот на нормите од членот 13 на овој правилник ако личните доходи се пресметуваат и исплатуваат во нето износи. Вкупниот пресметан износ на тие придонеси се распределува според учеството на нивните норми во збирот на нормите. На пример, ако збирот на нормите на овие придонеси врз бруто износите на личните доходи изнесува 37%, а збирот на нормите врз нето износите на личниот доход изнесува 58,73%, од придонесите пресметани според збирот на нормите отпаѓа на:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход:

$1500 : 37 = 40,541\%$, односно $2381 : 58,73 = 40,541\%$;

2) основните придонеси за социјално осигурување:

$2200 : 37 = 59,459\%$, односно $3492 : 58,73 = 59,459\%$.

Ако за исплатителот на личниот доход што ги пресметува редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување според збирот на нормите е пропишан и дополнителен придонес за буџетите од личниот доход, нормата на дополнителниот придонес може да се пресмета според членот 46 од овој правилник, и така пресметана да му се додаде на збирот на нормите. На пример, ако е пропишан дополнителен придонес за буџетите од личниот доход по нормата од 5% од износот на редовниот придонес за буџетите од личниот доход, на таа норма ѝ одговара нормата од 0,75% од бруто износот на личниот доход која ќе ѝ се додаде на нормата од 37% и според нивниот збир од 37,75% се пресметуваат: редовниот придонес за буџетите од личниот доход, основните придонеси за социјално осигурување и дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход. Во тој случај од вкупниот збир на сите овие придонеси отпаѓа на:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход ($1500 : 37,75$) — — — — 39,735%;

2) дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход ($75 : 37,75$) — — — — 1,987%;

3) основните придонеси за социјално осигурување ($2200 : 37,75$) — — — — 58,278%.

На начинот од ставот 2 на овој член може да се постапи и кога вонредниот придонес за здравствено осигурување го плаќаат осигурениците, како и кога од примањата на работниците се обезбедуваат дополнителни средства за надоместок на личните доходи според членот 122 став 5 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното

осигурување, со тоа што и едната и другата обврска се намираваат од нето примањата на работниците. На пример, ако покрај придонесите од ставот 2 на овој член се наплатуваат од примањата на работниците и вонредниот придонес за здравствено осигурување по нормата од 1,5% и дополнителните средства според членот 122 од споменатиот закон по нормата од 0,5%, збирот на сите норми пресметани за примена врз бруто износот на личниот доход ќе биде 39,01% (т.е. $37,75 + 0,945 + 0,315$), па од вкупниот износ на сите овие придонеси ќе отпадне на:

1) редовниот придонес за буџетите од личниот доход $1500 : 39,01 = 38,452\%$;

2) дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход $75 : 39,01 = 1,923\%$;

3) основните придонеси за социјално осигурување $2200 : 39,01 = 56,396\%$;

4) вонредниот придонес за здравствено осигурување $94,5 : 39,01 = 2,422\%$;

5) дополнителните средства според членот 122 од истиот закон $31,5 : 39,01 = 0,807\%$.

Член 13

Чл. 15 до 17 се бришат.

Член 14

Во членот 19 став 2 се менува и гласи:

„Вишокот над износот од ставот 1 на овој член, во поглед на пресметувањето и плаќањето на придонесите од личниот доход се смета како личен доход.“

Член 15

Во членот 20 ставот 1 се менува и гласи:

„Од личниот доход на југословенските државјани запослени во странство кај југословенски органи, установи, стопански и други организации или во домаќинствата на тие осигуреници — југословенски државјани односно во домаќинствата на југословенските државјани запослени во меѓународни организации, како и од личниот доход на лицата упатени на стручно усовршување во странство што се задржани во работен однос, се пресметуваат и плаќаат редовните придонеси од личниот доход од работен однос по нормите од членот 12 од овој правилник, и тоа само од износот на личниот доход што би го имале тие осигуреници да се на работа во Југославија.“

Ставот 3 се заменува со два нови става, кои гласат:

„На разликата помеѓу личниот доход остварен во странство, пресметан според единствениот пресметковен курс, и личниот доход што би го имал односниот работник да е на работа во Југославија, се плаќа само посебен придонес за користење на здравствената заштита во странство по нормата од 5% (Одлуката за височината на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62).

Југословенските државјани што врз основа на одобрение од надлежниот орган се запослени како поморци на странски бродови, ако им е обезбедено само здравствено осигурување во странство од странскиот носител на осигурувањето, во смисла на членот 14 од Законот за здравственото осигурување плаќаат дел на придонесот за социјално осигурување во височина од 70% од пресметаниот придонес.“

Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8.

Во ставот 5 во уводната реченица по зборовите: „60.000 динари“, понатамошниот текст се менува и гласи: „при нормата на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство од 5% разликата односно придонесот се пресметува на следниот начин:“.

Во ставот 5 точка 5 и во ставот 6 бројот: „11.232“ се заменува со бројот: „9.360“.

Во ставот 7 зборовите: „според ст. 1 до 5“ се заменуваат со зборовите: „според ст. 3 до 5“, а нормата: „5,66%“ се заменува со нормата: „4,76%“.

Во ст. 5 до 8 нормата: „6%“ се заменува со нормата: „5%“.

Член 16

По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи: „Југословенски државјани што врз основа на меѓународна спогодба или врз основа на одобрение од надлежниот орган стапиле во работен однос во странство или кај меѓународни организации во странство односно во земјата, а се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување, плаќаат придонес за социјално осигурување самите за себеси за гранките на осигурувањето за кои се осигурени. Придонесот го пресметуваат од основницата што ја сочинува личниот доход што би го имале тие лица да се запослени во Југославија, и тоа по нормите по кои се плаќаат придонесите за осигурениците запослени во Југославија.“

Осигурениците од ставот 1 на овој член плаќаат и посебен придонес за користење здравствена заштита во странство, на начинот и по нормата од членот 20 став 3 на овој правилник.“

Член 17

Во членот 21 став 1 по зборот: „доход“ во десетиот ред понатамошниот текст се менува и гласи: „туку се плаќаат само придонесите за социјално осигурување според прописите донесени врз основа на членот 149 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.“

Ставот 2 се брише.

Член 18

Во членот 24 став 3 по бројот: „22/61“ се става запирка и се додаваат зборовите: „53/61 и 30/62“.

Член 19

Во членот 25 став 1 точката 2 се менува и гласи: „2) основните придонеси за социјално осигурување — по збирната норма (член 12).“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Покрај придонесите од ставот 1 на овој член, се пресметуваат и плаќаат и другите придонеси за социјално осигурување, како и дополнителните средства за социјално осигурување — ако се определени.“

Член 20

Членот 26 се менува и гласи:

„Ако некои примања се остварат во нето износи, придонесите и дополнителните средства (член 25) се пресметуваат и плаќаат врз тие нето износи со примена на нормите врз тие придонеси пресметани во смисла на членот 13 став 1 од овој правилник.“

Член 21

Членот 27 се менува и гласи:

„Како државни органи, во смисла на овој правилник, се подразбираат органите, установите и организациите на чии службеници и работници се однесува Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62) и прописите донесени врз основа на тој закон.“

Член 22

Во членот 28 став 4 точка 4 по бројот: „55.300“ понатамошниот текст се менува и гласи: „придонесите од личниот доход од работен однос, ако нормата на основните придонеси за социјално осигурување е 22%, изнесуваат, и тоа:

- а) редовниот придонес за буџетите од личниот доход — по нормата од 23,81% од износот под 4 — — — — 13.167
- б) основните придонеси за социјално осигурување — по збирната норма од 34,92% — — — — — 19.311

Вкупно придонеси 32.478

Вкупно личен доход 87.778“.

Член 23

Во членот 30 став 1 точка 2 зборовите: „по општа норма“ се заменуваат со зборовите: „по збирната норма“, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ако збирната норма на придонесот за социјално осигурување, определена за примена врз бруто износот на личниот доход, изнесува 22%“.

Член 24

Во членот 39 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„На личниот доход во нето износ остварен од приватен работодавец се пресметуваат и плаќаат придонесите по нормите добиени со пресметување на пропишаните норми според одредбите од членот 13 на овој правилник.“

Редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување според ставот 1 од овој член ги плаќа приватниот работодавец од своите средства.“

Член 25

Во членот 42 став 1 во уводната реченица зборовите: „и тоа“, запирката пред нив и точ. 1 и 2 се заменуваат со зборовите: „утврдени во смисла на членот 39 од овој правилник.“.

Ставот 2 се брише.

Член 26

Во членот 47 се додава нов став 2, кој гласи:

„Општинскиот народен одбор може да пропише дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход да не се пресметува и не наплатува до определената височина на тие доходи, или тој придонес да се плаќа по норма пониска од редовната, ако се во прашање помали износи на месечни лични доходи.“

Член 27

Во членот 52 на крајот на точката 7 точката и запирката се заменуваат со точка, а точката 8 се брише.

Член 28

Членот 53 се менува и гласи:

„Покрај редовниот придонес за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување (член 11), врз вкупниот (бруто) износ на личните доходи се пресметуваат и следните придонеси и средства за социјално осигурување:

- 1) делот на основните придонеси за социјално осигурување — по дополнителната норма од 2,5%;
- 2) додадениот придонес за здравствено осигурување — по нормата што ќе ја определи собранието на комуналната заедница, во смисла на членот 92 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување;
- 3) додадениот придонес за инвалидско осигурување — по нормата што ќе ја определи собранието на републичката заедница, во смисла на одредбата од законот наведена во точката 2 од овој став;
- 4) посебниот придонес за дотокот на деца — по нормата што ќе ја определи собранието на републичката заедница, во смисла на членот 206 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Во случаите во кои делот на основните придонеси за социјално осигурување по дополнителната норма од 2,5%, додадениот придонес за здравствено осигурување и додадениот придонес за инвалидско осигурување се пресметуваат од пашалните основици, тие придонеси се пресметуваат врз вкупниот износ на пашалните основици (пропишани во бруто износи), односно врз вкупниот износ на минималните основици (пропишани во нето износи), со тоа што него износите на основиците се наголемуваат со придонесите за буџетите од личниот доход и со основните придонеси за социјално осигурување. Ако остварените лични доходи се поголеми од минималните основици, овие придонеси се пресметуваат со примена на нормите врз тие остварени лични доходи.

Вонредниот придонес за здравствено осигурување се пресметува по нормите што ги пропишала комуналната заедница.

Вонредниот придонес за здравствено осигурување за лицата за кои придонесите за социјално осигурување се пресметуваат од определените пашални основици односно од минималните основици, се пресметува со примена на пропишаната норма на тој придонес врз пашалните основици намалени за износот на редовниот придонес за буџетите и на

основните придонеси за социјално осигурување, односно врз минималните основици. Ако нормата на овој придонес е пропишана за примена врз бруто износот на личниот доход, вонредниот придонес се пресметува со примена на таа норма врз бруто личниот доход на тие лица.

Вонредниот придонес за здравствено осигурување за лицата за кои основните придонеси за социјално осигурување се плаќаат во паушални износи, се пресметува со примена на нормата на тој придонес врз бруто износот на исплатените лични доходи на мален со паушалните износи на придонесот. Ако нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување е пропишана за примена врз бруто износот на личниот доход, овој придонес се пресметува со примена на пропишаната норма врз бруто личниот доход на тие лица.

Придонесот за социјално осигурување за случај на несреќа при работа и оболение од професионална болест се пресметува според посебните норми пропишани за тоа осигурување на лицата од членот 20 на Законот за здравственото осигурување.

Како основица за пресметување на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход, ако е пропишан во смисла на членот 12 од Законот, служби, по правило, редовниот придонес за буџетите од личниот доход. Ако нормата на овој придонес е пропишана во однос на бруто или на нето личните доходи, за основица служат бруто односно нето личните доходи. Ако исплатителот на личниот доход ја пресметал пропишаната норма според членот 13 од овој правилник, тој нормата добиена со пресметување ја применува на нејзи соодветната основица во нето износ.

Придонесот за социјално осигурување на лицата од членот 149 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување се пресметува и плаќа според прописите донесени врз основа на тој член.

Член 29

По членот 53 се додава нов член 53а, кој гласи:

„Ако дополнителните средства според членот 122 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување во целина или делумно се наплатуваат од работниците, износот на дополнителните средства треба да се стави во однос спрема вкупниот бруто или нето износ на личните примања на работниците и да се пресмета нормата по која ќе се пресметаат тие средства. На пример, ако бруто или нето износот на личните примања на работниците изнесува 1.000.000 динари, а се потребни дополнителни средства во износ од 20.000 динари што треба да се наплатат од работниците, нормата на дополнителните средства од овој износ ќе изнесува:

$$\frac{20.000 \times 100}{1.000.000} = 2\%$$

Ако стопанската организација одлучи дополнителните средства во целина или делумно да ги обезбеди од средствата со кои самостојно располага, таа ќе ги издвои од тие средства во потребен износ.“

Член 30

Во членот 54 во првата реченица зборот: „Државниот“ се брише.

Во втората и третата реченица зборот: „околински“ се брише.

Зборовите во петтиот и шестиот ред одоздола: „норма од 34,92%“ се заменуваат со зборовите: „пресметаната збирна норма на основните придонеси за социјално осигурување“.

Член 31

Членот 55 се брише.

Член 32

Во членот 56 на крајот се додаваат зборовите: „донесени во смисла на членот 149 од Законот за

организацијата и финансирањето на социјалното осигурување“.

Член 33

Членот 57 се менува и гласи:

„Нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување, како и нормата на дополнителните средства што се плаќаат според членот 122 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување и членот 5 од овој правилник ако се определени врз нето примањата на работниците, можат да бидат пресметани во норми што ќе се применуваат врз бруто износите на личните доходи, со тоа што вака пресметаните износи ќе се плаќаат од нето примањата на работниците. Пресметувањето на тие норми се врши според формулата:

Нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување =	$\frac{100 \text{ минус збирот на нормата на редовниот придонес за буџетите и збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување}}{100}$	$\times \text{нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување}$
---	--	---

На пример, ако нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување е определена во височина од 1,5% од нето износот на личниот доход, а нето износот е 63% од бруто износот, т.е. 100—37, нормата на вонредниот придонес пресметана во норма за примена врз бруто личниот доход изнесува:

$$\frac{(100 - 37) \times 1,5}{100} = \frac{63 \times 1,5}{100} = \frac{94,50}{100} = 0,945\%$$

Член 34

Членот 58 се менува и гласи:

„Додадениот придонес за здравствено осигурување и додадениот придонес за инвалидско осигурување ги плаќаат:

1) стопанските организации и други организации што работат според прописите за стопанските организации (член 8) — на товар на трошоците на работењето;

2) организациите што не работат според прописите за стопанските организации (член 27) — од средствата обезбедени со претсметките односно со финансиските планови;

3) приватните работодавци (член 35) — од своите средства.

Вонредниот придонес за здравствено осигурување го плаќаат:

1) осигурениците — од своите нето примања;

2) стопанските организации и другите организации што работат според прописите за стопанските организации — од средствата со кои самостојно располагаат;

3) организациите што не работат според прописите за стопанските организации — од средствата обезбедени според претсметките односно финансиските планови;

4) приватните работодавци — од своите средства.

Како средства со кои стопанската организација самостојно располага во смисла на точката 2 од ставот 2 на овој член, се подразбираат средствата на заедничката потрошувачка, средствата на незадолжителниот дел од резервниот фонд, како и заштедите од средствата што ќе останат непотрошени од делот на придонесот отстапен според членот 122 став 4 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Посебниот придонес за додатокот на деца го плаќаат:

1) стопанските организации и другите организации што работат според прописите за стопанските организации — од средствата наменети за лични доходи;

2) организациите што не работат според прописите за стопанските организации — од средствата

обезбедени за лични доходи според претсметките односно финасиските планови;

3) приватните работодавци и другите обврзници на придонесот — од своите средства.

Делот на основните придонеси за социјално осигурување според дополнителната норма од 2,5% го плаќаат:

1) стопанските организации и други организации што работат според прописите за стопанските организации — од средствата наменети за лични доходи;

2) организациите што не работат според прописите за стопанските организации — од средствата обезбедени за лични доходи според претсметките односно финасиските планови;

3) приватните работодавци — од своите средства.

Придонесот за социјално осигурување за случај на несреќа при работа и оболение од професионална болест го плаќаат:

1) стопанските организации и други организации што работат според прописите за стопанските организации — на товар на трошоците на работењето;

2) организациите што не работат според прописите за стопанските организации — од средствата обезбедени според претсметките односно финасиските планови;

3) приватните работодавци — од своите средства.

Член 35

Во членот 59 став 3 уводната реченица се менува и гласи:

„На пример, ако за исплатителот на личниот доход не е пропишан дополнителен придонес за буџетите од личниот доход, а збирот на аконтациите на личните доходи исплатени во текот на месецот изнесува 1,000.000 динари, и збирната норма на основните придонеси за социјално осигурување 22%, исплатителот на личниот доход ќе ја уплати аконтацијата.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Според постапката од ставот 4 на овој член се постапува и кога од нето примањата на осигурениците се наплатува вонредниот придонес за здравствено осигурување.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 36

Во членот 60 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Придонесите за социјално осигурување се уплатуваат на начинот и во роковите определени со членот 152 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.“

Член 37

Членот 65 се менува и гласи:

„Придонесите за социјално осигурување се уплатуваат кај филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство надлежна за подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на чие подрачје се врши дејноста од која произлегува обврската за плаќање на тие придонеси, и тоа на збирната сметка на придонесите за социјално осигурување.

При уплатувањето на придонесите исплатителите на личниот доход имаат право да задржат дел од придонесот за здравствено осигурување што им го отстапуваат комуналните заедници на име надоместок на трошоците околу извршувањето на определените обврски според чл. 122 до 126 на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

По исклучок од ставот 1 на овој член, од личниот доход на воените осигуреници (активни подофицери, офицери и воени службеници) им се уплатуваат на фондовите на социјалното осигурување основниот придонес за инвалидско осигурување, основниот придонес за пензиско осигурување и придонесот за запослување на работниците, пресметани

според нормата што се добива со собирање на посебните норми на тие придонеси.

Придонесот за здравствено осигурување од личниот доход на воените осигуреници се пресметува и уплатува на посебна сметка на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана според посебните прописи што ги донесува тој Секретаријат во смисла на членот 121 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување. Редовниот придонес за додатоците на деца, пресметан за воените осигуреници, се уплатува на посебна сметка на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана во смисла на членот 212 од тој закон.“

Член 38

Членот 67 се менува и гласи:

„Исплатителот на личниот доход е должен при уплатувањето на придонесот за социјално осигурување врз опачината од уплатниците да ги искаже износите на одделни придонеси според следната спецификација:

„1) основни придонеси за социјално осигурување според општата норма — — — — —	Дин. — — — — —
минус отстапениот дел на придонесот за здравствено осигурување — — — — —	„ — — — — — Дин. — — — — —
2) дел од основните придонеси според дополнителната норма од 2,5% — — — — —	„ — — — — —
3) додаден придонес за здравствено осигурување — — — — —	„ — — — — —
4) додаден придонес за инвалидско осигурување — — — — —	„ — — — — —
5) посебен придонес за додатоците на деца — — — — —	„ — — — — —
6) вонреден придонес за здравствено осигурување — — — — —	„ — — — — —
7) придонес за социјално осигурување за учениците во стопанството — — — — —	„ — — — — —
8) придонес за социјално осигурување за лицата во привремен работен однос — — — — —	„ — — — — —
Вкупно уплатено Дин. — — — — —	

ЗАБЕЛЕШКА: Пресметаните придонеси под 1 до 6 се однесуваат на исплатените нето лични примања во вкупен износ од — — — — — Динари — — — — —“

Исплатителот на личниот доход е должен придонесите за социјално осигурување што не се наведени во спецификацијата од ставот 1 на овој член да ги уплатува со посебни уплатници.“

Член 39

Членот 68 се менува и гласи:

„Придонесот од личниот доход на примањата од работен однос што се однесуваат на времето до крајот на 1962 година, и што потекуваат од средствата остварени до крајот на таа година, ако се пресметуваат и исплатат според посебен список во текот на 1963 година, ќе се пресметат и уплатат по нормите што важеле во 1962 година.“

Член 40

Членот 69 се брише.

Член 41

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1-4479/1
15 март 1963 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Киро Ѓлигоров, с. р.

171.

Врз основа на точката 5 став 1 од Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА НА СЛОБОДНИТЕ ПРОФЕСИИ МОЖАТ ВО 1963 ГОДИНА ДА ГО ЗАДРЖАТ ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ЗАРАДИ КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР

1. Лицата на слободните професии што според досегашните прописи имале право на повластица во возењето во железничкиот, друмскиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај, можат тоа право да го задржат под услов претходно да уплатат на посебна сметка кај филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство паушален износ од по 3.200 динари за себеси и за секој возрасен член на својата потесна фамилија, односно по 1.600 динари за секое дете од 4 до 10 години возраст.

Како лица на слободните професии се сметаат и членовите на селаски работни задруги и земјоделски задруги што работат според принципите на селански работни задруги, ако не се со задругата во редовен работен однос.

2. Лицата од точката 1 на оваа наредба се должни предвидените паушални износи од ставот 1 на таа точка да ги уплатат посебно за секоја легитимација за користење на повластиците при заминувањето на годишен одмор во корист на сметката бр. 841—41 — Паушални надоместоци за повластиците во сообраќајот.

Уплатувањето на паушалниот износ се врши по пат на чековна уплатница.

3. Признаниците за извршената уплата на паушалниот износ корисниците на повластицата ги поднесуваат, и тоа:

1) лицата на слободните професии што имаат своја професионална организација — до организацијата во која се зачленети;

2) лицата на слободните професии што немаат своја професионална организација (носачи, чистачи на обувки и режачи на огревно дрво) — до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за комунални работи на чие подрачје ја вршат професионалната дејност;

3) членовите на селанските работни задруги и на земјоделските задруги што работат според принципите на селански работни задруги — до задругата чии се членови.

4. Легитимациите за користење на повластицата при заминувањето на годишен одмор за лицата од точката 1 на оваа наредба ги прибавува организацијата односно органот од точката 3 на оваа наредба според одредбите од Упатството за повластицата во возењето при користењето на годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/61).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4-5183/2
18 март 1963 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с.р.

172.

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за овластување определени сојузни органи да ја утврдат номенклатурата на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕЊИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕН ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите (во понатамошниот текст: Номенклатурата) што е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62) се вршат следните измени и дополнења:

1) називот на групата: „116-10 Рудници на неметални минерали“ се менува и гласи: „116-10 Рудници на неметални минерали, освен рудниците на сол и соларниците на варена сол“;

2) текстот на гранката под називот: „120-00 Хемиска индустрија“ се менува и гласи:

„120-00

Хемиска индустрија

- | | |
|--------|---|
| 120-10 | Претпријатија за производство на базни хемиски производи |
| 120-11 | Претпријатија за производство на основни хемиски производи (киселини, бази, сол и др.) |
| 120-12 | Претпријатија за производство на вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата |
| 120-13 | Претпријатија за производство на пластични маси |
| 120-14 | Претпријатија за производство на вештачки и синтетички влакна |
| 120-40 | Претпријатија за производство на лекови и други фармацевтски и ветеринарни производи |
| 120-50 | Претпријатија на преработувачката хемиска индустрија |
| 120-51 | Претпријатија за производство на сапун и козметички препарати |
| 120-52 | Претпријатија за производство на маслени бои, лакови, фирнис и друго |
| 120-53 | Претпријатија за преработка на пластични маси |
| 120-58 | Други претпријатија на преработувачката хемиска индустрија (пасти за обувки и паркет, мастило, пиротехнички материјали, фото-материјали, технички гасови и друго)“; |

3) називот на гранката: „128-00 Графичка индустрија и издавачка дејност“ се менува и гласи: „128-00 Графичка индустрија, новинска и издавачка дејност“;

4) називот на групата: „128-20 Новинско-издавачки и издавачки претпријатија и установи“ се менува и гласи: „128-20 Новински и издавачки претпријатија и установи“;

5) називот на подгрупата: „128-21 Новинско-издавачки претпријатија“ се менува и гласи: „128-21 Новински претпријатија“;

6) називот на подгрупата: „128-23 Новинско-издавачки установи“ се менува и гласи: „128-23 Новински установи“;

7) текстот на гранката под називот: „138-00 Разновидна индустрија“ се менува и гласи:

„138-00	Друга неспомената индустрија
138-10	Претпријатија за производство на школски училиа
138-20	Претпријатија за производство на спортски реквизити
138-30	Претпријатија за производство на музички инструменти
138-40	Претпријатија за производство на грамофонски плочи
138-80	Други неспоменати претпријатија (производство на банкноти и ковани пари, моливи, пенкала, чадори, играчки и друго);

8) по подгрупата: „211-84 Економии на неземјоделските организации“ се додаваат две нови подгрупи, кои гласат: „211-85 Земјоделски аптеки“ и „211-86 Установи за уредување на порои и заштита на земјиштето од ерозија“;

9) називот на групата: „311-10 Претпријатија за одгледување шуми“ се менува и гласи: „311-10 Претпријатија за стопанисување со шуми“;

10) групата: „310-20 Претпријатија за искористување на шуми“ се брише;

11) по групата: „416-10 Претпријатија за испитување земјишта и градежни материјали“ се додава нова гранка со текстот кој гласи:

„418-00	Работи во сопствена режија
418-10	Погони и организациони единици за изведување инвестициони работи во сопствена режија“;

12) текстот на областа под називот: „Област (вид) 5. Сообраќај и врски“ се менува и гласи:

„ОБЛАСТ (ВИД) 5. СООБРАЌАЈ

511-00	Железнички сообраќај
511-10	Железнички транспортни претпријатија
511-20	Заедницата на Југословенските железници и заедници на железничките претпријатија
512-00	Поморски сообраќај
512-10	Претпријатија за превоз на патници во поморскиот сообраќај
512-20	Претпријатија за превоз на стоки во крајбрежната пловидба
512-30	Претпријатија за превоз на стоки во прекуморската пловидба
512-40	Претпријатија за спасување и влечење на бродови
513-00	Речен и езерски сообраќај
513-10	Претпријатија за превоз на патници и стоки по внатрешните пловни патишта
514-00	Воздушен сообраќај
514-10	Претпријатија за превоз на патници и стоки со воздухоплови
514-20	Претпријатија за аеродромски услуги
515-00	Друмски сообраќај
515-10	Претпријатија за превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај
515-20	Претпријатија за патишта
515-30	Заедница на претпријатија за патишта
516-00	Градски сообраќај
516-10	Претпријатија за превоз на патници во градскиот сообраќај
516-20	Претпријатија за превоз со такси-автомобили

517-00

517-10

517-20

517-30

517-40

517-50

519-00

519-10

519-20

Претоварни и други услуги

Претпријатија на луките и претпријатија за лучко-претоварни услуги
Заедници на лучките претпријатија
Претпријатија за пристаништа и претпријатија за пристанишно-претоварни услуги
Заедници на пристанишните претпријатија
Претпријатија за претовар и други услуги во станици и други места

Поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај

Претпријатија за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и заедници на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај“;

13) по подгрупата: „612-15 Претпријатија на трговијата на големо со добиток и живина“ се додава нова подгрупа, која гласи: „612-16 Заедници на претпријатијата за промет со жито“;

14) називот на групата: „613-40 Претпријатија за реекспорт“ се менува и гласи: „613-40 Претпријатија за унапредување на надворешнотрговската размена“;

15) по групата: „613-40 Претпријатија за унапредување на надворешнотрговската размена“ се додава нова група, која гласи: „613-50 Надворешнотрговски претпријатија за вршење услуги“;

16) во називот на групата 614-20 по зборовите: „сообраќајни агенции“ се додаваат зборовите: „шпедитерски претпријатија“;

17) групата: „614-50 Претпријатија за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките“ се брише;

18) по групата: „614-40 Претпријатија за изнајмување и растурање на филмови“ се додава нова гранка со текстот кој гласи:

„615-00 Деловни здруженија

615-10 Деловни здруженија“;

19) називот на гранката: „738-00 Производство и поправање на разновидни производи“ се менува и гласи: „738-00 Производство и поправање на други неспоменати производи“;

20) називот на групата: „738-70 Претпријатија и дуќани за производство на други разновидни производи“ се менува и гласи: „738-70 Претпријатија и дуќани за производство на други неспоменати производи“;

21) во групата: „911-20 Училишта за квалификувани работници“ се додаваат следните подгрупи:

„911-21 Училишта за учениците во стопанството
911-22 Училишта со практична обука
911-23 Училишта за друг стручен кадар (пониски административни и пониски медицински училишта)“;

22) во групата: „911-30 Технички и други стручни училишта за стопанството и јавните служби“ се додаваат следните подгрупи:

„911-31 Технички училишта
911-32 Земјоделски, шумарски и ветеринарни училишта
911-33 Сообраќајни училишта
911-34 Економски училишта (економски, финансиски, угостителски, туристички)
911-35 Административни училишта (административни и управни)
911-36 Медицински училишта

911-38 Други училишта (библиотекарски, хидрометеоролошки и други);

23) во групата: „911-40 Учителски, уметнички и на нив слични училишта“ се додаваат следните подгрупи:

- „911-41 Учителски школи
- 911-42 Учителски стручни школи
- 911-43 Учителски домаќински школи
- 911-44 Училишта за воспитувачи
- 911-45 Училишта за физичка култура
- 911-46 Уметнички училишта (музички, балетски, училишта за применета уметност, театарски)
- 911-48 Други училишта“;

24) во групата: „911-70 Виши и високи школи и факултети“ се додаваат следните подгрупи:

- „911-71 Виши школи
- 911-72 Високи школи
- 911-73 Факултети
- 911-74 Уметнички академи“;

25) во групата: „911-80 Други училишта (специјални, за образование на возрасните, за дополнително образование и друго)“ се додаваат следните подгрупи:

- „911-81 Специјални училишта
- 911-82 Училишта за возрасни
- 911-83 Училишта за дополнителното образование (т.нар. пониски уметнички, пониски балетски и слично)
- 911-88 Други училишта“;

26) во гранката: „912-00 Научна дејност“ групата: „912-10 Академии, заводи и институти“ се менува и гласи: „912-10 Академии на науките и уметностите“ и се додаваат нови групи, кои гласат:

- „912-20 Научни установи од областа на општествените науки
- 912-30 Научни установи од областа на биолошките науки
- 912-40 Научни установи од областа на математичко-техничките науки
- 912-50 Институти и заводи за унапредување на одделни стопански и други дејности“;

27) во групата: „913-10 Музеи, архиви, збирки и галерии“ се додаваат следните подгрупи:

- „913-11 Музеи, збирки, галерии
- 913-12 Зоолошки и ботанички градини
- 913-18 Архиви“;

28) во групата: „913-30 Работнички и народни универзитети“ се додаваат следните подгрупи:

- „913-31 Работнички универзитети
- 913-32 Народни универзитети“;

29) во групата: „913-80 Други културно-просветни установи“ се додаваат следните подгрупи:

- „913-81 Домови на култура
- 913-88 Други културно-просветни установи“;

30) во групата: „914-10 Театри, филхармонии, ансамбли на народни игри и слично“ се додаваат следните подгрупи:

- „914-11 Театри
- 914-12 Филхармонии и симфониски оркестри
- 914-13 Ансамбли на народни игри“;

31) во називот на групата: „914-30 Радио-дифузни и телевизиски станици“ се додаваат на крајот зборовите: „и нивното здружение“;

32) називот на групата: „915-10 Амбуланти, поликлиники и диспанзери“ се менува и гласи: „915-10 Амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи“;

33) називот на групата: „915-20 Болници и стационари“ се менува и гласи: „915-20 Болнички (стационарни) установи“;

34) називот на групата: „915-70 Здравствени центри“ се менува и гласи: „915-70 Медицински центри“;

35) по групата: „915-70 Медицински центри“ се додава нова група, која гласи: „915-80 Заедници на

здравствените установи и сојузи на заедниците на здравствените установи“;

36) називот на групата: „916-30 Ученички домови (за средноучилишна младина, за ученици во стопанството и за студенти)“ се менува и гласи: „Ученички и студентски домови (за средноучилишна младина, ученици во стопанството и студенти)“;

37) текстот на гранката под називот: „012-00 Дејност на стопанските комори, задружните сојузи и др.“ се менува и гласи:

„012-00 Дејност на стопанските комори и др.“

012-10 Стопански комори“;

38) во групата: „013-10 Банки и штедилници“ се додаваат следните подгрупи:

- „013-11 Народна банка
- 013-12 Специјализирани банки
- 013-13 Банки на народните републики и автономните единици
- 013-14 Комунални банки
- 013-15 Поштенски штедилници
- 013-16 Штедно-кредитни задруги“;

39) во групата: „013-20 Осигурителни заводи, заедници на осигурувањето и Југословенска заедница на осигурувањето“ се додаваат следните подгрупи:

- „013-21 Југословенска заедница на осигурувањето
- 013-22 Заедници на осигурувањето на народните републики
- 013-23 Заедници на осигурувањето на автономните единици
- 013-24 Осигурителни заводи“;

40) по групата: „013-30 Лотарија и обложувалници“ се додава нова група, која гласи: „013-40 Служба на општественото книговодство“;

41) во гранката: „014-00 Дејност на заводите за социјално осигурување“ називот на групата: „014-10 Заводи за социјално осигурување“ се менува и гласи: „014-10 Заедници на социјалното осигурување“ и по тоа се додаваат следните подгрупи:

- „014-11 Југословенска заедница на социјалното осигурување
- 014-12 Републички заедници на социјалното осигурување
- 014-13 Заедници на социјалното осигурување на автономните единици
- 014-14 Комунални заедници на социјалното осигурување“;

42) по новиот текст на групата: „014-10 Заедници на социјалното осигурување“ се додава нова група со текстот кој гласи:

- „014-20 Заводи за социјално осигурување
- 014-21 Сојузен завод за социјално осигурување
- 014-22 Републички заводи за социјално осигурување
- 014-23 Заводи за социјално осигурување на автономните единици
- 014-24 Комунални заводи за социјално осигурување“;

43) во групата: „015-10 Органи на власта и управата“ се додаваат следните подгрупи:

- „015-11 Сојузни органи на власта и управата
- 015-12 Републички органи на власта и управата
- 015-13 Покраински органи на власта и управата
- 015-14 Обласни органи на власта и управата
- 015-15 Околински органи на власта и управата
- 015-16 Општински органи на власта и управата“;

44) во групата: „015-30 Правосудство“ се додаваат следните подгрупи:

- „015-31 Врховни судови
- 015-32 Окружни судови“

- 015-33 Околиски судови
- 015-35 Врховни и виши стопански судови
- 015-36 Окружни стопански судови
- 015-37 Јавни обвинителства
- 015-38 Јавни правобранителства“.

Член 2

По гранката: „016-00 Други општествени служби“ се додава нов текст, кој гласи:

„ОБЈАСНЕНИЈА НА НОМЕНКЛАТУРАТА

1. Во подгрупата: „112-22 Гасари“ влегуваат и претпријатијата за дистрибуција на гас.

2. Во групата: „113-10 Претпријатија за производство на нафта и природен гас“ влегуваат и претпријатијата за истражување на нафта и природен гас, како и заводите што се занимаваат со теренско истражување на нафта.

3. Во подгрупата: „115-28 Претпријатија за производство на феролегури“ влегуваат претпријатијата за производство на фероманган, фероволфрам, ферохром, феросилициум, силикоманган, силикокалциум, силикохром и др.

4. Во групата: „115-36 Валавици на обоени метали“ влегуваат и валавиците и пресарниците, т.е. претпријатијата за пластична преработка на обоени метали.

5. Во подгрупата: „116-18 Рудници на други неметални минерали“ влегуваат рудниците на фелдспат, барит, каолин, бентонит, кварцит, графит, опалска бреча, талк, бел боксит и др.

6. Во подгрупата: „116-32 Претпријатија за производство на шупливо стакло“ влегуваат и претпријатијата за производство на кристално стакло.

7. Во подгрупата: „117-11 Претпријатија за производство на леани производи (полуфабрикати, леани цевки, санитарни уреди, радијатори и слично)“ влегува и производството на леани котлови за централно греење.

8. Во подгрупата: „117-13 Претпријатија за производство на вијчени и тельови стоки и други производи за вградување и соединување“ влегуваат претпријатијата што произведуваат вијоци, заковки и трифони, сите видови брукче, сите видови ковани и електроварени синџири, метални платна и плетива, боцкав тель, бетонски арматури (освен бетонско железце), окови и прибор за градежна столарија, оков за намештај, оков за кожена и гума галантерија, арматури водоводни и санитарни и фитинзи, галови синџири и слично.

9. Во подгрупата: „117-14 Претпријатија за производство на метална амбалажа“ влегуваат претпријатијата што произведуваат метална амбалажа од црн лим (буриња), од поцинкуван и бел лим, од алуминиум и олово и челични шишиња.

10. Во подгрупата: „117-18 Претпријатија за производство на други метални репродукциони материјали“ влегуваат претпријатијата што ги произведуваат сите видови кован, електромеханичарски и рачен алат, како: гребала, вили, лопати, ашови, коси, српови, крампови, казми и разни утензилии.

11. Во подгрупата: „117-38 Претпријатија за производство на други машини и уреди“ влегуваат претпријатијата што произведуваат машини за текстилната индустрија, за индустријата на кожа и гума, за металургијата, за прехранбената индустрија, за индустријата на целулоза, за хемиската индустрија, за индустријата на дрвесина и хартија, за индустријата на градежни материјали, за графичката индустрија, за индустријата на стакло, за тутунската индустрија итн.

12. Во групата: „117-40 Претпријатија за производство на производи на прецизната механика (апарати за медицина и наука, мерни и контролни инструменти, пишувачки и сметковни машини, фотографски апарати, оптички и електрични апарати и друго), освен електрични“ влегуваат и претпријатијата за производство на пишувачки машини, часов-

ници, аналитички и специјални ваги и апарати и прибор за цртање.

13. Во групата: „117-70 Претпријатија за производство на метални стоки за широка потрошувачка (садови, прибор за јадење, метален намештај, печки, шпорети и друго)“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат кукни ваги, детски метални колички, разни уреди за гас, апарати за готвење јадења, патент затвораи (рајсфершлуси), фенери и ламби; разен прибор за чистење, како: тель за паркет и слично.

14. Во групата: „117-80 Претпријатија на другата металопреработувачка индустрија“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат противпожарни апарати и уреди.

15. Во групата: „119-10 Претпријатија за производство на електрични машини, апарати и уреди“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат ротациони машини и прибор за нив, трансформатори, расклопни апарати, разводни уреди и електрични печки.

16. Во групата: „119-20 Претпријатија за производство на електрични апарати за домаќинство“ влегуваат претпријатијата што произведуваат решои, шпорети, печници, скари, греалки, бојлери, уронувачи, пегли, автомати за варење кафе и сл., електрични лонци за готвење и печење, апарати за сушење коса и рубелина, стерилизатори, фрижидери, смукалки за прав, вентилатори, апарати за бричење и стрижење, уреди за перење садови, уреди за перење рубелина, апарати за мелење месо, ореви и др., апарати за мешање и сл.

17. Во групата: „119-30 Претпријатија за производство на кабели и други електропроводници“ влегуваат претпријатијата што произведуваат изолирани спроводници, оловни кабели и слични спроводници.

18. Во групата: „119-40 Претпријатија за производство на електронски и други телекомуникациони уреди и делови (радио, телефонски, телевизиски, рентгенски и слични уреди и апарати)“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат радио-отпемници, електронски цевки, елементи на радио-техниката и електронската техника, трансформатори за електронска техника, електроакустични уреди, вклучувајќи грамофони, парлографи, магнетофони, кино-проектори и појачувача за кино-проектори, магнетофонски ленти, електрични медицински инструменти и други неспоменати телекомуникациони уреди и делови.

19. Во подгрупата: „119-81 Претпријатија за производство на електроинсталациони материјали“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат прекинувачи, натикачи и кутии, приклучници, електрични свонци и брмчалки, тастери за свонци и слично, електрични брави, грла за сијалици, осигурувачи и делови, скалински автомати, максимери, стартери и пригушници за флуоресцентно осветление, инсталациони цевки и прибор, електрични светилки и лустери од сите видови.

20. Во подгрупата: „120-52 Претпријатија за производство на маслени бои, лакови, фирнис и друго“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат органски анилински бои.

21. Во подгрупата: „120-58 Други претпријатија на преработувачката хемиска индустрија (паста за обувки и паркет, мастило, пиротехнички материјали, фото-материјали, технички гасови и друго)“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат помошни хемиски средства за текстил, кожа и гума, леачки хемиски помошни средства, лабораториски хемикалии, ленти за пишувачки машини, матрици, туткал, антикорозивни производи и споредни производи и сл.

22. Во подгрупата: „121-13 Претпријатија за производство на вар и печен гипс“ влегуваат и претпријатијата што произведуваат разни плочи и други преработки врз база на гипс.

23. Во групата: „121-20 Претпријатија за производство на тули и керамиди“ влегуваат и претпри-

јатијата што ги произведуваат сите видови тенко-стени производи од печена глина — за сидови, тава-ници и друго.

24. Во подгрупата: „121-81 Претпријатија за про-изводство на градежни префабрикати од цемент, дурисол и слично“ влегуваат претпријатијата што ги произведуваат сите видови лесни градежни плочи, панел и други елементи врз базата на слама, поздер и други отпадоци — за вградување.

25. Во подгрупата: „122-11 Претпријатија за пи-ланска преработка на дрво“ влегуваат и претприја-тијата што произведуваат паркет, дрвена амбалажа, бродски под и бочви.

26. Во подгрупата: „122-12 Претпријатија за про-изводство на фурнир и плочи“ влегуваат претпри-јатијата за производство на шпер-плочи, панел-плочи, лесонит-плочи, иверици и фурнир.

27. Во подгрупата: „122-21 Претпријатија за про-изводство на намештај и градежна столарија“ вле-гуваат и претпријатијата за производство на монта-жни бараки и делови.

28. Во подгрупата: „122-28 Претпријатија за производство на други финални производи од дрво“ влегуваат претпријатијата што произведуваат дрве-на галантерија, кутии за радио-приемници и теле-визори, детски дрвени колички, дрвени петици и калани за обувки и слично.

29. Во подгрупата: „122-31 Претпријатија за хе-миска преработка на дрво“ влегуваат претпријати-јата за дестилација на дрво, претпријатијата за им-прегнација на дрво, претпријатијата за производство на танин, колофониум и терпентин и слично.

30. Во групата: „124-20 Претпријатија за произ-водство на памучни предива и ткаенини“ влегуваат и претпријатијата за производство на конец.

31. Во подгрупата: „124-88 Други претпријатија на текстилната индустрија (шапки, шатори, јоргани и друго)“ влегуваат и претпријатијата што произве-дуваат тулци и валан и ткаен филц.

32. Во подгрупата: „127-32 Кланици и претпри-јатија за преработка и конзервирање на месо“ вле-гуваат и претпријатијата што произведуваат кон-центрирани супи од сите видови.

33. Во групата: „127-50 Претпријатија за произ-водство на бонбони, слатки и какао производи“ вле-гуваат и претпријатијата за производство на кеке, вафли и слично.

34. Во подгрупата: „128-23 Новински установи“ влегуваат и новински агенции и установите за изда-вање на службените весници.

35. Во подгрупата: „128-24 Издавачките устано-ви“ влегуваат и установите за издавање на лекси-кони.

36. Во подгрупата: „130-11 Претпријатија за сними-ање на филмови“ влегуваат и претпријатијата за снимање на филмски новости и слично.

37. Во групата: „131-10 Претпријатија за гео-лошки и рударски истражувања“ влегуваат и заво-дите за геолошки и рударски истражувања.

38. Во подгрупата: „211-18 Други специјализирани земјоделско-производителски претпријатија“ влегу-ваат овоштарските и лозарските плантажи, претпри-јатијата за производство на ран зеленчук, специја-лизирани претпријатија за механизирана обработ-ка на почвата, претпријатијата за агротехнички ме-лиорации, расадниците, како и претпријатијата за унапредување и искористување на пасиштата и др.

39. Во групата: „211-40 Специјализирани земјо-делски задруги“ влегуваат сточарските, живинар-ските, лозарските, овоштарските, винарските, пче-ларските и слични задруги.

40. Во подгрупата: „211-81 Установи за унапре-дување на земјоделското производство“ влегуваат установи како: разни земјоделски заводи, земјодел-ски станици, сточарски заводи, сточарски станици, заводи и станици за унапредување на лозарството и овоштарството, заводи и станици за селекција на растенијата, заводи и станици за земјоделска кон-трола и испитување на квалитетот, заводи и ста-ниции за селекција на добитокот, центри и станици за вештачко осеменување, ергели, бира и центри

за унапредување на земјоделството и расадници (овошни, овошно-лозови, за украсни растенија, град-ски расадници и слично).

41. Во подгрупата: „211-83 Установи за заштита на добитокот“ влегуваат установи како: ветеринар-ски заводи и станици и дијагностички центри.

42. Во подгрупата: „211-88 Други земјоделски установи“ влегуваат и установите и управите за унапредување и искористување на пасишта.

43. Во подгрупата: „213-18 Други водостопански организации“ влегуваат и заводите, дирекциите и управите за водостопанството и претпријатијата за наводнување ако се занимаваат исклучиво со на-воднување.

44. Во групата: „312-10 Претпријатија за одгле-дување на дивеч“ влегуваат заводите и установите за одгледување на дивеч, како и управите на ло-виштата.

45. Во групата: „411-10 Претпријатија за изра-ботка на градежно-техничка документација (проектирање)“ влегуваат и урбанистичките заводи и бира.

46. Во подгрупата: „412-21 Претпријатија за нискоградба“ влегуваат и претпријатијата за из-градба на мостови.

47. Во групата: „412-30 Претпријатија за хидро-градба“ влегуваат и претпријатијата за изградба на хидроцентрали.

48. Во групата: „416-10 Претпријатија за испи-тување земјишта и градежни материјали“ влегу-ваат и заводите за испитување на материјали и кон-струкции.

49. Во групата: „418-10 Погони и организациони единици за изведување на инвестициони работи во сопствена режија“ влегуваат погоните и организа-ционите единици за изведување на инвестициони работи, без оглед на тоа кој е основувач (во смисла на членот 57 од Основниот закон за изградба на ин-вестиционите објекти).

50. Во групата: „515-10 Претпријатија за пре-воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај“ влегуваат и шпедитерските претпријатија ако пре-тежно се занимаваат со вршење на превоз на стоки и претпријатијата за автобуски станици.

51. Во групата: „516-10 Претпријатија за превоз на патниците во градскиот сообраќај“ влегуваат и жичарите.

52. Во групата: „516-20 Претпријатија за превоз со такси-автомобили“ влегуваат и сервисите за вр-шење на превознички услуги.

53. Во групата: „517-10 Претпријатија на луките и претпријатија за лукско-претоварни услуги“ вле-гуваат и сервисите за вршење вакви услуги ако се основани како претпријатија.

54. Во групата: „611-30 Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со мешани стоки“ по правило, се распоредуваат трговските претпријатија и дуќа-ни во мали места што ги продаваат сите видови ин-дустриски и прекранбени стоки.

55. Во подгрупата: „612-14 Претпријатија на тр-говијата на големо со алкохолна пијачка“ влегуваат и претпријатијата за откуп на грозје и овошје со цел за преработка во алкохолни пијачки — вино, ракија и друго.

56. Во групата: „613-50 Надворешнотрговски претпријатија за вршење услуги“ влегуваат прет-пријатијата за контрола на квалитетот и кванти-тетот на стоките во меѓународниот промет, претприја-тијата што вршат меѓународни сообраќајно-агенси-ски работи и претпријатијата за меѓународна шпе-диција.

57. Во групата: „614-10 Пазари на големо, јавни складови, ладилници, силиси и друго“ влегуваат и продуктните берзи.

58. Во групата: „614-20 Трговски агенции, соо-браќајни агенции, шпедитерски претпријатија, по-среднички претпријатија и комисиони дуќани“ вле-гуваат и концертните деловници, поморските аген-ции ако се основани како самостојни претпријатија и претпријатијата што се занимаваат само со посре-дување при натоварување и истоварување.

59. Во групата: „716-80 Други претпријатија и дуќани за преработка на неметални минерали“ влегуваат лончарско-грнчарските, стаклобрусачките и стаклограверските занаетчиски претпријатија и дуќани и занаетчиските претпријатија и дуќани што се занимаваат со изработка на кристално стакло.

60. Во групата: „717-10 Претпријатија и дуќани за производство на метални репродукциони материјали“ влегуваат, по правило, претпријатијата и дуќаните за производство на леани производи, како што се полуфабрикати, леани цевки, санитарни уреди, радијатори и слично, за производство на резни алат, како што се: бургии, дурпии, глодала, нарезници, листови за пили и слично, за производство на вијчени и телови стоки и други производи за вградување и соединување, како што се: вијоци, заковки и трифони, сите видови брукче, синџири, оковен прибор за градежна столарија, оков за намештај и за производите на кожена и гумена галантерија, за производство на метална амбалажа и за производство на друг неспоменат метален репродукционен материјал, како што се сите видови кован алат, гробала, вили, лопати, ашови, коси, српови, крампови и казми.

61. Во групата: „717-40 Претпријатија и дуќани за поправање производи на прецизната механика“ влегуваат, по правило, претпријатијата и дуќаните за поправка и одржување на медицински и научни апарати, мерни и контролни инструменти, пишувачки и сметковни машини, фотографски апарати, оптички и слични апарати, часовници и други производи на прецизната механика, вклучувајќи ги тука и аналитичките и специјалните ваги.

62. Во групата: „717-50 Претпријатија и дуќани за поправање моторни возила и велосипеди“ влегуваат и авто-ремонитните занаетчиски претпријатија и дуќани.

63. Во групата: „717-60 Претпријатија и дуќани за производство на метални производи за широка потрошувачка“ влегуваат, по правило, претпријатијата и дуќаните за производство на садови, прибор за јадење, метален намештај, печки, шпорети, мелници за кафе и ореви, куќни ваги, телови за паркет и слично.

64. Во групата: „717-70 Претпријатија и дуќани за поправање метални производи за широка потрошувачка“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за поправање на метален намештај, печки, шпорети, куќни ваги, шивачки машини и слично.

65. Во групата: „717-80 Претпријатија и дуќани за производство на други метални производи“ влегуваат котларско-казанциските претпријатија и дуќани, како и претпријатијата и дуќаните што изработуваат фенери, ламби и слично.

66. Во групата: „717-90 Претпријатија и дуќани за поправање други метални производи и за услуги на металопработувачкото занаетчиство“ влегуваат и пушкарските, металостругарските, остраките и галванизерските претпријатија и дуќани.

67. Во групата: „719-10 Претпријатија и дуќани за поправање електрични машини, апарати и уреди“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за поправка на ротациони машини и прибор за нив, трансформатори, расклопни апарати, разводни уреди, електрични печки и слично.

68. Во групата: „719-20 Претпријатија и дуќани за производство на електрични апарати за домаќинство“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за производство на електрични решои, шпорети, пеќници, скари, грејалки и друго.

69. Во групата: „719-30 Претпријатија и дуќани за поправање електрични апарати за домаќинство“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за поправка на електрични решои, шпорети, пеќници, скари, грејалки, бојлери, автомати за варење кафе, електрични лонци за готвење и печење, апарати за сушење коса и рубелина, стерилизатори, термостати за лаборатории, фрижидери, смукалки за прав, вентилатори, апарати за бричење и стрижење, уреди за перење садови, уреди за перење рубелина, апарати за мелење месо, ореви и друго или за ме-

шање, електрични свонци и брмчалки, електрични брави и слично.

70. Во групата: „720-10 Претпријатија и дуќани за производство на хемиски производи“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за производство на сапун, козметички и мирисни средства, бои, лакови, пасти за обувки, фото-материјали, пасти за паркет, мастило, пиротехнички материјали, помошни хемиски средства за текстил, кожа и гума, леачки помошни хемиски средства и друго.

71. Во групата: „721-20 Претпријатија и дуќани за производство на тули и керамида“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните за производство на сите видови тенкостени производи од печена глина — за сидови, таваници и друго.

72. Во групата: „722-10 Претпријатија и дуќани за производство на режана граѓа и плочи“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за производство на шпер-плочи, панел-плочи, лесонит-плочи, иверици и фурнир, панои и други елементи врз базата на слама.

73. Во групата: „722-20 Претпријатија и дуќани за производство и поправање на намештај, градежна столарија и други финални производи од дрво“ влегуваат и тапетарските и фарбарско-декоративните претпријатија и дуќани, како и претпријатијата и дуќаните за производство на метли, дрвена галантерија, детски колички, потоа коларските, бочварскокачарските, дрвостругарските, дрводеларските и дрвокалапарските занаетско-производствените организации, како и претпријатијата и дуќаните за изработка на паркет, дрвена амбалажа, бродски под, монтажни бараки и делови, кутии за радио-приемници и телевизори и слично.

74. Во групата: „724-10 Претпријатија и дуќани за производство на памучно предиво и ткаенини“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните за производство на конец.

75. Во групата: „724-40 Претпријатија и дуќани за производство на предиво и ткаенини од цврсти влакна“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните што произведуваат јажарија.

76. Во групата: „724-80 Претпријатија и дуќани за производство и поправање други текстилни производи (шапки, јоргани, душеци, шатори, килими и услуги на занаетчиството од текстилната струка)“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните за изработка на стезници, појаси, печатен текстил, туџици, валан и ткаен филц и друго.

77. Во групата: „725-20 Претпријатија и дуќани за производство на готови кожени обувки (конфекција)“ влегуваат и папуциските и опинчарските занаетчиски стопански организации.

78. Во групата: „727-50 Претпријатија и дуќани за производство на бонбони, слатки, какао-производи и други благи работи“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните за производство на кекс, вафли и слично, како и слаткарниците.

79. Во групата: „727-80 Претпријатија и дуќани за производство на други прехранбени производи“ влегуваат и цреварските занаетчиски дуќани и слично.

80. Во групата: „738-20 Претпријатија и дуќани на уметничкото занаетчиство“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за производство на филигран, златарски производи и дуборез, за изработка на интарзии и инкрустации, уметничка браварија, уметничка столарија и за изработка на тантели.

81. Во групата: „738-70 Претпријатија и дуќани за производство на други неспоменати производи“ влегуваат претпријатијата и дуќаните за производство на спортски реквизити, музички инструменти, чадори, школски учила, играчки, четки, кистови, вештачко цвеќе како и предмети од природно и вештачко цвеќе.

82. Во групата: „738-80 Претпријатија и дуќани за вршење други поправања и услуги“ влегуваат, по правило, претпријатијата и дуќаните на поткивачката, граверската, печаторежачката и фирмопишувачката занаетчиска дејност.

83. Во групата: „740—10 Претпријатија и дуќани за изведување завршни работи во високоградба (зидарски, молерско-фарбарски, градежно-лимарски, браварски, стаклоречачки и слични работи)“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните што изведуваат работи како што се: фасадерски, гипсерски, штуко-мермерски, тесарски, поставување на паркет, кровопокривачки, поставување на керамички печки и плочички и друго.

84. Во групата: „740—20 Претпријатија и дуќани за изведување занаетчиски завршни работи во нискоградба (поплочување, асвалтирање и слични работи)“ влегуваат и бунариските и слични работи.

85. Во групата: „740—30 Претпријатија и дуќани за изведување внатрешни инсталатерски работи (водовод, канализација, централно греење, електрична инсталација и сл.)“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните што изведуваат инсталации на гасни постројки, монтажа на дигалки, инсталации на топлотни уреди и уреди за климатизација и др.

86. Во групата: „740—40 Претпријатија и дуќани за монтажа и одржување далекуводи, надворешната електрична мрежа и сл.“ влегуваат и претпријатијата и дуќаните што изведуваат електромеханичарски работи за монтажа на телеграфско-телефонски уреди.

87. Во групата: „811—10 Организации за управување со станбени згради (станбени заедници и куќни совети)“ влегуваат и дирекциите за станбена изградба, како и заводите и бироите за станбена и комунална изградба, ако се занимаваат исклучиво со организирање на станбената изградба.

88. Во групата: „811—30 Фондови за станбена изградба“ влегува дејноста на фондвите, освен дејноста на деловните служби, претпријатијата и погоните што ги основуваат фондвите за станбена изградба, а кои се распоредуваат во соодветната дејност.

89. Во групата: „812—10 Јавни водоводи и канализации“ влегуваат и дирекциите за изградба на водовод и канализација.

90. Во групата: „911—60 Училишни центри“ влегуваат и заводите за образование на кадрите и слично.

91. Во групите: „912—20 Научни установи од областа на општествените науки“, „912—30 Научни установи од областа на биолошките науки“ и „912—40 Научни установи од областа на математичко-техничките науки“ влегуваат само установите на соодветната научна област што се запишани во регистарот на научните установи на народните републики.

92. Во групата: „913—20 Заводи за заштита на културните споменици и природните знаменитости“ влегува и Конзерваторскиот завод за Далмација и др.

93. Во групата: „913—40 Библиотеки и читални“ влегуваат и универзитетските библиотеки и сл.

94. Во групата: „913—80 Други културно-просветни установи“ влегуваат и пионерските градови, заводите за заштита на природата, работничките домови, домови на културата и друго.

95. Во групата: „915—10 Амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи“ влегуваат домовите за народно здравје, здравствените станици, здравствените станици во стопанските организации, поликлиниките, сите диспанзери, вклучувајќи ги и советувалиштата, центрите за мајки и деца, забните амбуланти, забните поликлиники, заботехничките лаборатории и станиците за брза помош.

96. Во групата: „915—20 Болнички (стационарни) установи“ влегуваат општите болници, вклучувајќи ги и клиниките, специјалните болници за туберкулоза, детски, психијатриски и трауматолошки, институтите за туберкулоза со стационар, антитуберкулозните диспанзери со стационар, ортопедските заводи со стационар, институтите за рехабилитација со стационар и слично.

97. Во групата: „915—30 Хигиенски и против-епидемски установи“ влегуваат заводите за здравствена заштита, заводите за дезинфекција и слично.

98. Во групата: „915—40 Здравствени заводи и институти“ влегуваат заводите за трансфузија на крв, заводите за производство на серуми и вакцини, заводите за здравствена заштита, заводите за здравствено просветување и другите здравствени заводи и институти без стационар.

99. Во групата: „915—50 Природни лекувалишта и закрепувалишта“ влегуваат бањските и други природни лекувалишта и закрепувалишта што имаат статус на здравствени установи, вклучувајќи ги и детските летувалишта.

100. Во групата: „915—60 Аптеки“ влегуваат само аптеките што имаат статус на самостојни установи.

101. Во групата: „915—70 Медицински центри“ влегуваат и поразвиените домови за народно здравје во чиј состав се диспанзерите и стационарите со повеќе од 50 постели.

102. Во групата: „916—20 Заводи за деца без родителски грижи, за инвалидни и воспитно запустени деца и младина“ влегуваат и заводите и училиштата за слепи деца и заводите за глуви деца и друго.

103. Во групата: „916—80 Други установи за социјална заштита (прифатилишта, центри за социјална работа, психопедагошки советувалишта и слично)“ влегуваат и заводите за социјална заштита, заводите и бироите за запослување на работниците и друго.

104. Во групата: „917—10 Фискултурни организации“ влегуваат сите фискултурни, спортски и шаховски организации и нивните сојузи, друштвата на ловците и риболовците, планинарските друштва, авто-мото клубовите, спортските центри, спортските стадиони и игралишта, како и другите спортски објекти.

105. Во групата: „011—10 Политички организации“ влегуваат Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на младината на Југославија, Сојузот на пионерите на Југославија, Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија и друго.

106. Во групата: „011—20 Општествени организации, здруженија и др.“ влегуваат Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна, здруженијата на правниците, економистите, инженерите, научните друштва и здруженија, Југословенскиот црвен крст, феријалниот сојуз на Југославија, друштвата на пријателите на децата, друштвата на пријателите на природата, туристичките друштва — освен туристичките претпријатија и бира, противпожарните друштва, културно-уметничките друштва, културно-просветните заедници, Заводот за заштита на мали авторски права, друштвата на Народната техника — освен авто-мото клубовите и други.

107. Во групата: „015—10 Органи на власта и управата“ влегуваат народните собранија, народните одбори, државните секретаријати, комитетите, секретаријатите на извршните совети, секретаријатите на народните одбори, управите, дирекциите, управните установи, инспекторатите, комисиите, советите и други органи на управата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 02-973

7 март 1963 година

Белград

Секретар
за општи стопански работи,
Никола Цуверовиќ, с. р.

173.

Врз основа на членот 30 од Законот за претпријатијата за аеродромски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) и членот 5 од Уредбата за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/63), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Кога југословенски и странски воздухоплови летаат во воздушниот простор на Југославија плаќаат надоместок за користење на техничките уреди и услуги на службата за спроведување на воздухопловите на воздушните патишта (во понатамошниот текст: надоместокот) според тарифата од точ. 2 до 6 на оваа наредба.

2. Надоместокот за услугите дадени во меѓународната воздушна пловидба на авиони при прелетувањето на Југославија, без слетување, за секој километар поминат воздушен пат изнесува:

	Дин.
1) за авиони во тежина до 5 тони — —	12
2) за авиони во тежина над 5 до 25 тони —	52
3) за авиони во тежина над 25 до 50 тони —	66
4) за авиони во тежина над 50 тони — —	80

Надоместокот за услугите дадени на хеликоптери во меѓународната воздушна пловидба при прелетувањето на Југославија, без слетување, изнесува 25% од надоместокот определен во одредбите под 1 до 4 од ставот 1 на оваа точка.

3. За услугите дадени на воздухоплови во меѓународната воздушна пловидба што слетнуваат на југословенски аеродроми, надоместокот изнесува 5% од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба.

4. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски мора да определи и понизок надоместок од пропишаниот, или да ослободи од плаќање надоместок за воздухопловите од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба што му припаѓаат на превозувач чии воздухоплови, во меѓународниот воздушен сообраќај, слетнуваат на југословенски аеродроми.

5. Надоместокот за услугите дадени на авиони во внатрешната пловидба изнесува 5% од надоместокот определен во точката 2 став 1 под 1 до 4 на оваа наредба.

Надоместокот за услугите дадени на хеликоптери во внатрешната пловидба изнесува 5% од надоместокот определен во точката 2 став 2 на оваа наредба.

6. Дирекцијата за воздушна пловидба може со превозувачите да договара плаќање на надоместокот во паушален износ во височината на надоместокот од точ. 2 до 5 на оваа наредба, а врз основа на проценетиот број на летањата.

7. Како тежина на воздухопловот, при пресметувањето на надоместокот според оваа наредба, се зема најголемата дозволена тежина означена во уверението за пловидбеност на односниот воздухоплов.

8. Надоместокот за користење услуги на службата за врски во комерцијални цели и за други потреби на превозувачите и други корисници на овие услуги, се наплатува според важечката поштенско-телеграфско-телефонската тарифа.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на надоместоците за користење на техничките средства, уредите и услугите на службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/62 и 45/62).

10. Оваа наредба влегува во сила на 1 април 1963 година.

Бр. 246

23 март 1963 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Марин Џетиниќ, с. р.

174.

Врз основа на членот 19 од Законот за данокот на приходите од авторските права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и 16/61) и членот 13 точка 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), по предлог од Југословенската заедница на социјалното осигурување, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет на трудот донесува

НАРЕДБА

ЗА ОСНОВИЦИТЕ И НОРМИТЕ ЗА ПРЕСметување НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УМЕТНИЦИТЕ

1. Придонесот за социјално осигурување на уметниците на кои самостојната уметничка работа им е основно занимање, кој се уплатува од наплата на данок на приходите од авторски права, се пресметува по основните и нормите утврдени со оваа наредба.

2. Основните за пресметување на придонесот за социјално осигурување на уметниците на кои самостојната уметничка работа им е основно занимање ги сочинуваат износите на просечните пензиски основи на оние осигуренички разреди во кои се распоредени уметниците според Одлуката за распоредување на уметниците во осигуренички разреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58 и 44/61), наголемени за соодветниот износ на посебниот додаток на пензиите и за износот од 400 динари кои се предвидени со Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61, 22/62 и 53/62).

3. Нормите по кои од основните определени според точката 2 на оваа наредба се пресметуваат придонесите изнесуваат:

1) за здравствено осигурување —	16%
2) за пензиско осигурување —	10%
3) за инвалидско осигурување —	5,5%
4) за додаток на деца — — —	8%

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1963 година.

11 — бр. 636/1

12 март 1963 година

Белград

Секретар за трудот,
Џемал Биедиќ, с. р.

175.

Врз основа на чл. 282 и 295 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61), членот 93 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61) и членот 13 точка 9 алинеи 5 и 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), во согласност со секретаријатите на Сојузниот извршен совет за трудот и за сообраќај и врски, Управниот одбор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДИСЦИПЛИНСКАТА И МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се регулира дисциплинската и материјалната одговорност на

работниците запослени во Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Како работници, во смисла на ставот 1 од овој член, се сметаат лицата запослени во работниот колектив на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (во понатамошниот текст: Заедницата на ЈПТТ), во работните колективи на заедниците на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: заедницата на птт претпријатија); во претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: птт претпријатија) или во нивните основни и извршни единици или погони, како и лицата што се во работен однос во својството на договорни поштарии или договорни селски поштоносци.

Член 2

За повредите на работната дисциплина и сторената штета работникот одговара дисциплински и материјално.

Член 3

Работникот одговара дисциплински само ако повредите на работната дисциплина се утврдени со закон или со прописите донесени врз основа на закон.

Член 4

Работникот одговара дисциплински за дисциплинска неуредност или за дисциплински престап.

Дисциплинска неуредност е полесна, а дисциплински престап е потешка повреда на работната дисциплина.

Член 5

Работникот одговара дисциплински за дисциплинска неуредност или за дисциплински престап, ако повредата на работната дисциплина ја сторил со смисленост или од небрежност.

Кривичната одговорност односно одговорноста за стопански престап или прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност ако дејствието што претставува кривично дело, стопански престап или прекршок претставува и повреда на работната дисциплина.

II. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

1. Материјални одредби

Член 6

Како дисциплински престап се смета особено:

- 1) невнимателно и несовесно вршење на работната должност;
- 2) фалсификување на исправи или давање неточни податоци заради обманување на стопанската организација во поглед на вршењето на работите на организацијата, како и во поглед на засновувањето, траењето и престанокот на работниот однос;
- 3) секое дејствие односно пропуштање на дејствие што го попречува или оневозможува правилното функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;
- 4) злоупотреба на положбата или пречекорување на даденото овластување;
- 5) одавање на деловната тајна;
- 6) неовластено давање на статистички или други податоци за работењето на стопанската организација на лица надвор од организацијата;
- 7) преземање или недоволно преземање мерки за сигурност на луѓето или доверените предмети;
- 8) непридржување за мерките на хигиенско-техничката заштита при работата;
- 9) неоправдано односно недозволено одбивање на извршувањето на работните налози односно наредбите издадени од надлежните органи или претпоставените раководители;
- 10) сторување имотна штета на стопанската организација со невнимателно или несовесно вршење на работната должност, како и штета што работникот со намера или од крајна невнимателност ќе им ја стори на поединци или правни лица при вршењето на работата;
- 11) прибавување материјална корист за себеси или за трето лице, како и примане подароци или други годности, во врска со работата на стопанската организација;

12) послуга во своја корист или во корист на трето лице со пари, хартии од вредност или предмети што му се доверени на работникот на работното место;

13) непристојно држање и предизвикување неред за време на вршењето на работната должност;

14) доаѓање на работа во пијана состојба или опивање за време на работата;

15) неоправдано изостанување од работа кое трае без прекин подолго од 3, а најдолго 7 дена;

16) ускратување на давање односно неовластено давање на податоци, или давање неточни податоци, кои според важечките прописи задолжително им се даваат на органите во Југословенските пошти, телеграфи и телефони или на други овластени органи, установи и организации.

Со прописите за вршење на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат да се предвидат и други дисциплински престапи.

Член 7

Работникот не смее да биде дисциплински казнет пред да биде сослушан, освен ако без оправдани причини не се одзове на уредно доставената покана за сослушување.

Сослушувањето по повод дисциплинската неуредност на работникот може да биде извршено и со земање на негова писмена изјава односно изјаснување.

Член 8

За повеќе повреди на работната дисциплина на еден работник за кои истовремено се расправува, се изрекува една казна.

Член 9

Казните за дисциплинска неуредност се:

- 1) опомена,
- 2) укор,
- 3) строг јавен укор,
- 4) парична казна во износ до 5% од месечниот личен доход на работникот, во траење од еден месец, со тоа што вкупниот збир на паричните казни во еден месец да не може да го премине износот од 10% од месечниот личен доход на работникот.

Казните од точ. 2, 3 и 4 на ставот 1 од овој член се запишуваат во персоналниот лист на казниот работник.

Член 10

Казните за дисциплински престап се:

- 1) намалување на месечниот личен доход во траење до три месеци, со тоа што намалувањето за одделен месец да не може да биде помалко од 5% ниту поголемо од 10% од месечниот личен доход;
- 2) сменување од должноста, во траење најмногу до три години;
- 3) отпуштање од стопанската организација, со забрана на враќање во неа за време од една до три години.

Казната од точката 2 на ставот 1 од овој член може да им се изрече само на работници што се наоѓаат на раководни работни места.

Со казната од точката 3 на ставот 1 од овој член ќе се казни работник што ќе го стори дисциплинскиот престап од членот 6 став 1 точ. 5, 11 или 12 на овој правилник, како и за други особено тешки повреди на работната дисциплина. За овие дисциплински престапи може да се изрече поблага казна само ако е утврдено дека постојат олеснителни околности.

Казните за дисциплински престап се запишуваат во персоналниот лист на казниот работник.

Член 11

Наплатените парични казни за дисциплинска неуредност или дисциплински престап можат да се употребат за унапредување на социјалните служби на стопанската организација во која е запослен казниот работник, или можат да се внесуваат во фондовите што за таа цел ќе бидат утврдени со правилата односно со правилникот за работните односи на стопанската организација, но не смеат да се употребат за зголемување на личниот доход.

Член 12

При одмерувањето на дисциплинската казна се земаат предвид: тежината на повредата на работ-

ната дисциплина и последиците на таа повреда, степенот на одговорноста, големината на штетата, околностите под кои е извршена повредата, поранешната работа и поведението на работникот, природата на работата што ја врши работникот, како и други олеснителни и отежителни околности.

Член 13

Гонењето за дисциплинска неуредност застарува за 30 дена од денот на извршувањето на науредноста односно од денот кога за неа се узнало, но во секој случај во рок од шест месеци од денот на извршувањето на неуредноста.

Извршувањето на казната за дисциплинска неуредност застарува за 30 дена од денот на правосилноста на решението.

Член 14

Гонењето за дисциплински престап застарува во рок од шест месеци од денот на извршувањето на дисциплинскиот престап односно од денот кога се узнало за него, но во секој случај во рок од една година од денот на извршувањето на дисциплинскиот престап.

Ако дисциплинскиот престап повлекува и кривична одговорност, гонењето за дисциплинскиот престап застарува во рокот во кој застарува и гонењето за кривичното дело.

Извршувањето на казната за дисциплински престап застарува во рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката односно пресудата.

Во поглед на прекилот на застареноста важат согласно одредбите од Кривичниот законик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/59, 11/62 и 31/62).

Член 15

На работникот казнет за дисциплинска неуредност кој во рок од една година од денот на правосилноста на решението за казната не ќе изврши никаква повреда на работната дисциплина, како и на работникот казнет за дисциплински престап, освен ако е казнет со казната од членот 10 став 1 точка 3 на овој правилник, кој во рок од три години од денот на правосилноста на одлуката не ќе изврши никаква повреда на работната дисциплина, ако порано не е казнуван, му се брише од персоналниот лист казната за дисциплинската вина и ќе се смета како да не бил казнуван.

Бришењето на казната во смисла на ставот 1 од овој член мора да се изврши во рок од 30 дена од денот на исполнувањето на условите за бришење на казната, и во понатамошниот рок од 30 дена за тоа треба да се известат работникот.

2. Дисциплински органи

а) Органи за решавање на дисциплинските неуредности

Член 16

За дисциплинската неуредност решаваат и казни изрекуваат:

- 1) управникот на извршна единица — за работниците на извршната единица;
- 2) управникот на основна единица — за работниците на основната единица;
- 3) управникот на погон — за работниците на погонот;
- 4) директорот на птт претпријатие — за работниците на птт претпријатие;
- 5) директорот на заедница на птт претпријатија — за работниците на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија;
- 6) генералниот директор — за работниците на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ;
- 7) дисциплинската комисија при извршна или основна единица односно погон — за работниците на единицата односно погонот што се членови на органите на управувањето;
- 8) дисциплинската комисија при птт претпријатие — за работниците на работниот колектив на птт претпријатие што се членови на органите на управувањето;
- 9) дисциплинската комисија при заедница на птт претпријатија — за директорите на птт прет-

пријатија; работниците на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија што се членови на органите на управувањето, претседателите и членовите на дисциплинските комисии при извршните и основните единици односно погоните и при птт претпријатија, кога дисциплинската неуредност ќе ја сторат во својство на претседател и членови на дисциплински комисии, како и за претседателот и членовите на дисциплинските комисии при птт претпријатија, кога дисциплинската неуредност ќе ја сторат во својство на претседател и членови на дисциплинските комисии;

10) дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ — за работниците на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ што се членови на органите на управувањето;

11) вишиот републички дисциплински суд односно вишиот дисциплински суд на автономната единица — за претседателите и членовите на дисциплинските комисии при заедниците на птт претпријатија, кога дисциплинската неуредност ќе ја сторат во својство на претседател и членови на дисциплинските комисии;

12) Сојузниот виш дисциплински суд — за претседателот и членовите на дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ, кога дисциплинската неуредност ќе ја сторат во својство на претседател и членови на комисијата.

Решенијата на судовите од точ. 11 и 12 на ставот 1 од овој член се конечни.

Директорот на птт претпријатие, директорот на заедница на птт претпријатија и генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ можат да овластат и други раководни работници на птт претпријатие, заедницата на птт претпријатија односно на Заедницата на ЈПТТ да решаваат за дисциплинските неуредности на работниците.

б) Органи за одлучување за дисциплинските престапи

Член 17

За дисциплински престап одлучуваат и казни изрекуваат дисциплински комисии и дисциплински судови.

Член 18

Дисциплински комисии, како дисциплински органи од прв степен, се формираат:

- 1) при извршните единици што имаат избрани органи на управувањето — за работниците на извршната единица;
- 2) при основните единици односно погони — за работниците на основните единици односно погоните;
- 3) при птт претпријатија — за работниците на работниот колектив на птт претпријатие, како и за управниците на извршните и основните единици односно погоните од подрачјето на птт претпријатие;
- 4) при заедниците на птт претпријатија — за работниците на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија;
- 5) при Заедницата на ЈПТТ — за работниците на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ.

Член 19

Дисциплинските комисии при заедниците на птт претпријатија како дисциплински органи од прв степен, одлучуваат и за дисциплинскиот престап на директорот на птт претпријатие и на претседателот и членовите на дисциплинските комисии при извршните и основните единици односно погоните и при птт претпријатија, што ќе ги сторат во својство на претседател и членови на дисциплинските комисии.

Вишиот републички дисциплински суд односно вишиот дисциплински суд на автономната единица одлучува и изрекува казни за дисциплинскиот престап на директорите на заедници на птт претпријатија, како и на претседателите и членовите на дисциплинските комисии при заедниците на птт претпријатија, кога ќе го сторат во својство на претседател и членови на дисциплинската комисија.

Сојузниот виш дисциплински суд одлучува и казни изрекува за дисциплинскиот престап на ге-

нералниот директор на Заедницата на ЈПТТ, како и на претседателот и членовите на дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ кога ќе го сторат во својство на претседател и членови на дисциплинската комисија.

Пресудите на судовите од ст. 2 и 3 на овој член се конечни.

Член 20

Дисциплинските комисии од членот 19 став 1 на овој правилник одлучуваат како дисциплински органи од втор степен за жалбите против одлуките на дисциплинските комисии при извршните и основните единици односно погоните и при птт претпријатија донесени во прв степен.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, работничкиот совет на птт претпријатие може да формира дисциплинска комисија, како дисциплински орган од втор степен, за решавање по жалбите против одлуките на дисциплинските комисии при извршните и основните единици односно погоните, под услов претседателот на таа комисија да има правна спрема.

Против одлуката односно решението на дисциплинската комисија при заедницата на птт претпријатија донесено во прв степен, може да му се изјави жалба на вишиот републички дисциплински суд односно на вишиот дисциплински суд на автономната единица.

Против одлуката односно решението на дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ може да му се изјави жалба на Сојузниот виш дисциплински суд.

Член 21

Во случај на промена на организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, за работникот што извршил дисциплински престап е надлежна дисциплинската комисија од онаа стопанска организација во која работникот бил запослен во времето на извршувањето на престапот.

За работникот што ќе изврши дисциплински престап во друго птт претпријатие, е надлежна дисциплинската комисија на птт претпријатие во кое е запослен работникот.

Во случај на основување, укинување или спојување на извршните и основните единици, погоните, птт претпријатија и заедници на птт претпријатија, за работникот што извршил дисциплински престап е надлежна дисциплинската комисија на извршната единица, основната единица, погонот, птт претпријатие односно заедницата на птт претпријатија што го презела работникот.

Член 22

Дисциплинските комисии одлучуваат во совет составен од претседател и два члена.

Претседателот и членовите на комисијата имаат свои заменици.

Претседателот и еден член на комисијата, како и нивните заменици, ги именува највисокиот орган на управувањето на единицата односно погонот, работничкиот совет на птт претпријатие, управниот одбор на заедницата на птт претпријатија односно управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Другиот член на комисијата и неговиот заменик ги делегира синдикалната организација.

Претседателот на дисциплинската комисија мора да има правна спрема.

Функцијата на претседателот и на членовите на дисциплинската комисија, како и на нивните заменици, трае две години.

Дисциплинските комисии му поднесуваат на крајот на секоја година извештај за својата работа на органот на управувањето што ги именувал.

Член 23

Претседателот и членовите на дисциплинската комисија се независни во вршењето на својата функција и одлучуваат според законот.

Член 24

Дисциплинската комисија може да има секретар, кого го именува управникот на единица одно-

сно погон, директорот на птт претпријатие, директорот на заедница на птт претпријатија односно генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ, по правило од редот на работниците со правна спрема.

3. Дисциплинска постапка

а) Постапка при решавање за дисциплинска неуредност

Член 25

Кога управникот, директорот односно генералниот директор ќе утврди или узнае дека работник извршил дисциплинска неуредност, тој е должен да поведе дисциплинска постапка против него.

Ако дисциплинската неуредност ја извршил работник кој е член на работничкиот совет или управниот одбор или на собранието на Заедницата на ЈПТТ, одлуката за поведување на дисциплинската постапка ја донесува работничкиот совет или управниот одбор или собранието на Заедницата на ЈПТТ и му ја доставува, на управникот, директорот, односно на генералниот директор заради понатамошно постапување.

Член 26

Дисциплинскиот орган надлежен за казнување на работникот за дисциплинска неуредност, по спроведената постапка со решение го огласува работникот за виновен и го казнува за неуредност, или ја запира дисциплинската постапка.

По еден примерок од решението му се доставува на работникот и на синдикалната организација.

Член 27

Против решението за казна за дисциплинска неуредност работникот или синдикалната организација може да изјави жалба, и тоа:

1) до дисциплинската комисија при единица, погон, односно птт претпријатие — ако казната ја изрекол управникот на единицата или на погонот односно директорот на птт претпријатие;

2) до дисциплинската комисија при заедница на птт претпријатија — ако казната ја изрекол директорот на заедницата на птт претпријатија, дисциплинската комисија при птт претпријатие односно дисциплинската комисија при извршната или основната единица односно погонот;

3) до вишиот републички дисциплински суд односно вишиот дисциплински суд на автономната единица — ако казната ја изрекла дисциплинската комисија при заедницата на птт претпријатија;

4) до дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ — ако казната ја изрекол генералниот директор;

5) до Сојузниот виш дисциплински суд — ако казната ја изрекла дисциплинската комисија при Заедницата на ЈПТТ.

Жалбата се поднесува преку органот што го донесол решението за казната, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Член 28

Ако органот што ја изрекол казната најде дека причините во жалбата се оправдани, може да го измени решението за казната.

Ако работникот односно синдикалната организација не се задоволни со изменетото решение, и против таквото решение можат да му изјават жалба на дисциплинскиот суд односно на дисциплинската комисија.

Член 29

Решението на дисциплинскиот суд односно на дисциплинската комисија по жалбата, е конечно.

Член 30

Кога органот што го донесол решението за казната за дисциплинска неуредност ќе ја прими жалбата, тој е должен да испита дали е жалбата благовремена и дали е изјавена од овластено лице.

Неблаговремената или од неовластено лице изјавената жалба органот од ставот 1 на овој член ќе ја отфрли со решение.

Против решението за отфрлување на жалбата работникот односно синдикалната организација може да му изјави жалба на дисциплинскиот суд односно на дисциплинската комисија во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Член 31

Правосилното решение за казна за дисциплинска неуредност му се доставува на непосредниот раководител заради извршување и евидентирање.

б) Постапка при решавање за дисциплински престап

Член 32

Кога непосредниот раководител или инспекторот ќе утврди или узнае дека работникот сторил дисциплински престап, тој е должен за тоа да му поднесе пријава на управникот, директорот односно на генералниот директор.

Ако дисциплински престап извршил работник што е член на работничкиот совет или управниот одбор на единица, погон односно птт претпријатие, пријавата ја поднесува управникот на единицата односно погонот до највисокиот орган на управувањето на единицата односно погонот, а директорот на птт претпријатие — до работничкиот совет на птт претпријатие.

Ако дисциплинскиот престап го извршил работник што е член на управниот одбор на заедница на птт претпријатија, пријавата до управниот одбор на заедницата на птт претпријатија ја поднесува директорот на заедницата на птт претпријатија, ако е во прашање работник на птт претпријатие или на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија. Ако е во прашање работник на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ, пријавата до управниот одбор односно до собранieto на Заедницата на ЈПТТ ја поднесува генералниот директор.

Член 33

Кога управникот, директорот односно генералниот директор ќе добие пријава или самиот узнае за дисциплински престап, тој е должен да спроведе извиди, па ако врз основа на резултатот на извидот најде дека извршеното дејствие претставува дисциплински престап, му поднесува на дисциплинскиот суд односно на комисијата образложено писмено барање за поведување на дисциплинска постапка.

Член 34

Кога највисокиот орган на управувањето од членот 32 на овој правилник ќе прими пријава против работник кој е член на орган на управувањето, ќе одлучи дали има место за поведување на дисциплинска постапка.

Ако најде дека извршеното дејствие не претставува дисциплински престап, највисокиот орган на управувањето ќе ја отфрли пријавата, а ако најде дека извршеното дејствие претставува дисциплинска неуредност, ќе му го достави предметот на управникот, директорот односно генералниот директор заради понатамошно постапување.

Ако најде дека предметот е достаточено истражен и дека извршеното дејствие претставува дисциплински престап, највисокиот орган на управувањето ќе му го достави предметот на управникот, директорот односно на генералниот директор заради поднесување на барање до дисциплинската комисија за поведување на дисциплинска постапка.

Ако највисокиот орган на управувањето најде дека извидите треба да се дополнат ќе му го достави предметот на управникот, директорот односно на генералниот директор и ќе означи со што треба да се дополнат извидите.

По извршеното дополнување на извидите управникот, директорот односно генералниот директор му го враќа предметот на највисокиот орган на управувањето заради донесување на одлука.

Член 35

Извидите ги врши управникот, директорот односно генералниот директор, или лицето што ќе го определи тој.

По исклучок, во потешки случаи или ако го бараат тоа други причини, извидите може да ги врши

комисија од членови определени од управникот, директорот односно генералниот директор.

Извидите против директор на заедница на птт претпријатија односно против генералниот директор ги врши лице или комисија од членови определени од управниот одбор на соодветната заедница.

Член 36

Со извидите се прибавуваат докази и факти потребни за утврдување на делото, за пронаоѓање на одговорното лице или за понатамошно водење на постапката. При вршењето на извидите, сослущувањето и другите извидни дејствија се утврдуваат записнички.

По завршените извиди лицето односно комисијата што ги врши извидите му поднесува на управникот, директорот односно на генералниот директор извештај со свое мислење.

Член 37

Барањето за поведување дисциплинска постапка против директор на птт претпријатие го поднесува директорот на заедницата на птт претпријатија, по претходно одобрение од работничкиот совет на птт претпријатие.

Барањето за поведување дисциплинска постапка против директор на заедница на птт претпријатија односно против генералниот директор го поднесува управниот одбор на соодветната заедница.

Барањето за поведување дисциплинска постапка против претседателот и членовите на дисциплинската комисија за време траењето на мандатот, а во врска со вршењето на нивната функција, го поднесува органот што ги именувал.

Член 38

По приемот на барањето за поведување дисциплинска постапка, претседателот на дисциплинската комисија може да нареди да се дополнат извидите и ќе го определи лицето што ќе ги врши извидите.

Лицето што ги извршило извидите ѝ ги доставува списите на извидите на дисциплинската комисија. Ако дисциплинската комисија одлучи да се поведе дисциплинска постапка, материјалот на извидите му го доставува на дисциплинскиот обвинител заради подигање обвинителен акт.

Ако дисциплинската комисија најде дека нема место за водење дисциплинска постапка, ќе ја запре постапката и за тоа ги известува раководителите, како и работникот против кој е поднесено барање за поведување на дисциплинска постапка.

Против решението на дисциплинската комисија за подигање на обвинителен акт нема место на жалба.

Член 39

Ако дисциплинската комисија најде дека во дејствието со кое е повредена работната дисциплина има елементи на кривично дело, стопански престап или прекршок, ќе го извести за тоа надлежниот државен орган заради поведување постапка, како и раководителот на стопанската организација во кој е запослен работникот, ако пријавата не ја поднесол раководителот.

Дисциплинската комисија ќе одлучи дали против работникот ќе ја води дисциплинската постапка напоредно со постапката што се води поради кривично дело, стопански престап или прекршок, или водењето на дисциплинска постапка ќе го одложи до донесувањето на одлука од надлежниот државен орган.

Член 40

Врз основа на одлуката за поведување дисциплинска постапка дисциплинскиот обвинител го подига обвинителниот акт и го застапува пред дисциплинската комисија.

Дисциплинскиот обвинител го именува управникот, директорот односно генералниот директор од редот на работниците, по правило, со правна спрема.

Дисциплинскиот обвинител го застапува обвинителниот акт пред дисциплинската комисија, изјавува жалби, дава одговор на жалбата од оптужениот и има право да го менува и проширува обви-

нителниот акт и да се откаже од обвинителниот акт.

Дисциплинскиот обвинител не може да го прошири обвинителниот акт на друг работник ниту може да се откаже од обвинителниот акт без претходна согласност од управникот, директорот односно генералниот директор.

Член 41

По приемот на обвинителниот акт дисциплинската комисија закажува претрес и им доставува покана на оптужениот и на дисциплинскиот обвинител. Во поканата се назначува денот, местото и времето на претресот.

Кон поканата за оптужениот се приложува и еден примерок од обвинителниот акт.

Помеѓу денот на врачувањето на поканата на оптужениот и денот на претресот треба да има временско растојание од најмалку осум дена, за да може оптужениот да се приготви за одбрана.

Дисциплинската комисија ќе ги повика и сведоците и вештаците, ако најде дека е потребно нивното присуство или сослушување на претресот.

Член 42

Претресот пред дисциплинската комисија е устен и јавен.

Ако оправдани причини бараат комисијата може да го прогласи претресот за таен во целина или во одделни делови, по службена должност или по предлог од оптужениот односно од дисциплинскиот обвинител, а може да го стори тоа и по предлог од сведоците или вештаците.

Против решението за тајноста на претресот и против решението со кое се одбива предлогот, нема место на жалба.

Член 43

За претресот се води записник.

Во записникот се внесуваат податоците од влијание врз решавањето за работата, изјавите на странките и сите одлуки донесени за време на претресот.

Во заглавјето на записникот се внесува: која дисциплинска комисија одлучува, кога и каде, против кого, поради што, состав на комисијата, присутни странки, дали оптужениот има бранител и кој е бранител, дали претресот е јавен и часот на почетокот на претресот.

Во записникот се внесува во главни црти текот на претресот, како: дали имало приговори против составот на дисциплинската комисија и предлози за изземање на некој нејзин член, каква одлука е донесена за тоа, читањето на обвинителниот акт, сослушувањето на оптужениот, кои сведоци и вештаци се сослушани и што изјавиле, какви предлози се ставени и што е одлучено по нив, и друго.

Исказите на оптужениот, сведоците и вештаците се внесуваат стегнато, а ако е потребно одделни делови или целиот исказ се внесуваат во записникот дословно. Постапените прашања не се внесуваат во записникот, бидејќи тие се гледаат од одговорите.

Во записникот треба да се истакне дали и кои прашања се забранети од претседателот на дисциплинската комисија како неумесни или недозвољени.

На крајот, во записникот, се внесува кога се повлекла комисијата на советување заради донесување одлука, каква одлука е донесена и прогласена, како и часот на завршетокот на претресот.

Ако претресот бил одложен, во записникот за продолжување на претресот се констатира кога е продолжен претресот и каде, каков е составот на комисијата и кој е присутен на претресот, а натаму во записникот се внесува она што е изложено во претходните ставови од овој член.

Записникот го потпишуваат претседателот и записничарот.

Член 44

Оптужениот има право на претресот да даде своја одбрана, да ги изнесува фактите, да предлага докази, да им поставува прашања на сооптужените,

сведоците и вештаците, да става забелешки и да дава објасненија во врска со исказите на сведоците.

Оптужениот во постапката пред дисциплинската комисија има право да земе бранител. Бранителот не мора да биде адвокат односно адвокатски приправник. Бранителот има право да ги разгледа списите на предметот и да ги презема сите процесни дејствија како и оптужениот.

Синдикалната организација може да го застапува оптужениот пред дисциплинската комисија, на неговото барање или со негово согласување.

Член 45

Ако во текот на претресот се утврди дека оптужениот освен оние повреди поради кои се води постапката сторил и други повреди на работната дисциплина, дисциплинската комисија ќе одлучи, по предлог од дисциплинскиот обвинител дали и за тие повреди веднаш ќе се одржи претрес или претресот ќе се одложи за да се извршат потребните извиди.

Ако дисциплинската комисија најде дека делото на оптужениот претставува дисциплинска неуредност, ќе го казни за дисциплинска неуредност.

Член 46

По завршениот претрес дисциплинската комисија се повлекува на советување и гласање заради донесување на одлука.

Дисциплинските комисији донесуваат одлука за дисциплинските престапи.

За советувањето се води посебен записник, кој се приложува кон записникот за претресот во запечатена обвивка.

Записникот за советување мора да содржи: означување на предметот на кој се однесува, состав на комисијата, кога е одржано советувањето, резултатот на советувањето и гласањето, евентуално издвоени мислења и каква одлука е донесена.

Записникот за советувањето го потпишуваат претседателот и членовите на дисциплинската комисија и записничарот.

Записничарот нема право да учествува во советувањето и гласањето.

Член 47

Одлуката за дисциплинскиот престап се објавува веднаш по одржаниот претрес. По исклучок, ако предметот бара подолго проучување, дисциплинската комисија може да го одложи објавувањето на одлуката најмногу за три дена, за што ги известува странките.

Член 48

Со одлуката на дисциплинската комисија оптужениот се огласува за виновен и се казнува за дисциплински престап или се ослободува од обвинението.

Со одлуката од ставот 1 на овој член дисциплинската комисија може да го расправи и прашањето за надоместок на штета (член 64).

Поеден примерок од одлуката му се доставува на оптужениот, дисциплинскиот обвинител и синдикалната организација.

Член 49

Писмената одлука мора да содржи особено:

1) увод, во кој се назначува: која дисциплинска комисија одлучувала, во кој состав, во чија дисциплинска работа, по чиј обвинителен акт, кога е одржан претресот и кога е објавена одлуката;

2) диспозитив, во кој влегува: името на оптужениот и како е одлучено, со назначување дали оптужениот е ослободен од обвинението или е огласен за виновен, за кое дело и опис на делото, како и изрек за казната и надоместокот на штетата;

3) образложение, во кое се изнесува: предметот на обвинителниот акт, кои факти ги утврдила дисциплинската комисија и врз основа на кои докази, зошто се ослободува оптужениот од обвинението, односно со што оптужениот ја повредил својата должност, зошто не се усвојува одбраната и кои отежителни и олеснителни околности се земени предвид при изрекувањето на казната, потоа при-

чините на комисијата за одлуката за обврската за надоместок на штетата, односно врз основа на што е утврдено постоењето на штетата и нејзината височина и зошто оптужениот е материјално одговорен за истата.

Упатството за правниот лек се става по потписот на одлуката.

Член 50

На оптужениот му припаѓаат патни трошоци поради учествувањето на претресот само ако е ослободен од обвинението.

Член 51

Против одлуката на дисциплинската комисија од прв степен, оптужениот, синдикалната организација и дисциплинскиот обвинител можат да изјават жалба на надлежната дисциплинска комисија односно на судот од втор степен, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.

Жалбата и се поднесува на дисциплинската комисија што ја донесла одлуката.

Примерок од жалбата дисциплинската комисија и доставува на противната странка, која може во рок од осум дена од денот на приемот да и поднесе на комисијата одговор на жалбата. Жалбата и одговорот на жалбата, со сите списи на предметот, дисциплинската комисија и ги доставува на дисциплинската комисија од втор степен односно на судот.

Жалба може да се изјави против одлуката во целина или само во поглед на делот на одлуката за вината или казната, или во поглед на надоместокот на штетата.

Кога дисциплинската комисија од прв степен ќе ја прими жалбата, ја разгледува истата, па ако утврди дека е благовремена и изјавена од овластено лице, ја доставува со сите списи на предметот до дисциплинската комисија од втор степен односно до судот. Ако жалбата не е благовремена или е изјавена од неовластено лице, комисијата ќе ја отфрли со решение. Против ова решение може да и се изјави жалба на дисциплинската комисија од втор степен односно на судот, во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Член 52

Дисциплинската комисија од втор степен односно судот решава по жалбата, по правило, без присуство на странките.

Член 53

Одлуката на дисциплинската комисија од втор степен односно пресудата на дисциплинскиот суд е конечна.

в) Извршување на одлуката

Член 54

За извршување на одлуката на дисциплинската комисија се грижи органот на кој му е доставена одлуката заради извршување.

Ако жалба против одлуката изјавуваат само одделни оптужени, извршувањето на одлуката се одложува и во поглед на оние оптужени што не изјавиле жалба.

г) Заеднички одредби

Член 55

Органот на управувањето односно раководителот што поднесол барање за поведување дисциплинска постапка, како и оптужениот односно синдикалната организација, можат против правосилното решение, одлука односно пресуда да бараат обнова на дисциплинската постапка во случаите и под условите што се предвидени во Законикот за кривичната постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60 и 30/62).

Член 56

Против правосилното решение, одлука односно пресуда на дисциплинската комисија односно дисциплинскиот суд надлежниот окружен јавен обвинител може да подаде барање за заштита на законитоста ако е со тоа решение, одлука односно пресуда повреден закон.

Барање за заштита на законитоста на штета на оптужениот може да се подаде во рок од шест ме-

сеци од денот на правосилноста на решението, одлуката односно пресудата.

По барањето за заштита на законитоста решава надлежната дисциплинска комисија односно дисциплински суд.

Член 57

Сите предмети во дисциплинската постапка се сметаат за итни.

Во дисциплинската постапка не се плаќаат никакви такси.

Трошоците на дисциплинската постапка ги поднесува единицата, погонот, птт претпријатие односно заедницата.

Член 58

Државните органи, како и установите и организациите, се должни да им укажуваат правна помош на дисциплинските органи на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Член 59

Во постапката пред дисциплинската комисија односно дисциплинскиот суд, ако со овој правилник не е определено поинаку, ќе се применуваат согласно одредбите од Законикот за кривичната постапка.

III. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Член 60

Работникот што во врска со вршењето на работата со своја вина ќе и направи штета на стопанската организација во која е запослен, е должен да ја надомести штетата.

Член 61

Ако штетата ја створиле повеќе работници, височината на надоместокот се утврдува за секој работник посебно, сразмерно со неговата одговорност за сторената штета.

Ако за секој одделен работник не може да се утврди сразмерната одговорност за штетата, надоместокот се определува во подеднакви износи.

Член 62

Постапката за утврдување на настанатата штета и за наплата на нејзиниот надоместок ја поведува управникот, директорот односно генералниот директор или друго лице што ќе го овластат тие за тоа.

Постоењето на штетата и околностите под кои настанала таа, нејзината височина, како и кој ја направил штетата ги утврдува стручна комисија. Ако овие факти и околности не се спорни, комисијата нема да се формира.

Стручната комисија се состои од три члена.

Комисијата ја формира управниот одбор на единицата, погонот, птт претпријатие односно на заедницата.

Член 63

Височината на штетата се определува според важечкиот ценовник на стопанската организација, односно според сметката за извршената поправка.

За средствата чија вредност не е определена со ценовникот на стопанската организација или кои не можат да се поправат, височината на штетата ја утврдува комисија.

Член 64

Ако штетата е направена со дисциплински престап, дисциплинската комисија односно дисциплинскиот суд со одлуката односно пресудата ќе го расправи и прашањето за надоместок на штетата.

Ако височината на штетата не може веднаш да се утврди или со расправувањето за штетата би се забавил текот на дисциплинската постапка, дисциплинската комисија односно дисциплинскиот суд ќе го расправи само прашањето на дисциплинската вина и за тоа ќе го извести управникот, директорот односно генералниот директор, заради одлучување за надоместокот на штетата.

Врз основа на правосилната одлука односно пресуда на дисциплинската комисија односно дисциплинскиот суд според која оптужениот е должен да ја надомести штетата, може да се бара издавање на платен налог според одредбите од Законот за

процесната постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57 и 52/61).

Член 65

Решението за надоместок на штетата го донесува:

1) управникот на единица односно погон — за работниците на единицата односно погонот, ако штетата изнесува до 10.000 динари;

2) директорот на птт претпријатие, директорот на заедница на птт претпријатија и генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ — за работниците на птт претпријатие односно за работниците на работниот колектив на односната заедница, ако штетата изнесува до 100.000 динари.

Директорот на заедница на птт претпријатија и генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ можат да овластат и други раководни работници на птт претпријатие односно на Заедницата на ЈПТТ да донесуваат решенија за надоместок на штетата.

Обврската за надоместок на штетата што го надминува износот од 100.000 динари се утврдува во процесната постапка пред редовен суд.

Член 66

Решението за надоместок на штетата што ќе ја сторат заеднички работници од разни птт претпријатија на иста заедница на птт претпријатија, го донесува директорот на таа заедница.

Решението за надоместок на штетата што ќе ја сторат заеднички работници од разни птт претпријатија што се здружени во разни заедници на птт претпријатија или работниците на работните колективи од разни заедници, го донесува генералниот директор.

Член 67

Управникот, директорот, генералниот директор односно лицето што ќе го овласти тој е должно пред донесувањето на решението за надоместок на штетата записнички да го сослуша работникот што ја сторил штетата.

Ако штетата заеднички ја сторат работници од разни птт претпријатија, постапката ја води она претпријатие на чие подрачје е сторена штетата.

Член 68

Против решението за надоместок на штетата работникот има право на приговор до највисокиот орган на управувањето на единицата односно погонот, управниот одбор на птт претпријатие, управниот одбор на заедница на птт претпријатија односно до управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Против решението по приговорот не е дозволена жалба.

Врз основа на решението за надоместок на штетата не може да се бара присилно извршување, туку може да се предложи издавање на платен налог според одредбите од Законот за процесната постапка.

Член 69

Од оправдани причини работникот може да се ослободи од плаќањето на надоместокот на штетата во целина или делумно.

Решението за ослободување од плаќањето на надоместокот на штетата го донесува:

1) највисокиот орган на управувањето на единица односно погон — за работниците на единицата односно погонот, а за работниците на птт претпријатие — работничкиот совет на птт претпријатие, по согласност со органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите;

2) управниот одбор на заедница на птт претпријатија — за работниците на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија, во согласност со органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на финансиите;

3) управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ — за работниците на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Решението за ослободување од плаќањето на надоместок на штетата нема да се донесе ако штетата е сторена намерно.

Член 70

За штетата што работникот при вршењето на работата ќе им ја стори на поединци или правни лица, одговара стопанската организација во која е запослен работникот.

Стопанската организација има право да бара од работникот надоместок на исплатениот износ ако работникот ја сторил штетата намерно или од крајна невнимателност.

Барањето за надоместок на штетата од работник застарува во рок од шест месеци од денот на извршената исплата.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Дисциплинската постапка започната пред денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се продолжи според одредбите од овој правилник.

Досегашните дисциплински органи се должни во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да им ги отстапат предметите за чие решавање повеќе не се надлежни на дисциплинските органи надлежни според одредбите од овој правилник, заради водење на понатамошна постапка.

Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важи Правилникот за дисциплинската и материјалната одговорност на службениците и работниците на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59).

Член 73

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 04-1022/1-62

4 февруари 1963 година
Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Претседател
на Управниот одбор,
Мирко Радаљ, с. р.

176.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД НА СВЕТСКИОТ МЕТЕОРОЛОШКИ ДЕН

Во Решението за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод на Светскиот метеоролошки ден („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/63) во ставот 1 зборовите: „23 март“ се заменуваат со зборовите: „23 април“.

Бр. 01-2988/1

18 март 1963 година
Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

177.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД НА СВЕТСКАТА БОРБА ПРОТИВ ГЛАДТА

Во Решението за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод на светската борба против гладта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/63) во ставот 1 зборовите: „21 март“ се заменуваат со зборовите: „21 април“.

Бр. 01-2989/1

18 март 1963 година

Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
144. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации — — — — —	161
Закон за измени и дополненија на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации — — — — —	161
145. Уредба за Југословенскиот институт за заштита на културните споменици — —	161
146. Уредба за Комисијата за користење на вселената во миролюбиви цели — — — —	163
147. Уредба за Југословенскиот завод за физичка култура — — — — —	163
148. Уредба за основувањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи — — — — —	164
149. Уредба за посебниот додаток за службениците на Кабинетот на Претседателот на Републиката — — — — —	166
150. Уредба за посебниот додаток за службениците на Државниот секретаријат за надворешни работи — — — — —	166
151. Уредба за посебниот додаток за службениците овластени за вршење инспекциски работи во областа на земјоделството, шумарството и заштитата на растенијата — — — — —	167
152. Уредба за посебниот додаток за службениците на царинската служба — — — —	167
153. Уредба за посебниот додаток за инспекторите на сообраќајот — — — — —	168
154. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани — — — — —	168
155. Уредба за дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	168
156. Одлука за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година — — — — —	169
157. Одлука за одобрување посебен кредит на резервниот фонд на Народна Република Македонија — — — — —	171
158. Одлука за височината на интересната норма на кредитите дадени на рудниците на јаглен од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	172
159. Одлука за интересната норма по кредитите за залихите на јаглен над минималните залихи — — — — —	172
160. Одлука за определување на прописите што можат да се земаат предвид за утврдување на пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба — — — —	172
161. Одлука за одобрување кредити на определени домаќинства заради зголемување на капацитетот и подобрување на условите за сместување и исхрана на туристите — — — — —	173
162. Одлука за давање регрес за грех во 1963 година — — — — —	173
163. Одлука за дополнение на Одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитните и други банкарски работи — — — — —	174
164. Одлука за дополнение на Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила — — — — —	174
165. Одлука за измена на Одлуката за надоместок на негативната разлика за увезената концентрирана храна за добиток за потребите на земјоделството во 1963 година — — — — —	174
166. Одлука за дополнение на Одлуката за ревизија и препишување на избирачките списоци — — — — —	174
167. Решение за дополнителната поштенска тарифа за време на неделата на Црвениот крст — — — — —	175
168. Заклучок за мерките за спроведување на програмата за организација на работата на притотвјување на седумгодишниот план на стопанскиот развој на Југославија за периодот од 1964 до 1970 година — — — —	175
169. Правилник за периодичната пресметка на стопанските организации — — — — —	176
170. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос — — — — —	199
171. Наредба за условите под кои лицата на слободните професии можат во 1963 година да го задржат правото на повластено возење заради користење на годишниот одмор — — — — —	205
172. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности — — — — —	205
173. Наредба за Тарифата на надоместоците за спроведување на воздухопловите на воздушните патишта на Југославија — — — — —	212
174. Наредба за основните и нормите за пресметување на придонесот за социјално осигурување на уметниците — — — —	212
175. Правилник за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	212
176. Решение за измена на Решението за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод на Светскиот метеоролошки ден — — — — —	219
177. Решение за измена на Решението за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод на светската борба против гладта — — — — —	220